



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Сабота, 11 август 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 41

ГОД XXXV

Цена на овој број е 54 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1 Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-835; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

664.

Врз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 277 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА

1. Царинарницата нема да донесе решение за дополнителна наплата на непресметаната, односно на помалку наплатената царина, на другите увозни девачки и каматите (член 270 став 1 точка 1 од Царинскиот закон) за износите помали од 500 динари.

2. Царината, другите увозни давачки и каматите (член 275 од Царинскиот закон) присилно нема да се наплатуваат за износите помали од 500 динари.

3. Одлуката за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за дополнителна наплата и за кои нема да се врши присилна наплата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) престанува да важи на 31 август 1979 година.

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 730
1 август 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убипарип, с. р.

665.

Врз основа на член 43 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА ЗА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Царинската основница за употребувани моторни возила од тар. број 87.02 на Царинската тарифа се утврдува според процентот на истрошеноста, со тоа што намалувањето на царинската основница не може да премине 50% од вредноста на новото возило од ист вид.

2. Процентот на истрошеноста од точка 1 на оваа одлука го опфаќа намалувањето на вредноста поради редовна амортизација на вредноста на возлото, односно механички оштетувања.

3. Одлуката за утврдување на царинската основница за употребувани моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) престанува да важи на 31 август 1979 година.

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 731
1 август 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убипарип, с. р.

666.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 1 точка 1, став 3 и точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 46 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Во Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 48/76 и 63/78) точка 1 се менува и гласи:

„1. Со оваа одлука се утврдуваат вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат ослободувања од плаќање на царина и други царински повластици (член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 1 точка 1 став 3 и точка 7 став 1 алинеја прва и втора член 30 ст. 1 и 2 и член 46 став 4 на Царинскиот закон) и се утврдуваат предметите на стопанскиот инвентар на кои при увозот се применуваат царинските повластици од член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон“.

2. Точка 2 се менува и гласи:

„2. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 28 точка 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите чија посиднина вредност не го преминува износот од 500 динари, а вкупната вредност — износот од 1.500 динари.“

Во рамките на износот од 1.500 динари може да се користи ослободување од плаќање на царина до вредноста на еден литар за жестоки алкохолни пивајчи и двеста парчиња цигари или соодветна количина на други преработки од тутун.“

3. Точка 3 се менува и гласи:

„3. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 28 точка 3 став 1 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите на мебел до вкупната вредност од 30.000 динари, а на другите предмети за своето домаќинство, освен на патничките моторни возила, до вкупната вредност од 50.000 динари.“

4. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 28 точка 3 став 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите за своето домаќинство, освен на патничките возила, до вкупната вредност од 100.000 динари.“

5. Точка 5 се менува и гласи:

„5. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 28 точка 3 став 3 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите чија вкупна вредност не го преминува износот од 5.000 динари. Предметите чија поединечна вредност преминува 5.000 динари не се опфатени со оваа повластица.“

6. Точка 6 се менува и гласи:

„6. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 28 точка 5 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на лекови до вкупната вредност од 1.500 динари, а на другите предмети до вкупната вредност од 400 динари. Предметите чија поединечна вредност ги преминува овие износи не се опфатени со оваа повластица.“

7. По точка 6 се додава точка 6а, која гласи:

„6а. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 точка 1 став 3 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите на стопанскиот инвентар до вкупна вредност од 800.000 динари. Предметите чија поединечна вредност преминува 300.000 динари не се опфатени со оваа повластица.“

8. Точка 7 се менува и гласи:

„7. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 точка 7 алинеја 1 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите до вкупна вредност од 2.000 динари. Предметите чија поединечна вредност го преминува износот од 2.000 динари не се опфатени со оваа повластица.“

9. Точка 8 се менува и гласи:

„8. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 точка 7 алинеја 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите до вкупна вредност од 5.000 динари. Предметите чија поединечна вредност го преминува износот од 5.000 динари не се опфатени со оваа повластица.“

10. Точка 9 се менува и гласи:

„9. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 30 став 1 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите на стопанскиот инвентар, освен на моторните возила, ако царинската основица изнесува до 80.000 динари, а ако царинската основица изнесува над 80.000 динари, а до 300.000 динари, на делот на вредноста над 80.000 динари, а до 300.000 динари се плаќа царина по стапка од 10%.“

11. Точка 10 се менува и гласи:

„10. Ослободени се од плаќање царина врз основа на член 30 став 2 на Царинскиот закон корисни-

ците на повластица — на предметите на стопанскиот инвентар, освен на моторните возила, ако царинската основица изнесува до 140.000 динари, а ако царинската основица изнесува над 140.000 динари, а до 300.000 динари, на делот на вредноста над 140.000 динари, а до 300.000 динари се плаќа царина по стапка од 10%.“

12. Точка 11 се менува и гласи:

„11. Единствената царинска стапка од член 48 став 1 на Царинскиот закон се применува на стоките чија вкупна вредност не го преминува износот од 15.000 динари.“

13. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 година.

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 732
1 август 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убинариќ, с. р.

667.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛУЖНИТЕ, ЗАНАЕТЧИ-
СКИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗАСНО-
ВАНИ ВРЗ ЛИЧЕН ТРУД ЗА КОИ МОЖЕ ДА СЕ
КОРИСТИ ЦАРИНСКА ПОВЛАСТИЦА**

1. Царинската повластица од член 30 ст. 1 и 2 од Царинскиот закон може да се користи врз предмети на стопанскиот инвентар, кои се увезуваат заради вршење дејности засновани врз личен труд, а кои се наведени во Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76), и тоа за:

1) занаетчиски и услужни дејности од областа 09 — Занаетчиство и лични услуги, освен услугите на забавните паркови, саемските стрелишта, детските автодроми и на другите места за забава;

2) занаетчиски дејности од областа 05 — Градежништво, гранка 0503, група 05030 — Инсталациони и завршни работи во градежништвото;

3) земјоделски дејности од областа 02 — Земјоделство и рибарство, гранка 0201 — Земјоделско производство и гранка 0203 — Рибарство.

2. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 733
3 август 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убинариќ, с. р.

668.

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

1. Во Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација (Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76), во точка 1 во одредбата под 1 зборовите: „чие емитирање е врзано“ се заменуваат со зборовите: „чиј почеток на емитирање е врзан“.

По одредбата под 6 се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) стоки што бесплатно се примаат од странство, ако се наменети за отстранување на последици предизвикани од елементарни несреќи.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако поправките на превозните средства е извршена во смисла на член 317 став 1 од Царинскиот закон, сопственикот, односно корисникот на возилото може, без целосна документација, да ја пријави за царинење вредноста на извршената поправка.“

2. Во точка 5 во став 1 по зборовите: „давачки“ се додаваат зборовите: „и ако во моментот на увозот не може да се утврди вредноста на тие стоки;“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„4. Подносителот на декларацијата што поднел генерална гаранција од точка 1 на Одлуката за условите за подигање стоки под царински надзор пред уплатата на царината и другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, не поднесува гаранција од став 1 на оваа точка.“

3. Во точка 7 по одредбата под 2 се додаваат две нови одредби под 3 и 4, кои гласат:

„3) за поштенски пратки што содржат лекови — до вкупна вредност од 1.500 динари, а за поштенски пратки што содржат други предмети — до вкупна вредност од 400 динари;

4) за рекламен материјал и мостри што се испраќаат во странство — до вкупна вредност од 1.000 динари.“

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 734

1 август 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убипариќ, с. р.

669.

Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

1. Во Одлуката за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) во точка 3 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Предметите од историска, археолошка, етнографска, културна, уметничка и научна вредност чие потекло не може да се утврди или се од странско потекло, се излагаат на јавна продажба, со тоа што на првата јавна продажба не можат да учествуваат физички лица.“

2. Во точка 4 зборовите: „со тоа што да ги плати според проценетата вредност“ се заменуваат со зборовите: „без надомест“.

3. По точка 23 се додава нова точка 23а, која гласи:

„23а. Одредбите од оваа одлука не ќе се применуваат во случај кога продажбата на царинските стоки се врши во смисла на член 397 став 4 од Царинскиот закон.“

4. Оваа одлука се применува од 1 септември 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од донет на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 735

1 август 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убипариќ, с. р.

670.

Врз основа на член 39 став 6, член 45 став 2, член 47 став 5 и член 314 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансии издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА

1. Во Наредбата за начинот на утврдување на царинската основица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76 и 28/78) во точка 6 зборот: „одредишната“ се заменува со зборот: „граничната“.

2. Во точка 7 по зборот: „Југославија“ записката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

3. Точка 36 се менува и гласи:

„За стоките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјани непосредно ги увезуваат или ги примаат од странство, а кои не се опфатени со Листата на царинските основици (член 42 на Царинскиот закон), царинската основица ја утврдува царинарницата со процена врз основа на тековните цени на пазарот на земјата на извозот што се формираат за поеди-

нечни купувања од страна на граѓаните и просечните трошоци за превоз и доставување на таквите стоки до југословенската граница.“

4. Во точка 37 во став 1 зборовите: „цените на странските пазари“ се заменуваат со зборовите: „тековните цени на пазарот на земјата на извозот“.

5. Во точка 38 во ст. 1 и 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „30.000“.

6. Во точка 43 по зборовите: „процент за истрошеноста“ се додаваат зборовите: „утврден врз основа на точка 41 од оваа наредба“.

7. Оваа наредба се применува од 1 септември 1979 година.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6774/3
6 август 1979 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 255 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТЕКЛОТО НА СТОКИТЕ

1. Со оваа наредба се пропишува начинот на докажување на потеклото на стоките кога наплатата на царината и на другите увозни давачки зависи од потеклото на стоките.

2. Се смета, во смисла на оваа наредба, дека стоките се по потекло од определена земја ако во таа земја се целосно произведени или ако вредноста на увезените стоки во односната земја е зголемена најмалку за 51%.

3. Ако вредноста на стоките се зголемува поради сортирање, мерење, маркирање, пакување, егализирање, составување, раставување, правење на мостри и сл., тоа не се смета како зголемување на вредноста во смисла на точка 2 од оваа наредба.

4. Ако се увезуваат комбинирани машини, апарати, уреди, превозни средства и инструменти од одделите XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа (во натамошниот текст: машини), споени така што да претставуваат единствена целина, или машини за вршење на повеќе функции чиишто одделни компоненти се произведени во различни земји, ќе се смета дека машината е по потекло од земјата во која е произведена компонентата што ѝ го определува битниот карактер на увезената машина, а чијашто вредност изнесува најмалку 51% од вредноста на увезената машина.

5. Потеклото на стоките во смисла на оваа наредба се докажува со исправи за потеклото на стоките издадени односно заверени од страна на надлежниот орган на земјата од која се извезуваат стоките.

6. Оваа наредба се применува од 1 септември 1979 година.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6774/4
6 август 1979 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

672.

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување и посебната царинска постапка со стоките што домашните и странските патници ги носат со себе и за царинскиот надзор над друмските моторни возила со странска регистрација, на царинското подрачје на Југославија.

Член 2

Како домашен патник, во смисла на овој правилник, се смета југословенски и странски државјанин со живеалиште во Југославија ако патува врз основа на редовна патна исправа, како и член на екипаж и возен персонал во југословенско превозно средство што сообраќа со странство.

Член 3

Како домашен патник, во смисла на овој правилник, се смета странски и југословенски државјанин со живеалиште во странство ако доаѓа на привремен престој во Југославија, врз основа на редовна патна исправа, заради туризам, одмор, спорт, здравствени причини, семејни причини, студии или други работи, странски државјанин што минува преку царинското подрачје на Југославија, како и член на екипаж и возен персонал на странско превозно средство што сообраќа со странство.

Член 4

Домашен и странски патник што доаѓа од странство или заминува во странство е должен, согласно со член 350 од Царинскиот закон, при преминувањето на царинската линија усно да му го пријави на царинскиот работник, а на негово барање, и да му го покаже личниот багаж и сите предмети што ги носи со себе. Домашен и странски патник може и писмено да ги пријави предметите што ги носи со себе.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на барање од царинскиот работник, патникот ќе ги запише предметите што ги носи со себе, освен личниот багаж, во образецот — Пријава за стоки што патникот ги носи со себе — (Образец IV).

Ако стоките што патникот ги запишал во Пријавата за стоки што патникот ги носи со себе, се царинат, пријавата се прилага кон царинската исправа врз основа на која се врши царинењето. Ако патникот не ги пријавил сите предмети што ги носи со себе, пријавата се прилага кон записникот за царинскиот прекршок.

Член 5

Како личен багаж што се пријавува, во смисла на член 4 на овој правилник, се сметаат предметите што служат за лични потреби на патникот додека е на патување (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, намирници и др.), и тоа во количините потребни на патникот со оглед на неговото занимање, годишното време и целта на патувањето, траењето и другите околности на патувањето.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, како личен багаж на странскиот патник се смета и:

- 1) личен накит;
- 2) 2 фотографски апарата и 12 плочи или 5 ролни филм;
- 3) 1 кинематографска камера (до 16 mm) и две ролни филм;
- 4) 1 дурбин;
- 5) 1 носив музички инструмент;
- 6) 1 носив грамофон и 10 плочи;
- 7) 1 носив радиоприемник;
- 8) 1 носив магнетофон;
- 9) 1 носив телевизиски приемник со големина на екранот до 48 cm;
- 10) 1 носива пишувачка машина;
- 11) 1 џебен електронски калкулатор;
- 12) опрема за кампирање (шатор и сл.);
- 13) 1 велосипед, со или без мотор;
- 14) 1 спортски чамец, со или без мотор;
- 15) по еден спортски реквизит од разен вид (опрема за спортски риболов, едно ловечко оружје со 50 куршуми, еден чифт скии, две рекети за тенис и други слични предмети).

Член 6

Ако домашен патник при заминување во странство изнесува и предмети што ќе му служат за време на патувањето а не се пријавуваат како личен багаж во смисла на член 5 став 1 на овој правилник, како на пример: фотографски апарат, кинокамера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, радио или транзисторски приемник, носив телевизиски приемник, пишувачка машина, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема, скапоцено крзно и накит, е должен тие предмети да ги запише во образецот — Список на предметите што патникот привремено ги изнесува (Образец I), кој го заверува царинарницата.

Кога домашен патник при враќањето од странство ќе внесе во Југославија предмети од став 1 на овој член, тие не се сметаат како стоки што се увезуваат и не подлежат на плаќање царина и други увозни давачки.

По исклучок, домашен патник може и на друг начин да докажува дека предметите што ги внесува ги изнел од Југославија.

Ако домашни патници (научници, лекари, инженери, сниматели, монтери, музичари и други стручњаци и уметници) изнесуваат со себе справи, инструменти, алат и слични предмети што ќе им служат за време на привремениот престој во странство, сообразно се применува постапката пропишана во член 18 на овој правилник.

Член 7

Во Списокот на предметите што патникот привремено ги изнесува се запишуваат: презиме и име на патникот, број на патната исправа и податоци за предметите врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето на патникот (трговски вообичаен назив на стоките, со назначување на марката, типот, фабричкиот број и сл.).

Член 8

Царинењето на стоките што патникот ги внесува од странство го врши влезната царинарница по скратена или по редовна царинска постапка.

Член 9

Ако стоките се царинат по скратена постапка, царинарницата му издава на патникот Признаница за платена царина и други увозни давачки (во натамошниот текст: Признаница), односно Пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себе (во натамошниот текст: Пресметка).

Признаницата ги содржи податоците за називот на царинарницата, за вкупниот износ на пресметаната царина и другите увозни давачки и датумот на царинењето (Образец V). Пресметката се пополнува на Образецот II.

Ако пресметката на основниот данок на промет се врши според Тарифниот број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, царинењето на стоките се врши според Пресметката, а не според Признаницата.

За стоките наменети за користење во сопственото домаќинство на патникот, чија вкупна вредност не го преминува износот од 15.000 динари, не сметајќи ја вредноста на стоките врз која се пресметуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на Царинскиот закон и на стоките за кои во царинската тарифа е предвидена царинска стапка „Слободно“, царинскиот работник на патникот му издава Признаница.

За стоките што се наменети за користење во сопственото домаќинство на патникот, чија вредност изнесува над 15.000 динари до 30.000 динари, царинскиот работник ја пополнува Пресметката.

Ако со посебни прописи е предвидено определени предмети да им се пријавуваат на други органи и организации (оружје и др.), за таквите предмети во Пресметката се внесуваат и податоците за идентификација на тие предмети.

По редовна царинска постапка се царинат стоките што подлежат на вештачење или за кои во скратена постапка не може да се утврди количината, видот, квалитетот и вредноста, како и стоките чија вкупна вредност преминува 30.000 динари, а не се опфатени со Листата на царинските основици.

Член 10

Образецот на Пресметката се печати во блокови од 150 примероци, со тоа што во секој блок три примероци едноподруго се означени со ист реден број.

Првиот примерок е отпечатен со зелена боја и останува во блокот. Вториот примерок е отпечатен со црвена боја и му се предава на сметководството на царинарницата. Третиот примерок е отпечатен со црна боја и му се предава на патникот. Првиот и вториот примерок на грбот се карбонизирани, а вториот и третиот примерок при врвот се перфорирали.

Образецот на Признаницата се печати во блокови од по 100 примероци, со тоа што секој лист на талонот и признаницата во блокот се означува со ист реден број. Признаницата и талонот се печатат на износи од по 100, 200, 500, 1.000 и 3.000 динари.

Член 11

Патникот ќе се изјасни дали се согласува со наодот на царинскиот работник во поглед на количината, видот и квалитетот на стоките и со царинската основица, како и во поглед на вкупниот износ на царината и на другите увозни давачки, ако стоките се оцаринети по скратена постапка.

Ако патникот се согласи со наодот на царинскиот работник ќе го плати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки според Признаницата, односно според Пресметката.

По извршеното плаќање, царинскиот работник му предава на патникот примерок од Признаницата, односно од Пресметката и му ги става стоките на располагање.

Член 12

Ако патникот не се согласи со наодот на царинскиот работник или не го плати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки, должен е, на царинарницата да ѝ ги пријави стоките за

редовно царинење, со пријава за увоз и провоз на стоките (чл. 249 до 265 од Царинскиот закон).

Член 13

Кога југословенски државјани со живеалиште во Југославија, што се наоѓаат во странство на работа, школување, специјализација и слично, доаѓаат на привремен престој во Југославија, можат привремено да внесат предмети за лична употреба, и тоа: личен намет, фотографски апарат, кино-камера, дурбин, носив музички инструмент, носив грамофон, носив радио и транзисторски приемник, носив телевизиски приемник со големина на екранот до 48 cm, носива пишувачка машина, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема.

Царинарницата утврдува дека домашен патник може привремено да внесува стоки од став 1 на овој член, врз основа на забелешка во патната исправа или во пријавата за престојот во странство (договор за работа, пријава на престојот и сл.).

Царинарницата, во оправдани случаи, врз основа на исправите од став 2 на овој член, може да одобри привремено внесување и на други предмети што се наменети за лична употреба на патникот од став 1 на овој член.

Член 14

Предметите од член 13 на овој правилник патникот е должен да ги запише во образецот — Список на предмети што патникот привремено ги внесува (Образец III).

Во образецот Список на предмети што патникот привремено ги внесува (во натамошниот текст: Списокот) се запишуваат: презиме и име на патникот, број на патната исправа и од кого е издадена, живеалиште и податоци за предметите што патникот привремено ги внесува.

Патникот го пополнува Списокот во два примерока од кои првиот на грбот е карбонизиран. Патникот ќе ги запише поединечно сите предмети во Списокот според видот и количината, со назначување на сите карактеристични ознаки врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето во странство (марка, тип, фабрички број и др.).

Царинскиот работник ги срамнува податоците од Списокот со состојбата на стоките и правилно пополнетиот Список го заверува со службен печат на царинарницата и со својот потпис. Царинскиот работник првиот примерок на Списокот го задржува за царинарницата, а вториот примерок му го предава на патникот.

Во патната исправа на патникот, на страната за забелешки, царинскиот работник става забелешка: „Привремено внел стоки“ (скратено: „ПВС“).

Примероците на Списоците што ѝ остануваат на царинарницата се оставаат по датуми и се чуваат две години.

Член 15

Патникот од член 13 на овој правилник е должен согласно со член 304 од Царинскиот закон, привремено внесените предмети да ги врати во странство или да ги пријави за конечно царинење.

Ако патникот заминува од Југославија и внесува предмети што привремено ги внел според Списокот, должен е Списокот да ѝ го предаде на излезната царинарница. Откако ќе ја утврди идентичноста на стоките, царинарницата ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа и тоа го заверува со службен царински печат.

Ако патникот за време на престојот во Југославија изврши царинење на стоките внесени во Списокот, царинарницата што го извршила царинењето ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа на патникот на начинот предвиден во став 2

на овој член и задржаниот Список го прилага кон пријавата за увоз и провоз на стоки.

Ако патникот изврши царинење само на еден дел од стоките привремено внесени според Списокот, царинарницата што извршила царинење става на Списокот забелешка за бројот и датумот на декларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, со тоа што во патната исправа не ја поништува забелешката „ПВС“.

Член 16

Ако странски патник привремено внесува во Југославија стоки што не претставуваат личен багаж во смисла на член 5 од овој правилник, а се наменети за неговите лични потреби додека трае патувањето, тие предмети мораат да се запишат во Списокот.

Ако предметите од став 1 на овој член се наменети да бидат задржани во Југославија како подарок или за други потреби, освен продавање, царинарницата ќе изврши царинење на таквите стоки и ќе наплати царина и други увозни давачки, согласно со одредбите на чл. 8 до 12 на овој правилник, ако со посебни прописи не е определено поинаку.

Ако странскиот патник што поминува низ Југославија, носи со себе предмети за своето домаќинство, во поглед на тие предмети, се постапува согласно со чл. 14 и 15 од овој правилник, со тоа што Списокот на предмети го пополнува царинскиот работник.

Условите под кои странските патници можат да внесуваат и да враќаат во странство радиостанции, се регулираат со посебни прописи.

Член 17

Странски патник што доаѓа во Југославија односно минува преку царинското подрачје на Југославија, и кој внесува стоки чиј увоз според важечките прописи е забранет, должен е, согласно со член 204 од Царинскиот закон, таквите стоки да ги врати во странство.

Ако странски патник не постапи според одредбата на став 1 од овој член, царинарницата ќе ги задржи стоките и со нив ќе постапи во смисла на член 204 од Царинскиот закон.

Член 18

Странски патници (научници, лекари, инженери, сниматели, монтери, музичари и други стручњаци и уметници) кои од странство со себе внесуваат справи, инструменти, алати и слични предмети што за време на привремениот престој во Југославија ќе им служат за вршење на работите определени во договорите склучени со државен орган, организација на здружен труд или со друга организација, или за работите што ќе ги извршат по покана на државен орган, организација на здружен труд или друга организација се должни, ако не поседуваат картет А.Т.А. (Admission temporaire) за таквите предмети да поднесат список на предметите во два примерока. Списокот на предметите мора особено да ги содржи следните податоци: име и презиме на странскиот патник, негово живеалиште, број на патната исправа и вид, количина и вредност на предметите што ги внесува. Кога ќе утврди дека во списокот се внесени сите предмети што патникот ги внесува, царинарницата ги заверува обата примерока на списокот, става соодветна забелешка во патната исправа на странскиот патник и му враќува еден примерок на списокот, а вториот примерок го задржува и го чува најмалку една година.

По заминувањето на странскиот патник од Југославија, царинарницата проверува дали патникот ги внесува предметите запишани во списокот.

На начинот од ст. 1 и 2 на овој член царинарницата ќе постапи ако странскиот патник внесува во Југославија трговски мостри за кои не поседува карнет А.Т.А.

Член 19

На странскиот патник кој доаѓа во Југославија, односно минува преку царинското подрачје на Југославија, царинарницата ќе му дозволи внесување на оружје и муниција само ако располага со одобрение издадено од југословенско дипломатско или конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, или со одобрение што при преминувањето на државната граница му го издал надлежниот орган за внатрешни работи.

Член 20

Предметите што ги купил во Југославија, а чие изнесување според важечките прописи не е забрането странскиот патник може да ги изнесе без поднесување царинска декларација.

Ако изнесувањето на одделни предмети е регулирано со посебни прописи, изнесување на таквите предмети може да се дозволи само под условите пропишани со тие прописи.

Член 21

Кога југословенски и странски државјани со живеалиште во Југославија, кои привремено престојуваат во странство (работа, школување, специјализација и сл.), привремено доаѓаат во Југославија со патнички автомобили односно со мотоцикли со или без приколка (во натамошниот текст: патничко моторно возило) со редовна странска регистрација, должни се, согласно со член 350 од Царинскиот закон, на влезната царинарница усно да ѝ го пријават патничкото моторно возило. Ова влегување царинарницата не го евидентира.

Кога лицата од став 1 на овој член, привремено доаѓаат во Југославија со друмско товарно возило со редовна странска регистрација, царинскиот работник става забелешка во патната исправа на патникот: „Привремено увезол стоки — моторно возило“ (скратено: „ПУС-М“), го запишува датумот на преминувањето на возилото и тоа го заверува со службен царински печат.

Член 22

По истекот на рокот на привремениот увоз, лицата од член 21 на овој правилник можат моторното возило да го остават во Југославија под царински надзор поради поправка на моторното возило, потешка болест на тие лица, враќање со друго превозно средство и од други оправдани причини, само врз основа на претходно одобрение на царинарницата.

Барањето за оставање на моторното возило под царински надзор се поднесува до царинарницата на чие подрачје се наоѓа возилото.

Врз основа на поднесеното барање царинарницата донесува решение по итна постапка, што служи како доказ дека моторното возило останало во Југославија под царински надзор.

По престанување на причините поради кои е одобрено оставањето на моторното возило под царински надзор, царинарницата ги симнува царинските обележја и донесува решение во кое го утврдува времето на задржувањето на моторното возило во Југославија под царински надзор и го определува новиот рок на привремениот увоз.

По истекот на рокот определен во смисла на одредбата од став 4 на овој член, со моторното возило се постапува како со стоки чиј рок за привремен увоз изминал.

Член 23

Југословенски и странски државјани со живеалиште во странство, што доаѓаат на привремен престој во Југославија со патничко моторно возило, вклучувајќи го и користењето на возила што посебно се изнајмуваат („rent-a-car“), согласно со член 350 од Царинскиот закон, должни се усно да го пријават влегувањето. Ова влегување царинарницата не го евидентира.

Член 24

Ако југословенски или странски државјани со живеалиште во странство дојде во Југославија со патничко моторно возило изнајмено во странство по системот „rent-a-car“ и возилото ѝ го предаде на организацијата на здружен труд — рентал агент, таа организација е должна преземеното возило да ѝ го пријави на надлежната царинарница.

Член 25

Југословенски и странски државјани што доаѓаат во Југославија со патничко моторно возило со редовна странска регистрација заради постојано настанување во Југославија, должни се согласно со член 91 од Царинскиот закон, патничкото моторно возило да ѝ го пријават на најблиската царинарница според неговото живеалиште, во рок од 30 дена од денот на доселувањето во Југославија. Царинарницата со ова возило постапува како со стоки што се увезуваат.

Како доселување, во смисла на одредбите на став 1 од овој член, се смета враќање од работа, школување или специјализација во странство, зановање на работен однос во Југославија, добивање одобрение за постојано настанување и сл.

Патничкото моторно возило со приземена регистрација (на пример: „ZOO“, „IT“ итн.), со кое домашниот патник доаѓа во Југославија, не се смета како патничко моторно возило со странска регистрација во смисла на одредбите на овој правилник. Со таквото возило се постапува според прописите за редовен увоз.

Член 26

Југословенски и странски државјани што привремено внесуваат резервни делови за патнички моторни возила за кои немаат триптик за резервни делови — заради поправка на привремено увезеното моторно возило со странска регистрација ќе го пополнат Списокот на образецот III и ќе ја докажат целта на увозот.

Лицата од став 1 на овој член ќе ги пријават заменетите делови на царинарницата која одлучува како ќе се постапи со заменетите делови (ќе се вратат во странство, ќе ѝ се предадат на царинарницата, ќе се уништат под царински надзор и др.).

Член 27

Ако лицето од член 26 на овој правилник заменетите делови ги изнесува во странство, се постапува согласно со одредбите од член 18 на овој правилник.

Член 28

Со патничкото моторно возило што е дадено на превоз, со посебна железничка кола (придружуван автомобил) приемната, односно испратната царинарница постапува според одредбите на Царинскиот закон и на овој правилник како влезна, односно излезна (гранична) царинарница.

Член 29

Обрасците I, II, III, IV и V се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Обрасците се печатени на јазиците на народите на Југославија, и тоа на: српскохрватски (кирилица), хрватски (латиница), македонски и словенски.

Член 30

Правилникот за посебната царинска постапка со стоките што патниците ги носат со себе и за царинскиот надзор над друмски моторни возила со странска регистрација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76) престанува да важи на 31 август 1979 година.

Член 31

Овој правилник ќе се применува од 1 септември 1979 година, освен одредбите од член 9 став 4, член 10 став 3 и член 11 ст. 2 и 3, во делот што се однесува на Признаницата, кои влегуваат во сила на 15 декември 1979 година.

Член 32

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-01 Д-5467
6 август 1979 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за
царини,
Ненад Мирковиќ, с. р.

Образец I

СПИСОК
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ИЗНЕСУВА

Презиме и име _____
Број на патната исправа _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ИЗНЕСУВА

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Патник,

Предметите наведени во Списокот заклучно со редниот број _____, патникот ги пријавува при излегувањето од Југославија.

Место _____ (М.П.)
Датум _____ Царински работник,

Образец II

ПРЕСМЕТКА

НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО
ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕ

Презиме и име _____
Живеалиште _____
Број на патната исправа _____
и од кого е издадена _____

Стоки што се царинат

Царинска основица

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Вкупна вредност

Царина и други

давачки _____	% _____
Данок _____	_____
Такса _____	_____
Образец _____	_____

Вкупно давачки

со букви _____

Се согласувам со наодот на царинарницата и со пресметката на давачките.

Место _____

Датум _____

(М.П.)

Царински обврзник,

Царински работник,

Образец III

СПИСОК

НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ВНЕСУВА

Презиме и име _____
Број на патната исправа _____
и од кого е издадена _____
Живеалиште (место,
улица и број на станот) _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ВНЕСУВА

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Се обврзувам дека предметите наведени во овој
список ќе ги вратам во странство во рок од _____
дена или во тој рок ќе ѝ ги пријавам на царинар-
ницата за царинење.

Место _____

Датум _____

Патник,

(М.П.)

Царински работник,

Образец IV

ПРИЈАВА
ЗА СТОКИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕ

Презиме и име _____

Број на патната исправа _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ НОСИ СО СЕБЕ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Место _____

Датум _____

Патник,

ТА Л О Н

на признаницата

на износ од _____ динари

Датум _____

Образец бр. V

ЦАРИНАРНИЦА _____

ПРИЗНАНИЦА

на износ од _____ динари

што патникот ги плати на

име царина и други увозни

давачки за стоките за по-

требите на домаќинството

што со себе ги внел преку

граничниот премин _____

Датум _____

(М.П.)

673.

Врз основа на член 133 став 5, член 223 став 2
и член 248 на Царинскиот закон („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), директорот на Сојузната
управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К
А ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА
ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД
ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за
отворање на железничко-царински магацини, царин-
ски складови, царински сместувалишта и консигна-
циони складови; начинот на спроведување на мер-
ките на царинскиот надзор над стоките сместени во
царинските магацини, царинските стоваришта, же-
лезничко-царинските магацини, царинските складо-
ви, царинските сместувалишта и други простории и
простории и над стоките што се излагаат на меѓуна-
родни саеми и изложби и начинот на водење евиден-
ција за тие стоки; посебната постапка за царинење
на стоките сместени во консигнационите складови и
начинот на водење евиденција за тие стоки и посеб-
ните мерки на царинскиот надзор во слободните ца-
рински зони.

Член 2

Ако за сместување и ракување со некои стоки
се пропишани посебни услови, царинарницата ќе
одобри сместување на стоките во просториите и про-
сторите од член 1 на овој правилник само ако се
исполнети тие услови.

I. ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ И ЦАРИНСКИ
СТОВАРИШТА

Член 3

Царинскиот магацин односно царинското стова-
риште мора да биде обележено со табла со натпис:
„Царински магацин“ односно „Царинско стовариште“
и со називот на царинарницата на која магацинот
односно стовариштето ѝ припаѓа.

Местата за царинските стоваришта ги одредува
царинарницата, во спогодба со железничката стани-
ца и со лучката односно пристанишната организаци-
ја на здружен труд.

Член 4

Во царинскиот магацин односно на царинското стовариште стоките се примаат од возарот, врз основа на пријавата за увозот и провозот на стоките.

За стоките сместени во царинскиот магацин односно на царинското стовариште се води магацинска книга, според образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел (Образец I), или картотека со податоци од магацинската книга.

Член 5

Стоките сместени во царинскиот магацин односно на царинското стовариште можат да се подигнат по извршеното царинење, ако според решението на царинарницата се упатуваат до друга царинарница, ако царинарницата, по барање на странката, го одобри сместувањето на тие стоки на некое друго место надвор од царинскиот магацин односно стовариште, или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, царинарницата ги запишува во соодветните рубрики на магацинската книга односно картотека бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од царинскиот магацин односно од царинското стовариште.

Член 6

Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот магацин или од царинскиот склад во времето што ќе го определи царинарницата, во спогодба со железничката станица или со лучката односно пристанишната организација на здружен труд.

II. ЖЕЛЕЗНИЧКО-ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ

Член 7.

Просториите за железничко-царински магацин ги определува железничката станица, во согласност со царинарницата. За почетокот на работата на железничко-царинскиот магацин е потребно одобрение од царинарницата.

Одобрението од став 1 на овој член царинарницата го дава ако со преглед утврди дека просториите се погодни за сместување на стоки и дека се исполнети условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Царинарницата може да определи секој влез во железничко-царинскиот магацин да мора да има две различни брави. Во тој случај, клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата — железничката станица.

Член 8

Во железничко-царинскиот магацин можат да се сместуваат исклучиво увозни царински стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

Член 9

Во железничко-царинскиот магацин стоките се сместуваат врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки односно извозна царинска декларација.

Податоците за стоките што се сместени во железничко-царинскиот магацин се запишуваат во магацинската книга или картотека со податоци од магацинската книга, што ја води железничката станица.

Член 10

Стоките сместени во железничко-царинскиот магацин можат да се подигнат по извршеното царинење, ако според решението на царинарницата се упатуваат до друга царинарница, ако царинарницата, по барање на странката, одобри сместување на тие стоки на некое друго место надвор од железничко-царинскиот магацин или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, железничката станица ги запишува во соодветните рубрики на магацинската книга односно картотека бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од железничко-царинскиот магацин.

III. ЦАРИНСКИ СКЛАДОВИ

Член 11

По барање на организацијата на здружен труд чиј предмет на работењето е складирањето на стоки, одобрение за отворање на царински склад издава царинарницата во чие седиште односно седиште на нејзината организациона единица ќе се отвори царинскиот склад.

Кон барањето за отворање на царински склад се поднесува:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за предметот на работењето на подносителот на барањето;

2) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за царински склад;

3) изјава на подносителот на барањето дека се обезбедени просториите и инвентарот потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор и на царинењето на стоките во царинскиот склад.

Член 12

Пред давањето на одобрението за отворање на царински склад, царинарницата формира комисија, која со преглед на просториите и просторите наменети за царински склад, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и два члена, што ги именува царинарницата од редовите на работниците на царинарницата.

Комисијата за својот наод составува записник во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а третиот се доставува до подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на складот.).

Условите под кои на царинарницата ѝ се ставаат на располагање просториите и инвентарот потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор и за царинење на стоките во царинскиот склад, се регулираат со посебен договор помеѓу држателот на складот и царинарницата.

Член 13

Царинскиот склад мора да биде обележен со табла на која е испишан натписот: „Царински склад“ и називот на држателот на складот.

Царинарницата може да определи дека секој влез во царинскиот склад мора да биде под непосреден царински надзор или да мора да има две различни брави. Во тој случај, клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата — држателот на складот.

Член 14

Во царински склад можат да се сместуваат увозни неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

По исклучок, Сојузната управа за царини може да одобри во царински склад да можат да се сместуваат и домашни стоки наменети за извоз.

На отворениот простор на царински склад можат да се сместуваат преобемни и кабести стоки, како и стоки што поради своите својства не се погодни за сместување во затворени простории.

Другите стоки можат да се сместуваат на отворен простор на царинскиот склад само со претходно одобрение на царинарницата.

Држателот на складот е должен стоките од ст. 1. и 2 на овој член да ги држи одвоено и видно да ги обележи со соодветен натпис (број на пријавата за увоз и провоз на стоки и др.).

Член 15

Истоварот, преносот и сместувањето на стоките во царинскиот склад се врши, и тоа:

1) истоварот на стоки од брод — врз основа на манифест, односно извод од манифестот, и изјава за товарот, а преносот и сместувањето на стоки во царински склад надвор од лука односно слободната царинска зона — врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки;

2) истоварот на стоки од воздухоплов — врз основа на манифест, односно извод од манифестот, а преносот и сместувањето на стоки во царински склад — врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки;

3) сместувањето на стоки упатени во склад — врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки и превозна исправа;

4) сместувањето во склад на други стоки пристигнати од странство — врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки и превозни исправи;

5) сместувањето на стоки што се пренесуваат од царински магацин, царинско стовариште, железничко-царински магацин, царинско сместувалиште или друг царински склад — врз основа на решение на царинарницата и пријава за увоз и провоз на стоки;

6) сместувањето на домашни стоки оцаринети за извоз — врз основа на извозна царинска декларација;

7) сместувањето на домашни неоцаринети стоки наменети за извоз — врз основа на пријава за извоз и провоз на стоки.

Член 16

Во царински склад е дозволено, со претходно одобрение и под надзор на царинарницата: денатурирање, алкохолизирање, препакување, сортирање, чистење и вршење на други работи во врска со одржувањето на стоките.

По извршувањето на некое од дејствијата од став 1 на овој член, држателот на складот е должен да состави записник во два примерока, во кој ги внесува податоците за извршеното дејствие. Записникот го заверува царинарницата и едниот примерок го задржува, а другиот го прилага кон евиденцијата за стоките што се води во царинскиот склад.

Член 17

Увозни неоцаринети стоки што се сместени во царински склад можат:

1) увозно да се оцаринат;

2) да се упатат до друга царинарница заради царинење;

3) да се пренесат во друг царински склад, царинско сместувалиште, царински магацин, царинско стовариште, консигнационен склад или во слободна царинска зона;

4) да се упатат на саеми или изложби заради излагање;

5) да се вратат во странство.

Домашните стоки оцаринети за извоз што се сместени во царински склад, можат:

1) да се упатат во странство;

2) да се пренесат во друг царински склад или во слободна царинска зона;

3) да се задржат во Југославија.

Провозните стоки што се сместени во царински склад, можат:

- 1) да се упатат во странство;
- 2) да се пренесат во друг царински склад или во слободна царинска зона;
- 3) да се задржат во Југославија.

Член 18

Држателот на складот е должен да води евиденција за влегувањето на стоките во царинскиот склад и за излегувањето на стоките од складот.

За стоките сместени во царински склад се води магацинска книга на Образецот I или картотека со податоци од магацинската книга.

Покрај податоците од магацинската книга, држателот на складот може за свои потреби да внесува и други податоци во магацинската книга односно картотека.

IV. ЦАРИНСКИ СМЕСТУВАЛИШТА

Член 19

По барање на организацијата на здружен труд, одобрение за отворање на царинско сместувалиште издава царинарницата во чие седиште односно седиште на нејзината организациона единица ќе се отвори царинското сместувалиште.

Пред давањето на одобрението за отворање на царинското сместувалиште, царинарницата формира комисија која, со преглед на просториите и просторите што се наменети за сместување на стоките, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 2 на овој член се состои од претседател и два члена што ги именува царинарницата од редовите на работниците на царинарницата.

Комисијата за својот наод составува записник во три примероци, од кои два задржува царинарницата, а еден му предава на подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на царинското сместувалиште).

Член 20

Царинарницата може да определи секој влез во просториите на царинското сместувалиште во кое се сместени царински стоки да мора да има две различни брави. Во тој случај, клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата — држателот на царинско сместувалиште.

Член 21

Увозните стоки се сместуваат во царинското сместувалиште врз основа на одобрение што по барање на држателот на царинското сместувалиште го донесува царинарницата.

Во барањето се внесуваат податоци за видот, количината и вредноста на стоките што се сместуваат во царинското сместувалиште.

Член 22

На увозните стоки сместени во царинското сместувалиште можат, по претходно одобрение од царинарницата и во присуство на царинскиот работник, да се преземаат само мерки и дејствија што се нужни за нивното чување.

Член 23

Од царинското сместувалиште стоките можат да се подигнат по завршеното царинење, да се вратат во странство или да се пренесат во царински склад, слободна царинска зона, консигнационен склад, царински магацин или на царинско стовариште.

Царинските стоки можат да се пренесат и во друго царинско сместувалиште на истиот држател, со тоа што вкупниот рок на лежењето во двете сместувалишта не може да биде подолг од рокот определен во член 226 став 2 на Царинскиот закон.

Член 24

За стоките сместени во царинското сместувалиште, држателот на царинското сместувалиште води магацинска книга на Образецот I или картотека со податоци од магацинската книга.

Царинарницата води посебна магацинска книга или картотека и е должна да изврши преглед на состојбата на стоките во царинското сместувалиште најмалку еднаш во шест месеци.

V. КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ

Член 25

Консигнационен склад за сместување на увозни царински стоки што се сопственост на странска фирма, наменети за продажба на југословенскиот пазар, може да отвори само организација на здружен труд регистрирана за работи на застапување на странски фирми, што склучила договор за застапување и држење консигнационен склад со странска фирма чии стоки ги држи на консигнациониот склад (во натамошниот текст: држателот на консигнациониот склад).

Член 26

Консигнационен склад може да се отвори во местото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина организациона единица.

Во оправдани случаи, царинарницата може да одобри отворање на консигнационен склад и надвор од местото во кое е седиштето на царинарницата односно на нејзина организациона единица.

Трошоците за царинење на стоките во консигнациониот склад од став 2 на овој член се плаќаат согласно со член 251 став 2 од Царинскиот закон.

Член 27

Кон барањето за отворање на консигнационен склад се поднесува:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за запишувањето на правата на организацијата на здружен труд за вршење на работите на застапување на странски фирми;

2) заверен превод на договорот за застапување на странската фирма;

3) заверен превод на договорот за држење на консигнационен склад;

4) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационен склад.

Со заверените преводи на договорите од точ. 2 и 3 став 1 од овој член држателот на консигнационен склад ги поднесува на увид и нивните оригинали.

Член 28

Пред давањето на одобрението за отворање на консигнационен склад комисијата што ја именува царинарницата, со преглед на просториите и просторите наменети за консигнационен склад, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на царински стоки и дали во целост се обезбедени условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и два члена што ги именува царинарницата од редот на работниците на царинарницата.

Комисијата е должна да изврши преглед на просториите и просторите наменети за консигнационен склад во рок од десет дена од денот на поднесувањето на барањето за отворање на консигнационен склад.

Член 29

Врз основа на барањето и исправите од член 27 на овој правилник и записникот на комисијата за

извршениот преглед на просториите и просторите наменети за консигнационен склад, царинарницата донесува решение за одобрување на отворањето на консигнациониот склад.

Решението мора особено да го содржи називот на странската фирма чии стоки се сместуваат во консигнациониот склад, видот на стоките и вкупната вредност до која се одобрува сместувањето на стоките во консигнациониот склад.

Ако стоките се сместуваат во консигнациониот склад во амбалажа на странска сопственост (челични шишиња, специјални контејнери и др.) која не се продава заедно со стоките, во решението за одобрување на отворањето на консигнациониот склад мора да се означи и видот и вредноста на таа амбалажа.

Вредноста на стоките се искажува во странската валута во која е договорено плаќањето со странската фирма, односно по која, според прописите за девизното работење, се врши пресметувањето со странската фирма.

Постапката по барањето за отворање на консигнационен склад е итна.

Член 30

Ако држателот на консигнациониот склад бара проширување, намалување или преселување на консигнациониот склад во други простории и простори, кон барањето поднесува скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационен склад.

Врз постапката за проширување, намалување и преселување на консигнациониот склад согласно ќе се применат одредбите од овој правилник за постапката за отворање на консигнационен склад.

Член 31

Ако држателот на консигнациониот склад бара промена на вкупната вредност односно на асортиманот на стоките во консигнациониот склад, кон барањето поднесува прегис и превод на новиот договор за држење на консигнациониот склад, односно анекс (додаток) кон договорот за зголемување на вкупната вредност и за промената на асортиманот на стоките.

Кон преписите на договорот од став 1 на овој член, држателот на консигнациониот склад ги поднесува на увид и нивните оригинали.

Врз основа на барањето и приложените исправи, царинарницата донесува решение за одобрување на промената на вкупната вредност и на асортиманот на стоките во консигнациониот склад.

Вкупната вредност од став 1 на овој член нема да се менува ако е во прашање привремено зголемување на вредноста на стоките во консигнациониот склад, не подолго од 45 дена, поради поединечни испораки на стоки од поголема вредност.

Како промена на асортиманот на стоките, во смисла на став 1 од овој член, се смета промената на видот (изборот) на стоките што се сместуваат во истите простории и простори на веќе отворен консигнационен склад.

Член 32

Ако странската фирма со договор или налог ја менува вредноста на одделни видови стоки, држателот на консигнациониот склад поднесува до царинарницата барање за измена на вредноста, кон која го прилага договорот или налогот.

Царинарницата може да одобри само измена на вредноста на целокупната количина на истовидни стоки и од ист квалитет, кои во моментот на влегувањето во сила на договорот или налогот се наоѓаат во консигнациониот склад. Барањето за измена на вредноста се поднесува најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на договорот или налогот.

Врз основа на барањето од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за промена на вредноста на одделни видови стоки во консигнациониот склад, во кое, покрај другото, означува од кој момент важи новата вредност.

За стоките чија поединечна вредност зависи од условите што не се познати во моментот на сместувањето на стоките во консигнациониот склад, конечната цена се утврдува во смисла на член 266 став 5 од Царинскиот закон, а според постапката од член 57 на овој правилник.

Решението за измена на вредноста на одделни видови стоки во консигнациониот склад царинарницата го донесува по итна постапка.

Член 33

За промена на називот на странската фирма во решението со кое е одобрено отворање на консигнациониот склад, држателот на консигнациониот склад, во рок од 30 дена од денот на промената на називот, поднесува до царинарницата барање, кон кое прилага препис и превод на дописот на странската фирма со кој држателот на консигнациониот склад се известува дека фирмата го променила називот и исправа со која ја докажува таа промена.

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член, подносителот на барањето го поднесува до царинарницата на увид и неговиот оригинал.

За промена на називот на држателот на консигнациониот склад, држателот на консигнационен склад, во рок од 30 дена од денот на промената на називот, поднесува до царинарницата барање и исправа со која ја докажува таа промена.

Член 34

Ако држателот на консигнационен склад го раскинал договорот за застапување и држење на консигнациониот склад со странската фирма, или ако држателот на консигнациониот склад од други причини не може да се занимава со застапување на странски фирми и со држење на консигнационен склад, должен е да поднесе до царинарницата барање за затворање на консигнациониот склад. Барањето мора да се поднесе во рок од 30 дена од денот кога настапила причината за престанување на работата на консигнациониот склад.

Врз основа на барањето, царинарницата донесува решение за затворање на консигнационен склад.

Ако се стекнале условите од став 1 на овој член, а држателот на консигнациониот склад не поднесе барање за затворање на консигнациониот склад, царинарницата ќе поведе постапка за затворање на консигнациониот склад по службена должност.

Стоките што се наоѓаат во консигнациониот склад во моментот на затворањето, можат да се вратат во странство, да се оцаринат за увоз, да се сместат под царински надзор или да ѝ се предадат на царинарницата на слободно располагање.

Член 35

Стоките што пристигнале од странство заради сместување во консигнационен склад, можат претходно да се сместат во царински магацин, во царинско стовариште, во царинско сместувалиште, во царински склад, во железничко-царински магацин или во слободна царинска зона.

Ако држателот на консигнациониот склад располага со простории што се погодни за привремено сместување и за царински преглед на стоките, царинарницата го одобрува сместувањето и во посебни простории на држателот на консигнациониот склад.

Погодноста на посебните простории од став 2 на овој член за сместување на стоки ја утврдува царинарницата со преглед на тие простории. Со решението со кое се утврдува погодноста на посебните простории за сместување на стоки се определува и

кои мерки на царински надзор треба да се спроведат над стоките што се сместуваат во тие простории.

Член 36

За сместување на стоките во консигнационен склад се поднесува увозна царинска декларација за сместување на стоки во консигнационен склад, во смисла на чл. 10 и 11 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79).

Ако стоките се сместуваат во консигнационен склад во амбалажа на странска сопственост (челични шишиња, специјални контејнери и др.) која не се продава заедно со стоките, во увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнацијата се запишуваат и податоците за таа амбалажа.

Кон декларацијата за сместување на стоките во консигнационен склад држателот на консигнациониот склад поднесува:

- 1) превозна исправа;
- 2) фактура на странската фирма;
- 3) спецификација — ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Ако со посебни прописи е определено поднесување и на други исправи (уверение за потеклото на стоките, за квалитетот на стоките и сл.), кон декларацијата се поднесуваат и тие исправи. Ако се земени мостри или ако од други оправдани причини исправите кон декларацијата не можат да се поднесат, стоките се сместуваат во консигнационен склад и не можат да се пуштаат во промет додека тие исправи не се поднесат до царинарницата.

Ако вредноста на стоките од фактурата не им одговара на одредбите од Царинскиот закон за нормалната цена, царинарницата ќе ја утврди царинската основица согласно со одредбите од чл. 34 до 45 на Царинскиот закон.

Член 37

Приемот на декларацијата за сместување на стоки во консигнационен склад се врши согласно со одредбите на чл. 253 до 267 од Царинскиот закон.

Член 38

Држателот на консигнациониот склад може, пред поднесувањето на декларацијата за сместување на стоки во консигнационо складиште, а заради правилно пријавување на стоките, да бара стоките претходно да се прегледаат во смисла на член 258 од Царинскиот закон.

Член 39

Прегледот на стоките заради сместување во консигнационен склад царинарницата го врши во посебни простории на држателот на консигнациониот склад, во царински магацин, во царинско стовариште, во царински склад, во железничко-царински магацин и во слободна царинска зона. На барање на држателот на консигнациониот склад царинарницата може да одобри прегледот на стоките да се врши и во консигнациониот склад.

Врз основа на решението со кое се одобрува прегледот на стоките во консигнационен склад, стоките под царински надзор и на трошок на држателот на консигнациониот склад, се испраќаат во консигнациониот склад.

Член 40

Прегледот на стоките што се сместуваат во консигнационен склад ќе се изврши сообразно на чл. 259 до 266 од Царинскиот закон.

Член 41

По извршениот преглед, држателот на консигнациониот склад ги сместува стоките во консигнациониот склад врз основа на декларација за сместување на стоки во консигнациониот склад.

Држателот на консигнациониот склад е должен да ги смести стоките во консигнациониот склад одвоено по видови.

Член 42

Податоците за количината, видот и квалитетот на стоките, внесени во декларацијата за сместување на стоки во консигнационен склад, согласно со чл. 86 до 40 од овој правилник, можат да се изменат сообразно со одредбите на член 271 од Царинскиот закон, со тоа што рокот од шест месеци за поднесување барање почнува да тече од моментот на сместувањето на стоките во консигнационен склад, освен ако стоките не се продадени — во кој случај барањето може да се поднесе за сето време додека стоките се наоѓаат во консигнациониот склад.

Член 43

Ако држателот на консигнациониот склад во исти простории односно простори држи стоки што се сопственост на разни странски фирми, должен е, согласно со член 214 од Царинскиот закон, на соодветен начин и прегледно да ги одвои стоките на одделните фирми.

Член 44

По извршеното сместување на стоките во консигнационен склад, држателот на консигнационен склад е должен да ги евидентира сместените стоки.

Евидентирањето мора да се изврши најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на сместувањето на стоките во консигнациониот склад.

Евиденцијата мора да содржи податоци за држателот на консигнациониот склад, за странската фирма, за бројот на решението на царинарницата, за називот на стоките, за тарифниот број, за цената, за исправата за книжење, за бројот на декларацијата, за количината на стоките и за вредноста на стоките.

Евиденцијата од став 3 на овој член може да се приспособи и да се води и по системот на електронска обработка на податоци (магнетна картичка, диск, лента и сл.), ако тоа го одобри надлежната царинарница.

Покрај овие податоци, држателот на консигнационен склад може за свои потреби во евиденцијата да внесе и други податоци.

Член 45

Евидентирањето на вредноста на стоките на консигнационен склад се врши по фактурна цена изразена во девизи.

Член 46

Држателот на консигнациониот склад е должен евиденцијата од член 44 на овој правилник да ја води во местото во кое се наоѓа консигнациониот склад.

По исклучок, ако евиденцијата се води по системот на електронска обработка на податоци, држателот на консигнациониот склад може да ја води евиденцијата и надвор од местото во кое се наоѓа консигнациониот склад, под услов за тоа да ја извести царинарницата.

Член 47

Податоците за стоките внесени во евиденцијата не смеат да се менуваат со бришење, прецртување или дополнително допишување, освен ако царинарницата со решение одобри измена на податоците. Во тој случај, бројот и датумот на решението и изменетите податоци за стоките се внесуваат во следната слободна рубрика.

Под прецртување, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат прецртувањата и исправањата вклучени во книговодството.

Член 48

Стоките сместени во консигнационен склад можат да се пренесат во царински магацин, во царинско стовариште, или царински склад; да се упатат во друг консигнационен склад, во слободна царинска зона, во сервис, во продажно место или во централен магацин; да се изложат на саем, изложба, во излог односно на изложбен простор; да се изнесат заради прикажување односно демонстрирање; да се продаат заради снабдување на домашните и странските бродови и воздухоплови во меѓународниот сообраќај или за користење надвор од царинското подрачје на Југославија и да се вратат во странство.

Член 49

Ако стоките конечно се изнесуваат, од консигнационен склад се поднесува излезен лист на консигнациони стоки од член 29 на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка.

Член 50

Ако стоките се изнесуваат од консигнационен склад заради сместување во царински магацин, во царинско стовариште или во царински склад, а плаќањето се врши непосредно на странска фирма, царинарницата постапува со тие стоки според прописите со кои е регулирана постапката за царинење на стоки што се увезуваат од странство а кои се во сила на денот кога стоките се изнесени од консигнациониот склад.

Ако царинскиот магацин, царинското стовариште или царинскиот склад се наоѓаат во исто место во кое се наоѓа и консигнациониот склад, стоките не мораат да се пренесуваат од консигнациониот склад во царински магацин, царинско стовариште односно царински склад, туку царинењето може да се изврши и во консигнациониот склад.

За стоките од став 2 на овој член мора да се изврши документирано раздолжување односно задолжување и стоките мораат да се изнесат од консигнациониот склад во рок од десет дена од денот на извршеното царинење.

Член 51

Ако стоките се изнесени од консигнационен склад заради пренесување во друг консигнационен склад на ист држател, држателот на консигнациониот склад пополнува увозна царинска декларација за сместување на стоките на консигнација, врз основа на податоците од излезната листа и друга документација.

Држателот на консигнациониот склад кон декларацијата поднесува до царинарницата излезен лист, фактура и спецификација, ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Ако, во смисла на член 36 од овој правилник, при сместувањето на стоките во консигнационен склад од кој се упатуваат стоките, се поднесени исправи пропишани со посебни прописи (уверени за потеклото на стоките, за квалитетот на стоките и сл.), на излезниот лист на консигнационите стоки, врз основа на кој стоките се упатуваат од тој во друг консигнационен склад, мора да се стави клаузула за поднесените исправи (вид на исправата, рок на важењето, ограничувања и др.). Во тој случај, кон декларацијата за сместување на стоките на консигнација, која се поднесува во смисла на став 2 од овој член, држателот на консигнациониот склад повторно не ги поднесува тие исправи.

Царинарницата, по правило, не врши преглед на стоките при пренесувањето и сместувањето на консигнационен склад на ист држател.

На начинот од ст. 1 до 4 на овој член ќе се постапи и кога стоките се враќаат во консигнациониот склад, освен ако се враќаат стоки што биле привремено изнесени од консигнациониот склад.

Член 52

Ако стоките се изнесуваат од консигнационен склад заради преместување во централен магацин на воздухопловно пристаниште, односно во лука или во пристаниште, отворено за меѓународен сообраќај, евиденцијата за стоките сместени во консигнационен склад се раздолжува врз основа на излезен лист на консигнационите стоки.

Ако стоките се упатуваат од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови и бродови што сообраќаат со странство, царинскиот надзор над стоките се спроведува врз основа на излезен лист (Образец XVIII — Излезен лист), а за раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад се поднесува излезен лист на консигнационите стоки од член 29 на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка, до 15-от во тековниот месец за стоките упатени од консигнациониот склад во претходниот месец.

Упатувањето на стоки од централен магацин заради снабдување на бродови, јахти, едрилици и други пловни објекти што сообраќаат со странство, се врши врз основа на излезен лист.

Излезниот лист се поднесува во четири примероци, од кои еден примерок задржува царинарницата, еден примерок му се предава на држателот на консигнациониот склад, односно на држателот на централниот магацин, а два примерока ги придружуваат стоките. Заповедникот на воздухопловот, бродот, јахтата, едрилицата или на друг пловен објект задржува еден примерок од излезниот лист, а на другиот го потврдува приемот на стоките и му го враќа на држателот на консигнациониот склад односно на централниот магацин, како потврда на приемот. Врз основа на излезниот лист се раздолжува евиденцијата на централниот магацин.

Ако стоките се продаваат по цена поголема односно помала од цената по која стоките се евидентирани (член 45), во излезниот лист се запишува и цената по која стоките се продадени. Држателот на консигнациониот склад односно држателот на централниот магацин е должен навремено да го достави до царинарницата ценовникот по кој стоките се продаваат.

Член 53

Ако стоките од консигнационен склад привремено се изнесуваат заради излагање на саеми и изложби, заради ставање во излози или во изложбени простори или заради прикажување односно демонстрирање — се поднесува излезен лист за привремено изнесување на консигнационите стоки, во смисла на член 31 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка.

Излезниот лист за привремено изнесување на консигнациони стоки се поднесува и за амбалажата на странска сопственост, која не се продава заедно со стоките.

Член 54

Излезниот лист за привремено изнесување на стоки од консигнационен склад заради излагање на саеми или изложби, се поднесува во три примероци. Царинарницата го одобрува изнесувањето на стоките со ставање отпечаток на службен царински печат и со потпис на овластениот царински работник врз сите примероци на излезниот лист. Едниот примерок на излезниот лист го задржува царинарницата, вториот му се предава на држателот на консигнационен склад, а третиот ги придружува стоките и му се предава на царинскиот орган во местото во кое стоките се продаваат односно во кое се одржува саемот или изложбата.

Излезниот лист за привремено изнесување на стоките од консигнационен склад заради излагање во излози или во изложбени простори на држателот или заради прикажување односно демонстрирање,

се поднесува во два примерока. Царинарницата го одобрува изнесувањето на стоките со ставање отпечаток на службен печат и со потпис на овластениот царински работник врз двата примерока на излезниот лист, од кои едниот го задржува царинарницата, а другиот му се предава на држателот на консигнациониот склад.

Член 55

Држателот на консигнациониот склад може да издава од консигнациониот склад, без плаќање царина и други увозни давачки и без претходно одобрение од царинарницата, резервни делови за замена на неисправни или оштетени делови кај машините, апаратите, инструментите и кај други технички стоки набавени преку консигнационен склад или увезени непосредно од странската фирма што држателот на консигнациониот склад ја застапува, под услови да е во прашање замена на неисправни или оштетени делови во гарантниот рок.

Ако држателот на консигнациониот склад има организирана сервисна служба, резервните делови можат да се изнесуваат од консигнационен склад и да се сместат во сервисот заради замена во гарантниот рок. Царинскиот надзор над овие делови се спроведува врз основа на излезна листа за привремено изнесување на консигнациони стоки.

Заменетите делови мораат да се сместат во консигнационен склад, или да се вратат во странство, или да се предадат на царинарницата без надомест или да се уништат под царински надзор.

Ако во странство се враќаат заменети делови што не биле сместени во консигнационен склад, тие делови се упатуваат до излезната царинарница со царинската проследница од член 54 на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка.

Ако заменетите делови ѝ се предаваат на царинарницата или се уништуваат под царински надзор, се составува записник кој го потпишуваат присутните работници на царинарницата и држателот на консигнациониот склад.

Член 56

Царинењето на стоките продадени од консигнационен склад се врши врз основа на декларацијата што држателот на консигнациониот склад ја поднесува до царинарницата до 15-тиот ден на тековниот месец за стоките продадени во претходниот месец, освен ако царинарницата определила друг рок за поднесување на декларацијата.

На барање од држателот на консигнациониот склад, царинарницата во решението за одобрување на отворањето на консигнациониот склад, односно во решението со кое се менува решението за одобрување на отворањето на консигнациониот склад го определува рокот за поднесување на декларацијата.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, за стоките за кои царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина врз основа на чл. 28 до 30 од Царинскиот закон, декларацијата, од името на купувачот, односно корисникот на повластицата, ја поднесува држателот на консигнациониот склад пред купувачот да ги преземе стоките, а за деловите што се издадени од консигнациониот склад, во согласност со член 55 на овој правилник, декларацијата ја поднесува држателот на консигнациониот склад во рокот што не може да биде подолг од 90 дена од денот на издавањето на деловите од консигнациониот склад.

Член 57

Увозната царинска декларација за конечно царинење на стоките продадени од консигнационен склад се поднесува во пет примероци.

Кон декларацијата се поднесуваат фактурата, издатницата и другите исправи што се поднесуваат

при увозот на стоките. Издатницата мора да содржи особено: назив на држателот на консигнациониот склад, назив на странската фирма, име и адреса на купувачот, вид, квалитет, количина и вредност на стоките и датум кога купувачот ги презел стоките од консигнациониот склад. Царинарницата може да определи издатницата да се поднесува само на увид.

За стоките што се ослободени од плаќање царина, кон декларацијата се поднесува и решението на царинарницата за ослободување од плаќање царина.

Ако се царинат стоки за кои со посебни прописи е предвидено поднесување на уверение за потеклото на стоките, држателот на консигнациониот склад е должен кон декларацијата да поднесе изјава за потеклото на тие стоки. Ако обврската за поднесување на уверението за потеклото, на уверението за квалитетот или на други исправи е пропишана по сместувањето на стоките во консигнационен склад, држателот на консигнациониот склад не може да ги продава стоките, пред прибавувањето на пропишаните исправи и е должен да ги поднесе до царинарницата кон увозната царинска декларација за конечно царинење.

За деловите што се издадени од консигнационен склад, во смисла на член 55 од овој правилник, држателот на консигнациониот склад е должен кон декларацијата да поднесе: исправа со која се докажува дека замената е извршена во гарантниот рок, спецификација во која е наведена количината, видот и вредноста на издадените делови и името на лицето на кое му се издадени деловите и доказ дека заменетите делови се сместени во консигнационен склад или вратени во странство, или предадени на царинарницата без надомест или уништени под царински надзор.

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, ако со посебни прописи е определен гарантен рок во кој стоките можат да се пуштат во промет, држателот на консигнациониот склад не е должен да поднесе докази за траењето на гарантниот рок.

Член 58

Поднесената декларација царинарницата е должна да ја прими (регистра) во рок од 10 дена од денот на поднесувањето на декларацијата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случаите од член 219 став 3 на Царинскиот закон, царинарницата е должна да ја прими (регистра) декларацијата и да ги изврши пропишаните дејствија во врска со конечното царинење најдоцна наредниот работен ден од денот на поднесувањето на декларацијата.

Член 59

Држателот на консигнационен склад е должен во согласност со член 220 од Царинскиот закон, да ја раздолжува евиденцијата ажурно така што податоците од евиденцијата да се согласуваат со фактичната состојба на стоките на консигнациониот склад.

Член 60

Ако по извршеното царинење на стоките продадени од консигнационен склад царинарницата, во смисла на чл. 270 до 272 на Царинскиот закон, поведе постапка за дополнителна наплата, односно за враќање на царината и на другите увозни давачки, решението за дополнителната наплата, односно за враќањето се донесува на името на купувачот на стоките.

Член 61

Заради спроведување на мерките на царински надзор над стоките сместени во консигнационен склад, царинарницата ја води следната евиденција:

- 1) контролник на декларациите за сместување на стоките во консигнационен склад;
- 2) контролник на декларациите за царинење на стоките продадени од консигнационен склад;

3) регистар на застапниците и на консигнационите складови, со асортиманот на стоките и со тарифните броеви на Царинската тарифа за одделните видови на стоки.

Електронскиот сметачки центар на Сојузната управа за царини го изработува и ажурира регистарот на застапниците и на консигнационите складови, со асортиманот на стоките и со тарифните броеви на Царинската тарифа за одделните видови на стоките и води евиденција за состојбата на стоките на консигнациони складови.

Царинарницата е должна документацијата за стоките сместени во консигнационен склад да ја среди одвоено по странските фирми што ги застапуваат одделни држатели на консигнационен склад.

Член 62

Царинарницата е должна да изврши редовен преглед на консигнациониот склад најмалку еднаш годишно. При прегледот на консигнациониот склад царинарницата ја срамнува евиденцијата со документацијата и податоците ги споредува со состојбата на стоките во консигнациониот склад.

За време на прегледот, држателот на консигнационен склад може да докажува дека состојбата на стоките во консигнационен склад им одговара на евиденцијата и документацијата. За утврдена состојба царинарницата саставува записник што го потпишуваат царинскиот работник и претставникот на држателот на консигнационен склад што присуствувал на прегледот. Еден примерок од записникот царинарницата му доставува на држателот на консигнациониот склад.

Ако при прегледот се утврдени пропусти во работата на држателот на консигнациониот склад, царинарницата во записникот ги определува роковите за отстранување на утврдените пропусти.

Ако држателот на консигнациониот склад утврдените пропусти не ги отстрани во определен рок, царинарницата ќе донесе решение за привремено затворање на консигнациониот склад и ќе определи нов рок за отстранување на утврдените пропусти.

Член 63

Ако при прегледот на консигнационен склад се утврди кусок на стоки во консигнациониот склад, царинарницата ќе поведе постапка за наплата на царината и на другите увозни давачки.

Ако при прегледот на консигнациониот склад утврди вишок на стоки во консигнациониот склад, царинарницата ќе состави записник и ќе поведе постапка заради утврдување на кој начин вишокот на стоките дошол во консигнациониот склад.

На начинот пропишан во одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, царинарницата ќе постапи и ако држателот на консигнациониот склад сам пријави кусок, односно вишок на стоки.

Ако царинарницата во таа постапка утврди дека не постои царински прекршок, држателот на консигнациониот склад е должен за вишокот на стоките да поднесе увозна царинска декларација за сместување на стоките на консигнационен склад, во рок од десет дена од денот на приемот на записникот од царинарницата.

Член 64

За стоките што се уништени додека биле сместени во консигнационен склад, држателот на консигнационен склад не е должен да плати царина и други увозни давачки. Околноста дека стоките се уништени, царинарницата ја утврдува со решение. Врз основа на тоа решение држателот на консигнациониот склад го пополнува излезниот лист — член 29 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка, и ја раздолжува евиденцијата за стоките во консигнациониот склад.

Член 65

Постапката за затворање на консигнационен склад се спроведува под условите од член 221 на Царинскиот закон.

VI. ДРУГИ ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ

Член 66

Во другите простории и простори можат да се сместуваат увозните неонаринети стоки и привремено увезените стоки.

На сместувањето на стоките и на царинскиот надзор во другите простории и простори, сообразно се применуваат одредбите од овој правилник за царинските сместувалишта, со тоа што деловите на опрема и другите кабести предмети за чие пренесување е неопходна специјална механизација, по одобрение на царинарницата можат да се сместат под царински надзор и на место што не е заградено.

VII. СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ЗОНИ

Член 67

Основачот на слободната царинска зона е должен да ги обезбеди сите услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор на целото подрачје на слободната царинска зона.

Заради обезбедување на царинскиот надзор, подрачјето на слободната царинска зона мора да биде заградено и обележано на следниот начин, и тоа:

1) од копнената страна да е заградено со ограда висока 2,5 m, сметајќи од основата до нејзината највисока точка, со тоа што височината на вертикалниот дел да изнесува 2,20 m, врз кој се надоврзува искосениот дел под агол од 45° спрема подрачјето на зоната;

2) вертикалниот дел на оградата да е направен од челична мрежа (жица) со дебелина од 0,2 cm, со окка чиј обем не може да биде поголем од 12 cm, или од тули или од бетон, со дебелина од најмалку 30 cm;

3) искосениот дел на оградата да е направен од три реда бодлива жица, со тоа што растојанието помеѓу секој ред на жицата да изнесува 10 cm;

4) оградата, ако е направена од челична мрежа да е прицврстена за бетонски столбови со дебелина од најмалку 20 cm X 20 cm, кои мораат да бидат вкопани во земјата најмалку 40 cm и поставени на растојание од 5 m;

5) портите да се високи 2,20 m, изработени од челична мрежа на метална рамка. По исклучок, на приодите на кои е организирана непрекината царинска служба, наместо порта може да биде поставена само рампа;

6) портите и оградите ноќе да се осветлени;

7) на влезот видно да е поставен натпис: „СЛОБОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА“ — со назначување на основачот на зоната;

8) водената површина на зоната да е обележана со вктовени плутачи, во бела боја, со пречник од 50 cm, поставени на растојание од 200 m. Ако плутачите би ја попречувале редовната пловидба или маневрирањето на бродовите во луката, односно пристаништето, плутачите можат да се постават и на растојание поголемо од 200 m.

Ако за тоа постојат оправдани причини, Сојузната управа за царини може да дозволи на одделни места слободната царинска зона да се загради и на друг начин.

Член 68

Складовите и другите простории и простори што се наоѓаат на подрачјето на слободната царинска зона, мораат да бидат изградени така што да обезбедуваат услови за сместување на стоки и за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Царинарницата може да определи стоките за кои важат посебни прописи за прометот (опојни дроги, оружје, муниција и др.) или стоките за кои,

поради нивната особена вредност (благородни метали, накит и сл.) или од други причини дека, треба да се спроведат посебни мерки на царински надзор, да се складираат во посебни простории во слободната царинска зона. Вратите на тие простории мораат да имаат две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата, а од втората брава — корисникот на просториите или основачот на зоната.

Ако на подрачјето на слободната царинска зона се наоѓаат резервоари, цистерни или други простории за сместување на стоки во течна, односно гасовита состојба, тие мораат да бидат баждарени односно атестирани од страна на надлежниот орган.

Основачот на слободната царинска зона мора да обезбеди соодветен број колски или други ваги за мерење и утврдување на количината на стоките што се увезуваат, извезуваат или провозуваат преку зоната.

Член 69

Слободната царинска зона може да почне да работи кога основачот на зоната од Сојузната управа за царини ќе добие уверение дека се исполнети сите услови за успешно спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Пред издавањето на уверението од став 1 на овој член, Сојузната управа за царини формира комисија која врши преглед на оградата, зградите, просториите, уредите, земјиштето и гатовите што влегуваат во состав на слободната царинска зона. Комисијата го внесува во записник својот наод и мислење за тоа дали се исполнети сите услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор прописани со Царинскиот закон и со одредбите на овој правилник.

Член 70

Царинарницата е должна најмалку еднаш годишно да изврши контрола на исправноста на оградата, портите, обележените места, складишните простории и простории и уредите во слободната царинска зона.

Ако при контролата, царинарницата утврди дека резервоарите, цистерните или другите простории за сместување во слободната царинска зона не ги исполнуваат условите од член 68 став 3 на овој правилник, царинарницата на отворите на тие резервоари, цистерни или други простории за сместување ќе стави царински пломби заради оневозможување на нивното користење додека неисправностите не се отстранат.

Член 71

Основните средства, репродукционите материјали, погонското гориво и потрошните материјали, што се увезуваат од странство заради користење, односно потрошувачка во слободната царинска зона, и се пријавуваат на царинарницата со поднесување на пријава за увоз и провоз на стоки.

Стоките од став 1 на овој член не можат да се користат, односно трошат во слободната царинска зона пред да се спроведе соодветна царинска постапка.

По исклучок од став 2 на овој член, за стоките што се увезуваат од странство во слободната царинска зона во количества што се неопходни за пакување, чување или одржување на странски стоки што се провозуваат преку зоната (слама, сено, брикети на јаглен, мраз, церади, хемиски средства за фумигација и сл.), не се поднесува увозна царинска декларација туку пријавата за увоз и провоз на стоките се раздолжува врз основа на извештајот од складиштарот (записникот за потрошувачката). Тој извештај царинскиот работник не го заверува.

Член 72

Основните средства, репродукционите материјали, погонското гориво и потрошните материјали што

се наоѓаат во слободен промет на подрачјето на Југославија, а кои се внесуваат во слободната царинска зона заради користење, односно потрошувачка во зоната, ѝ се пријавуваат на царинарницата врз основа на список (спецификација) што се поднесува најмалку во два примерока. Во списокот мораат да се запишат податоци за видот, количината и квалитетот на стоките, како и други податоци и ознаки врз основа на кои може да се утврди идентичноста на стоките.

Царинарницата го заверува списокот и еден примерок задржува а преостанатите примероци му ги предава на основачот на слободната царинска зона, кој е должен да ги евидентира стоките што се внесени во зоната заради користење, односно потрошувачка во зоната.

Ако стоките што се внесени во слободната царинска зона во смисла на став 1 од овој член се враќаат од зоната во друго подрачје на Југославија како непотрошени, до царинарницата се поднесува список (спецификација) најмалку во два примерока. Царинарницата го заверува списокот и еден примерок задржува и го остава кон списокот што бил поднесен при внесувањето на стоките во зоната, а преостанатите примероци му ги враќа на основачот на зоната, кој внесува податоци за стоките во евиденцијата.

Член 73

Стоките што се внесуваат во слободната царинска зона во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон, ѝ се пријавуваат на царинарницата, и тоа:

1) увозните неоцаринети стоки што се внесуваат во зоната по копнен пат — врз основа на пријавата за увоз и провоз на стоките што ја поднесува возарот;

2) увозните неоцаринети стоки што се внесуваат во зоната по воден пат — врз основа на манифестот, односно изводот од манифестот и Изјавата за товарот (Образецот II), што ги поднесува бродарот, односно пловидбениот агент;

Изјавата за товарот се заведува во контролникот на изјавите за товарот (Образецот III).

Основачот на слободната царинска зона ѝ поднесува на царинарницата потврда за приемот на стоките.

Ако увозните неоцаринети стоки се истоваруваат непосредно во железнички или други превозни средства заради превоз до друга царинарница во директна манипулација, истоварот се врши врз основа на пријавата за увоз и провоз на стоки што ја поднесува возарот кој ги презема стоките на натамошен превоз;

3) домашните стоки оцаринети за извоз, што се внесуваат во зоната — врз основа на пријавата за извоз и провоз на стоки и извозната царинска декларација.

Во поглед на спроведувањето на мерките на царинскиот надзор, домашните стоки оцаринети за извоз и сместени во зоната се изедначуваат со стоките од странска сопственост сместени во зоната.

Ако стоките оцаринети за извоз сукусивно се упатуваат од зоната до друга царинарница заради излегување од Југославија, царинскиот надзор до излезната царинарница се обезбедува врз основа на царинската проследница.

Ако стоките оцаринети за извоз се враќаат од зоната во друго подрачје на Југославија поради тоа што извозникот се откажал од извозот, стоките можат да се изнесат од зоната врз основа на одобрение од царинарницата. Одобрението може да се даде потребен увид на царинарницата во тоа работење

4) домашните неоцаринети стоки наменети за извоз врз основа на пријавата за извоз и провоз на стоки. Кон пријавата, до царинарницата се поднесуваат на увид и исправите со кои се докажува дека

стоките се наменети за извоз (пријава за склучен договор, договор за купопродажба и сл.);

5) странските стоки што се провозуваат преку зоната — сообразно со постапката што е пропишана во точ. 1 и 2 на овој став за увозните неоцаринети стоки.

Ако стоките се доставуваат во слободна царинска зона со железнички превозни средства, возарот, корисникот на зоната, односно основачот на зоната е должен на царинарницата да ѝ ја пријави и бројната состојба на колите во составот на возот, сообразно со постапката пропишана во член 69 од Царинскиот закон.

Член 74

Заради спроведување на мерките на царински надзор, основачот на слободната царинска зона е должен да води евиденција за работењето во слободната царинска зона, на начинот што овозможува потребен увид на царинарницата во тоа работење и следење на движењето на стоките во зоната.

Под движење на стоки, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира увоз или внесување на стоки во слободната царинска зона, извоз или изнесување на стоки од зоната, како и вршење на другите дејствија од член 235 на Царинскиот закон со кој битно се менува својството на стоките, односно бројот на пакетите.

Евиденцијата за работењето во слободната царинска зона од став 1 на овој член се состои од картотека која мора да се води така што за секоја одделна пратка на стоките да се води посебна картичка во која се внесуваат податоците пропишани со овој правилник. Податоците во картичките можат да се внесуваат само врз основа на уредни исправи (товарни исправи, манифести, диспозиции и др.), што се оставаат во посебни фасцикли. На картичките се назначува врската со соодветните исправи.

Царинарницата води регистар на заверените картички на картотеката.

Пријавата за увоз и провоз на стоки односно Изјавата за товарот се раздолжува со декларација, проследница или со друга соодветна царинска исправа, ако тоа е неопходно за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Член 75

Евиденцијата за работењето во слободната царинска зона се заснова врз системот на диспозиции што корисникот на зоната му ги дава на основачот или ги издава самиот основач на зоната.

Основачот на слободната царинска зона е должен да обезбеди еден примерок од диспозицијата, врз основа на која се врши каква и да било манипулација со стоките во зоната, да ѝ се предаде на царинарницата заради спроведување на соодветните мерки на царинскиот надзор.

Член 76

Картичките од член 74 став 3 на овој правилник мораат да содржат во горниот дел, над колоните, преку целата картичка назив на основачот на слободната царинска зона, податоци за видот на стоките и превозното средство со кое стоките се превезени и број врз основа на кој стоките се пријавени во зоната.

Просторот под податоците од став 1 на овој член е поделен на два дела, во кои посебно се евидентира влезот и излезот на стоките. Во секој од тие делови се внесуваат податоци за подносителите на диспозициите, регистарските броеви на диспозициите и броевите на товарниците. Во соодветни колони се внесуваат, врз основа на уредни исправи, во секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за видот и количеството на стоките. На крајот, од десната страна на колоната на секој дел на картичките се внесува во посебна колона бројот на фасциклата во која е вложена односната исправа. Количеството на стоките се внесува во картичката по единица на мера. Поблиски ознаки за местото на кое стоките

се складираат (број на складот, број на полето и сл.) се внесуваат во посебна колона.

Секоја промена на состојбата на стоките мора, врз основа на уредни исправи, да се внесе во картичката хронолошки под веќе внесените податоци во соодветните колони (записник за утврдениот кусок или вишок, сертификат за квалитативното или квантитативното преземање, преносна диспозиција и др.).

Податоците предвидени со овој правилник се внесуваат само на првата страна на картичката, додека на нејзиниот грб се наоѓа простор за внесување на забелешки и поблиски податоци.

При преносот на податоците за стоките од една картичка на друга, мора на нив да се означат врската на регистарските броеви на диспозициите, односно картичките.

По исклучок од одредбите на член 74 од овој правилник, за стоките од член 244 став 1 од Царинскиот закон можат во една картичка да се внесуваат податоци за повеќе пратки на стоки.

Член 77

Покрај податоците од член 76 на овој правилник, во картичката можат да се внесуваат и други податоци што на основачот на слободната царинска зона му се потребни во врска со неговото работење.

Пред изработката на картичките од член 74 став 3 на овој правилник, основачот на слободната царинска зона е должен од царинарницата да прибави согласност за оние колони на картичките во кои се внесуваат податоците потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

За стоките што се подготвуваат за пазар (член 235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) промената ќе се евидентира на истата картичка на која тие стоки се евидентирани во смисла на член 76 од овој правилник.

Член 78

Сите стоки што во слободната царинска зона се внесуваат, во смисла на член 235 став 1 точка 1 и 2 од Царинскиот закон, мораат да се евидентираат во соодветните картички најдоцна до 12 часот наредниот ден од денот на преместувањето на стоките во зоната.

Картичките за стоките што се увезуваат се во бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, а за стоките во провоз — во зелена боја. Картичките за стоките што се увезуваат или провозуваат, а со кои се врши директна манипулација, се обележуваат во горниот агол со црвена коса црта.

Член 79

Индустриското производство на стоки (член 235 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) се евидентира на картички во жолта боја.

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 1 од овој член се врши по спроведената постапка пропишана за редовен увоз за стоки (член 238 од Царинскиот закон), односно постапката пропишана за привремен увоз на стоки (член 305 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон).

За стоките од став 2 на овој член, раздолжувањето на картичките од член 78 на овој правилник се врши врз основа на декларација, а раздолжените стоки се евидентираат на картичките од став 1 на овој член.

Врз основа на извештајот за завршеното индустриско производство, на грбот на картичката се внесуваат податоци за производите добиени во процесот на индустриското производство, а за секој одделен производ се отвора посебна картичка заради внесување на податоците што се предвидени со овој правилник.

Ако стоките добиени со индустриско производство во слободната царинска зона се извезуваат, односно враќаат во странство, до царинарницата се поднесува извозна царинска декларација на соодве-

тен образец, и тоа за стоките од член 238 од Царинскиот закон — на Образецот VII, а за стоките што се привремено увезени во зоната, во смисла на член 305 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон — на Образецот IX.

Член 80

Увозни неоцаринети стоки во провоз под царински надзор можат да се упатат до друга царинарница во следните случаи:

1) ако стоките се претоваруваат во слободната царинска зона и се експедираат во директна манипулација, под услов стоките да не се задржуваат на подрачјето на зоната подолго од 48 часови, односно од рокот што ќе го определи царинарницата, во смисла на член 244 став 4 од Царинскиот закон.

Ако стоките сукцесивно се истоваруваат односно претоваруваат, рокот од став 1 на оваа точка се смета од завршетокот на истоварот до почетокот на експедирањето на стоките во слободната царинска зона;

2) ако стоките привремено се увезуваат;

3) ако стоките се наменети за продажба преку консигнационо складиште на странска фирма во Југославија;

4) ако се во прашање машини, апарати, инструменти, уреди и други стоки што сукцесивно се увезуваат, под услов друга царинарница да донела решение со кое го одобрува сукцесивното царинење;

5) ако се во прашање стоки што претставуваат дел од пратка што е сместена во царински склад, царинско сместувалиште или други простории и простори, под услов слободната царинска зона и царинскиот склад, царинското сместувалиште или другите простории и простори да се наоѓаат во истата лука, односно во истото пристаниште;

6) ако се во прашање стоки што ги увезуваат или примаат од странство физички лица;

7) во други случаи во кои прописите предвидуваат дека царинењето на стоките мора да се изврши во друга царинарница (според седиштето на увозникот, местото каде што ќе се наоѓаат стоките и др.).

При одобрувањето стоките да можат да се упатат до друга царинарница заради царинење, се применуваат одредбите на член 203 од Царинскиот закон.

Член 81

Корисникот на слободната царинска зона може до царинарницата да поднесе барање за промена на намената на стоките што се сместени во зоната, во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон.

За неоцаринети стоки што се наменети за увоз, корисникот на слободната царинска зона може да поднесе барање за промена на намената на тие стоки во стоки наменети за провоз. Таквите стоки се упатуваат во странство сообразно со одредбите на член 273 од Царинскиот закон. На превозните исправи врз основа на кои стоките се упатуваат во странство (товарен лист, товарница и др.), мора да се назначи дека се во прашање странски стоки и да се наведе земјата од која стоките пристигнале во зоната (член 57 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка).

Стоките што се наменети за провоз, можат да се задржат во слободната царинска зона, односно да се оцаринат за увоз во Југославија, сообразно со член 301 од Царинскиот закон.

Стоките оцаринети за извоз и домашните стоки наменети за извоз, што се сместени во слободната царинска зона, можат сообразно со чл. 292 и 293 од Царинскиот закон, да се изнесат од зоната и да се задржат во Југославија.

Ако утврди дека се исполнети условите за промена на намената на стоките сместени во слободната царинска зона, царинарницата донесува решение во скратена постапка. Еден примерок од ре-

шението царинарницата му врачува на подносителот на барањето, а еден примерок му предава на основачот на зоната заради внесување на соодветните промени во евиденцијата.

Член 82

Стоките што се сместени во слободната царинска зона, освен стоките од член 80 на овој правилник и домашните стоки оцаринети за извоз, можат да се оцаринат само во зоната во која се сместени.

Стоките што се доставени со брод и оцаринети на брод, освен стоките што се наменети за иду-стриско производство во слободната царинска зона, можат да се експедираат од зоната, по правило, само во директна манипулација.

Член 83

Царинењето на стоките сместени во слободната царинска зона се врши според одредбите на чл. 249 до 269 од Царинскиот закон.

За стоките што се царинат во превозно средство со кое стоките се изнесуваат од слободната царинска зона, може да се бара кон увозната царинска декларација, покрај другите пропишани исправи, да се поднесе и доказ за извршеното мерење во зоната.

Ако стоките што се оцаринети во слободната царинска зона сукцесивно се изнесуваат од зоната и притоа се утврди разлика во количеството, видот или квалитетот на стоките во однос на податоците од декларацијата, се поставува на следниот начин:

1) ако се утврди дека од зоната се изнесени помалку стоки отколку што е означено во увозната царинска декларација, царинскиот обврзник може да поднесе барање за измена на податоците во декларацијата, сообразно со член 271 од Царинскиот закон;

2) ако се утврди дека од зоната се изнесуваат повеќе стоки отколку што е означено во увозната царинска декларација, разликата во количината на стоките може да се изнесе од зоната само врз основа на дополнително поднесена увозна царинска декларација која гласи на таа разлика.

При царинењето на јужно овошје, за кое е договорено квалитативно и квантитативно преземање во слободната царинска зона, се применува член 266 од Царинскиот закон, со тоа што конечните податоци за количината на стоките се утврдуваат врз основа на докази за фактично доставените количини на стоки од зоната, под услов пребирањето на тоа овошје да се врши во зоната.

Член 84

Ако царинарницата утврди разлика помеѓу податоците во количината, на стоките од исправите врз основа на кои стоките се сместени во слободната царинска зона и од податоците утврдени во постапката на царинењето, ќе ја признае разликата во количината на стоките што претставува растур, лом, расипување, нечистотија, кало или која и да било разлика што се јавува како последица на транспортот, односно лежењето на стоките во зоната (корозија, влага и сл.), ако нема употребна вредност.

Член 85

При изнесувањето на стоките од слободната царинска зона, евиденцијата за работењето во слободната царинска зона се раздолжува врз основа на царинската декларација, односно врз основа на заверената исправа за искиладирање, на која е означен бројот на декларацијата или на друга царинска исправа. Исправата за искиладирањето ја заверува царинарницата. Еден примерок од исправата за искиладирањето останува во евиденцијата, а еден примерок задржува царинскиот работник на излезот од зоната и го остава според бројот на декларацијата. Врз основа на исправите за искиладирањето, царинарницата ги контролира видот и количината на стоките што се изнесуваат од зоната.

За стоките што се експедираат од слободната царинска зона во директна манипулација, исправата за изнесување на стоките од зоната ја издава овластената шпедиција, односно застапникот на увозникот.

Член 86

Погрешно пополнетите или од други причини неупотребливите картички се поништуваат записнички, под царински надзор.

Член 87

Ако по изнесувањето на стоките од слободната царинска зона и раздолжувањето на евиденцијата за работењето во слободната царинска зона, врз основа на податоците од царинските исправи, на подрачјето на зоната се најде вишок на стоки, се постапува на следниот начин:

1) ако се во прашање домашни стоки оцаринети за извоз, основачот на зоната е должен за вишокот на стоките да ги извести извозникот и царинарницата. Ако извозникот нема намера да го преземе вишокот на стоките, основачот на зоната е должен стоките да и ги отстапи на царинарницата на слободно располагање;

2) ако се во прашање увозни стоки или стоки во провоз, тие можат да се вратат во странство, да и се предадат на царинарницата заради продажба или да се оцаринат за увоз;

3) ако се во прашање стоки за кои не може да се утврди од кои пратки потекнуваат, сновачот на зоната е должен во рок од 15 дена од денот кога е утврдено дека стоките се наоѓаат во зоната, да и ги пријави стоките на царинарницата и да ги евидентира. На барање од основачот, царинарницата може да одобри таквите стоки да се вратат во странство.

Основачот на слободната царинска зона е должен најмалку еднаш годишно да изврши инвентар за состојбата на стоките во слободната царинска зона и да го спореди со податоците од евиденцијата за работењето во слободната царинска зона.

Член 88

Со оглед на определените специфичности на одделни слободни царински зони, царинарницата по претходно прибавено мислење од основачот на зоната, може да изработи техничко упатство со кое поблиску ќе ја пропише постапката со стоките што се увезуваат, извезуваат или провозуваат преку зоната, во согласност со Царинскиот закон и со одредбите од овој правилник.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 89

Обрасците I, II и III се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 90

Правилникот за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76, 9/78 и 17/78), престанува да важи на 31 август 1979 година.

Член 91

Овој правилник се применува од 1 септември 1979 година.

Член 92

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-01-Д-5467

6 август 1979 година

Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за
царини,
Ненад Мирковиќ, с. р.

[illegible]

Образец II
500 × 350 mm
Свиткан:
250 × 350 mm

ИЗЈАВА ЗА ТОВАРОТ

- Й ги пријавувам на царинарницата _____
бродот и стоките наведени во оваа изјава и во приложените исправи (вкупно Манифест _____)
- Име на бродот _____
- Држава на припадност _____ бродот има _____ bрт.
- Бродот минал преку царинската линија на ден _____ во _____ часот.
- Број на членови на екипажот _____
- Број на патници _____
- Багаж даден на превоз _____ колети _____ kg

Bo _____

(M.П.)

Ha _____

Заповедник на бродот
или пловидбен агент

- Царинарницата ги спореди приложените исправи со оваа изјава и утврди дека податоците се усогласени — неусогласени

(да се назначи во што е неискправноста)

Контролник
Изјава за товарот
Бр. _____
Ден _____

(M.I.)

Царински работник

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ

Реден број	Лука на натоварот	Број на товарници	Колеги		Бруто тежина (во kg)	Товар (назив на стокиште)
			Број	Форма		
	Вкупно:					

Заповедник на бродот _____
(презиме и име)

пријавува дека на бродот се наоѓаат стоките наведени во приложените манифести и гарантира за точноста на оваа изјава

ПОСТАПКА СО ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ

Забелешки од царинарницата за мерките на царински надзор, за најдената состојба на стоките при истоварувањето, сместувањето односно експедирањето, за исправите што се однесуваат на стоките и други забелешки

Вишокот на прехранбени артикли, алкохолни пијачки, цигари и други стоки над потребата за време на задржувањето на бродот во луката ставен под царинска пломба. Број на пломби _____ број на клешти _____

(М.П.) _____
Царински работник

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ

Изјавата за товарот подносителот ја пополнува на следниот начин:

А. Општи податоци за бродот и стоките (прва страна на изјавата)

- Во рубриката: „И ги пријавувам на царинарницата“ се запишува називот на царинарницата во луката до која е поднесена изјавата за товарот;
- Во рубриката: „Вкупно манифести“ се запишува вкупниот број на манифестите што е поднесен кон изјавата за товарот;
- Во рубриката: „Име на бродот“ се запишува името под кое бродот е запишан во уписникот (регистарот);
- Во рубриката: „Држава на припадност“ се запишува називот на земјата на која ѝ припаѓа бродот, односно чие знаме вее;

674.

Врз основа на член 28 точ: 3, 4, 7 и 8 и член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО И ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видот, количеството и вредноста на предметите што се ослободени од плаќање на царина и постопката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина според одредбите на чл. 25 до 30 на Царинскиот закон.

Член 2

Заради користење на повластицата од член 25 на Царинскиот закон, до царинарницата се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените предмети се наменети за потребите на службата, односно за лична употреба на лицата од став 1 на тој член.

Решението за ослободување од плаќање на царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на потврдата од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 1 на овој член.

Член 3

Заради користење на повластицата од член 26 на Царинскиот закон до царинарницата се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените предмети се наменети за лична употреба на лицата од член 26 став 1 точ. 1, 2, и 3 и дека постои реципрочитет за ослободување од плаќања на царина.

Решението за ослободување од плаќање на царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на потврдата од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 1 на овој член.

Член 4

Заради користење на повластицата од член 27 став 1 на Царинскиот закон до царинарницата, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за народна одбрана дека увезените стоки претставуваат:

- 1) предмети на вооружување и воена опрема и нивни делови, вклучувајќи ја и техничката, ремонтната и производствената документација;
- 2) машини, апарати и уреди, како и нивни делови што се увезуваат за производство и ремонт на предмети на вооружување и воена опрема;
- 3) производи за материјални резерви за потребите на народната одбрана.

Решението за ослободување од плаќање на царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на барањето од став 1 на овој член, а ако е во прашање ослободување од плаќање на царина врз основа на член 27 став 1 точка 3 на Царинскиот закон, во решението внесува податоци за бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот извршен совет врз основа на која се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 2 на Царинскиот закон, од царинарницата кон царинската декларација се поднесува изјава од ко-

рисникот на повластицата дека увезените предмети ќе ги користи за обучување на населението за одбрана и заштита на земјата, односно за цивилна заштита и за потребите на народната одбрана. Царинарницата го донесува решението во вид на забелешка на декларацијата, во која внесува податоци за бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот извршен совет, врз основа на кој се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 5 на Царинскиот закон, царинарницата го донесува решението во вид на забелешка на декларацијата, во која внесува податоци за бројот и датумот на решението на сојузниот секретар за финансии врз основа на кое се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Евиденцијата за користење на повластицата од член 27 ст. 1, 2, и 5 на Царинскиот закон по одделни акти на Сојузниот извршен совет и на сојузниот секретар за финансии ја води Сојузната управа за царини.

Член 5

Како патник, во смисла на член 28 точка 1 на Царинскиот закон, се сметаат домашните и странските државјани што ја преминуваат царинската линија.

Како личен багаж, во смисла на член 28 точка 1 на Царинскиот закон, се сметаат предметите што служат за лични потреби на патниците додека се на патување (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, намирници и др.), во количествата потребни на патникот, со оглед на неговото занимање, годишното време, целта, траењето и другите околности на патувањето.

Патникот може да ја користи повластицата од член 28 точка 1 на Царинскиот закон, без оглед дали личниот багаж е даден на превоз со исто превозно средство со кое тој допутовал, со други превозни средства, по пошта или на некој друг начин, ако несомнено може да се утврди дека е во прашање личен багаж на односниот патник.

Заради користење на повластицата од член 28 точка 1 на Царинскиот закон, на личниот багаж даден на превоз со друго превозно средство, по пошта или на некој друг начин, корисникот поднесува соодветни докази дека е во прашање негов личен багаж. Врз основа на поднесените докази царинарницата го издава личниот багаж и става соодветна забелешка на пријавата за увозот и провозот на стоките.

Член 6

Корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува:

- 1) потврда дека на работа во странство поминал непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три години едноподруго, односно непрекинато најмалку 4 години. Потврдата може да ја издаде дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство ако за тоа води евиденција или домашната организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство. Потврдата за членовите на екипажот на југословенските бродови што сообраќаат со странство ја издава заповедникот на бродот, односно домашната организација на здружен труд чиј е бродот.

Ако корисникот на повластицата не располага со потврдата во смисла на одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, времето поминато на работа во

странство го докажува на друг соодветен начин (по пат на исправа, со соодветна исправа на странска служба за социјално осигурување или на странски работодавач, со пријава, односно со одјава на престојот во странство и сл.);

2) писмена изјава дека за последните две, три односно четири календарски години не ја користел повластицата по овој основ;

3) потврда за поднесената пријава на живеалиштето издадено од надлежниот орган за внатрешни работи. Оваа потврда не ја поднесува екипажот на југословенските бродови;

4) список на предметите на домаќинството што ги внесува или ги прима од странство, односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите на домаќинството корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон го поднесува до царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок од списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети за своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци, должен е до царинарницата да го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го завершила списокот од точка 4 на став 1 од овој член ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Денот на враќањето од странство на корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон царинарницата го утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин.

Секој член на семејството на корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, што ги исполнува условите во поглед на основот и времето на престојот во странство, може да се користи со таа повластица за увоз на предмети за домаќинството до вкупната вредност пропишана со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 48/76, 63/78 и 41/79).

Во предметите на домаќинството, што според член 28 точка 3 на Царинскиот закон југословенските државјани можат да ги увезат, односно да ги внесат без плаќање на царина, спаѓаат;

- 1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди;
- 2) 1 носечки телевизор, со големина на екранот до 50 cm;
- 3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди;
- 4) 1 транзисторски радиоприемник;
- 5) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 20 ленти;
- 6) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 плочи;
- 7) 1 фотографски апарат;
- 8) 1 портابل пишувачка машина;
- 9) 1 електричен или гасен ладилник;
- 10) 1 клима-уред;
- 11) 1 електричен гасен, комбиниран или друг шпорет;
- 12) 1 електричен или гасен грејач, греалка или електричен радијатор;
- 13) 1 правосмукалка, со припаѓачките уреди;
- 14) 1 машина за перење долна облека, со припаѓачките уреди;
- 15) 1 машина за сушење долна облека;
- 16) 1 машина за пеглање долна облека;
- 17) 1 машина за миене садови;

18) 1 апарат за мелење и мешање намирници — кујнски миксер (комплет);

19) 1 машина за шиене;

20) мебел, постелни работи, завеси и сл.;

21) прибор за јадење и сервиси најмногу за 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови;

22) 2 тепиха;

23) 1 клавир или друг музички инструмент;

24) книги и списанија од домашни и странски автори;

25) слики и други уметнички предмети;

26) украсни предмети, аклучувајќи и предмети на фолклор;

27) шиели текстилни и кожни стоки за лична или куќна употреба;

28) други предмети на домаќинството во количини чија вкупна вредност не преминува 10.000 динари.

Ако вкупната вредност на предметите не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици, царината се плаќа на износот над вредноста пропишана со таа одлука.

По барањето за користење на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, царинарницата донесува решение.

Како непрекинат престој во странство, во смисла на член 28 точка 3 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон бил спречен поради виша сила во рок од шест месеци да ги увезе предметите за своето домаќинство, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

При користењето на повластицата од член 28 точка 3 став 3 на Царинскиот закон, царинскиот работник во патната исправа на патникот става отпечаток на штембилот со ознаката „Р“ и ознака на годината во која е користена таа повластица.

Член 7

Корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува:

1) потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека во својство на работник на дипломатско или конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство поминал на работа непрекинато најмалку 2 години. Таа потврда го содржи бројот и датумот на актот со кој корисникот е преместен на работа во странство како и датумот на заминувањето на работа во странство и датумот на враќањето во Југославија од работа во странство;

2) список на предметите за своето домаќинство што ги внесува или ги прима од странство, односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите за своето домаќинство корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон, го поднесува до царинарницата во два примерока најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок од списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на повластицата дополнително увезе предмети за своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци, должен е до царинарницата да го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го завила списокот од точка 2 став 1 на овој член ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Во предметите на домаќинството што според член 28 точка 4 на Царинскиот закон југословенските државјани можат да ги увезат, односно да ги внесат без плаќања на царина, спаѓаат:

- 1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди;
- 2) 1 носечки телевизор, со големина на екранот до 48 см;
- 3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди;
- 4) 1 транзистор радиоприемник;
- 5) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 20 ленти;
- 6) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 плочи;
- 7) 1 фотографски апарат;
- 8) 1 портабл пишувачка машина;
- 9) 1 електричен или гасен ладилник;
- 10) 1 клима-уред;
- 11) 1 електричен, гасен, комбиниран или друг шпорет;
- 12) 1 електричен или гасен грејач, греалка или електричен радијатор;
- 13) 1 правосмукалка со припаѓачките уреди;
- 14) 1 машина за перење долна облека, со припаѓачките уреди;
- 15) 1 машина за сушење долна облека;
- 16) 1 машина за пеглање на долна облека;
- 17) 1 машина за миене садови;
- 18) 1 апарат за мелење и мешање намирници — кујнски миксер (комплет);
- 19) 1 машина за шиене;
- 20) мебел, постелни работи, завеси и сл.;
- 21) прибор за јадење и сервиси најмногу за 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови;
- 22) 2 тепиха;
- 23) 1 клавири или друг музички инструмент;
- 24) книги и списанија од домашни и странски автори;
- 25) слики и други уметнички предмети;
- 26) украсни предмети, вклучувајќи и предмети на фолклор;
- 27) шиени текстилни и кожни стоки за лична или куќна употреба;
- 28) други предмети на домаќинството во количини чија вкупна вредност не преминува 10.000 динари.

По барањето за користење на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон царинарницата донесува решение.

Како непрекинат престој во странство, во смисла на член 28 точка 4 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон поради виша сила бил спречен во рокот од шест месеци да ги увезе предметите за своето домаќинство, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

Член 8

Повластицата од член 28 точка 5 на Царинскиот закон може да се користи ако пратката содржи предмети за лична употреба чија вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици.

Член 9

Корисникот на повластицата од член 28 точка 6 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, поднесува до царинарницата акт на надлежниот орган во Југославија,

односно во странство, за наследување на предметите што ги внесува.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за користење повластица на наследени употребувани предмети од лична гардероба или предмети за лична употреба на умреното лице, како доказ може да се поднесе и смртвницата.

Повластицата од член 28 точка 6 на Царинскиот закон не се однесува на предметите купени со наследени пари ниту на предметите купени со пари добиени со продажба на наследени предмети.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение.

Член 10

Како рекламен материјал, во смисла на член 28 точка 7 од Царинскиот закон, се сметаат:

1) печатени или снимени објави, огласи, плакати, ценовници, каталози, микрофилмови и други форми на трговско известување за стоките, за превозот и услугите што ги дава странскиот испраќач, без оглед на вредноста и количината на тие предмети;

2) разни рекламни предмети на кои е видливо втисната фирмата на странскиот испраќач со кој државниот орган, организацијата на здружен труд или друга организација одржува деловни врски. Како рекламни предмети во наведената смисла не се сметаат цигарите, жестоките алкохолни пијалици, парфемите и друг потрошен материјал, без оглед на вредноста и пакувањето.

Во текот на една календарска година еден примач може да прими од ист испраќач од странство рекламни предмети, и тоа:

1) во количество до 5.000 парчиња чија вредност по парче изнесува до 20 динари;

2) во количество до 2.500 парчиња чија вредност по парче изнесува над 20 до 50 динари;

3) во количество до 200 парчиња чија вредност по парче изнесува над 50 до 120 динари;

4) во количество до 200 парчиња чија вредност по парче изнесува над 120 динари до најмногу 200 динари.

Предметите што можат да се употребат исклучиво во рекламни цели, еден примач може да ги прими во неограничени количества.

Календарите (цебни, за на маса и сидни) се сметаат како печатени предмети од точка 1 став 1 на овој член ако содржат трговски известувања што се однесуваат на стоките, превозот или услугите на странскиот испраќач, а како рекламни предмети од точка 2 став 1 на овој член предметите врз кои е втисната фирмата на странскиот испраќач.

Како ист испраќач, од странство, во смисла на став 2 од овој член, се смета странската фирма со своите погони или филијали во една земја.

Рекламниот материјал од член 28 точка 7 на Царинскиот закон може да се увезува само преку царинарницата надлежна за подрачјето на кое се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд — примачот. Кон барањето за користење на повластица, корисникот на повластицата ѝ дава на царинарницата изјава дека рекламниот материјал му се праќа бесплатно, дека во текот на таа календарска година не примил рекламен материјал, односно дека примил во количества помали од предвидените во став 2 на овој член од странската фирма и дека примениот рекламен материјал ќе биде разделен бесплатно во рекламни цели.

Како мостри во смисла на член 28 точка 7 на Царинскиот закон, се сметаат предметите од мала вредност и во незначителни количества — според видот на стоките што ги претставуваат и целта за која се наменети, како и моделите на предметите чие

производство се предвидува, а се праќаат заради прибавување на порачки, односно понуди на стоки или склучување договори. Мострите не можат да се продаваат ниту да се употребуваат во други цели, освен за потребите на прикажување, испитување и сл. Кон барањето за ослободување од плаќање на царина корисникот на повластицата ѝ дава на царинарницата изјава дека мострите му се праќаат бесплатно и дека ќе бидат употребени исклучиво во целите за кои се увезени.

За рекламниот материјал и мострите, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина во вид на забелешка на изјавата на примачот. Царинарницата ќе постапи така и при увозот на печатен рекламен материјал од точка 1 став 1 на овој член, без оглед на неговото количество и вредност.

Увезените мостри царинарницата е должна да ги стори неупотребливи за трговски цели (со ставање жигови, со дупчење или на друг начин), но притоа да не се уништи нивната функционална вредност и употребливост за целите за кои се увезени

Член 11

Како стоки што се увезуваат заради вообичаена распределба и потрошувачка на саеми, односно изложби, во смисла на член 28 точка 8 на Царинскиот закон, се сметаат:

1) мострите на странските стоки изложени на саеми или изложби, што се увезени како мостри или се подготвени на саем или изложба од увезени стоки, под услов:

- а) да се делат бесплатно;
- б) да се од незначителна вредност во однос на цената по единица на мерка на ист вид стоки;
- в) да се спакувани или подготвени за, вообичаена распределба и потрошувачка во количество што очигледно е помало од стандардното пакување за продажба на мало;

2) рекламниот материјал во вкупна вредност од 4.000 динари, под услов поединечната вредност на предметите да не преминува 100 динари;

3) стоките што се увезуваат од странство, односно се купуваат од консигнационен склад во земјата заради потрошувачка на приредбите што ги организираат излагачите за време на траењето на саемот односно изложбата, и тоа: цигарите и другите тутунски преработки во количество чија вредност е до 800 динари, до 4 литра жестоки алкохолни пијалаци, или други стоки, освен козметички препарати, парфери и колонска вода во вредност до 500 динари — по еден излагачки картон.

На име на еден претставник на странска фирма-странски државјанин со живеалиште во странство, можат да се ослободат од плаќање на царина стоки по основ на повластицата од член 28 точка 8 на Царинскиот закон за еден излагачки картон, со тоа што една странска фирма може да ја оствари таа повластица најмногу за пет излагачки картони.

Правото на ослободување од плаќање на царина според член 28 точка 8 на Царинскиот закон, може да се оствари само во текот на првата половина на траењето на саемот, односно изложбата.

Заради користење на повластицата од член 28 точка 8 на Царинскиот закон излагачот поднесува до царинарницата барање во два примерока. Во барањето се назначува фирмата на излагачот, името на лицето на кое гласи излагачкиот картон, видот, количеството и вредноста на стоките што се увезуваат, односно примаат од странство заради потрошувачка на саемот, односно изложбата. Решението за ослободување од плаќање на царина, царинарницата го донесува во вид на забелешка на обата примерока на барањето, од кои едниот приме-

рок го задржува, а вториот му го враќа на излагачот.

По исклучок од став 4 на оваа точка, ако стоките се купуваат од консигнационен склад, барањето за ослободување од плаќање на царина се поднесува до царинарницата во три примерока. Решението за ослободување од плаќање на царина, царинарницата го донесува во вид на забелешка на сите три примерока од барањето, од кои едниот примерок го задржува, а другите два примерока му ги враќа на излагачот, кој врз основа на нив купува стоки од консигнационото складиште. Држателот на консигнациониот склад задржува еден примерок и го прилага кон декларацијата за конечно царинење на стоките продадени од консигнациониот склад.

Ако стоките се упатуваат на саем надвор од местото каде што се наоѓа консигнациониот склад решение за ослободување од плаќање на царина донесува царинарницата надлежна спрема местото на одржувањето на саемот;

4) прехранбените производи и алкохолни пијалаци што се добиваат бесплатно во количества што се неопходни за оценување заради доделување на награди на меѓународни саеми;

5) стоките наменети само заради прикажување, односно демонстрирање на машини или апарати на странските излагачи на саемот, односно изложбата, а кои ќе се потрошат или уништат во текот на прикажувањето, односно демонстрирањето;

6) предметите што служат за изградба, приспособување и декорирање на привремени штандови на странски излагачи (на пример: бои, лакови, тапети, таписони и сл.) и се трошат при употребата;

7) каталозите, проспектите, ценовниците, огласите, календарите (со илустрации или без нив) и фотографите, ако е очигледно дека се наменети за користење како пропаганден материјал за странските стоки изложени на саемот, односно изложбата, под услов да се делат бесплатно;

8) формуларите и друг печатен материјал потребни за администрација на излагачот за време на одржувањето на саемот, односно изложбата.

Член 12

Заради користење на повластицата од член 28 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата е должен да поднесе до царинарницата исправа издадена од надлежниот југословенски или странски орган или организацијата дека одликувањето, медалот, споменицата, спортскиот и друг трофеј, односно сличен предмет ги добил во странство на натпреварување, на изложба или на слична приредба.

Како сличен предмет, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат предметите добиени како награди, а кои не се изработени специјално за доделување на односното натпреварување, изложба или приредба.

Член 13

Заради користење на повластицата од член 28 точка 10 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата ѝ поднесува на царинарницата писмена изјава дека предметите што ги внесува се негови сопствени дела. Во изјавата тие предмети мораат точно да се означат.

Член 14

Заради користење на повластицата од член 28 точка 11 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, ѝ поднесува на царинарницата потврда од надлежната здравствена установа дека ортопедското или друго помагало му е потребно како замена за недостатниот односно оштетениот телесен орган.

Член 15

Заради користење на повластицата од член 28 точка 12 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, ѝ поднесува на царинарницата потврда од надлежната здравствена комисија за завршената рехабилитација и дека е способен за вршење на определена дејност и потврда од соодветното општо здружение дека увезената опрема не се произведува во Југославија.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 16

Како резервоари што се фабрички вградени во моторни возила, во смисла на член 28 точка 13 на Царинскиот закон, се сметаат резервоарите што по конструкцијата им одговараат на видот и типот на определеното моторно возило.

Член 17

Повластицата од член 28 точка 14 на Царинскиот закон се користи согласно со одредбите од соодветните меѓудржавни договори за малограничниот и двосопственичкиот промет.

Член 18

Заради користење на повластицата од член 28 точка 15 на Царинскиот закон, корисникот кон барањето дава изјава за организирањето на меѓународно натпреварување и поднесува изјава или фактура на странскиот испраќач дека медалите или плакетите ги праќа бесплатно. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 19

Југословенскиот државјанин е должен, заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство дека во странство престојувал постојано најмалку 10 години.

Ако корисникот на повластицата не располага со наведената потврда, времето поминато во странство се докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа од служба за социјално осигурување, со пријава односно одјава на престојот во странство и сл.);

2) список за предметите на домаќинството што ги внесува односно увезува, со назначување на видот и количеството на предметите;

3) список на предметите на неопходниот стопански инвентар.

Како постојан престој во странство, во смисла на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, се смета и времето поминато во Југославија заради користење на годишен одмор, поради работа, посета на семејството и сл.

Денот на доселувањето од странство се утврдува од патната исправа на корисникот или на друг соодветен начин.

Странскиот државјанин е должен, заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од надлежниот орган за внатрешни работи за приемот на југословенско државјанство, односно дека му е даден азил, или одобрение за постојано населување во Југославија;

2) список на предметите на домаќинството што ги внесува односно увезува, со назначување на видот и количеството на предметите;

3) список на предметите на неопходниот стопански инвентар.

Како ден на доселувањето на странски државјанин, во смисла на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, се смета денот на приемот на југословенско државјанство односно денот на добивањето на азил, или одобрение за постојано населување во Југославија.

Ако корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон увезува моторно возило, должен е да поднесе потврда од надлежниот орган за внатрешни работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година.

Списокот на предметите на домаќинството односно на предметите на неопходниот стопански инвентар корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон ѝ го поднесува на царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок од списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а другиот заверен примерок му се враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети за своето домаќинство во пропишаниот рок од една година, на царинарницата ѝ го поднесува заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го заверила списокот на предметите на домаќинството односно на неопходниот стопански инвентар ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Ако корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон внесува или увезува предмети на неопходниот стопански инвентар, поднесува и потврда од надлежниот општински орган дека му е одобрено занимавањето со определена дејност за чие вршење ги увезува предметите на стопанскиот инвентар. Ако дозвола за вршење на определена дејност не може да се добие пред извршениот увоз на стопанскиот инвентар, корисникот на повластицата ќе поднесе потврда од надлежниот општински орган дека според важечките прописи ги исполнува условите за занимавање со определена дејност за чие вршење ги увезува предметите на стопанскиот инвентар, а во рок од три месеци од денот на извршениот увоз е должен да поднесе потврда за одобрување на занимавањето со односната дејност.

Врз поступката за остварување на правото од член 29 став 1 точка 1 и став 4 на Царинскиот закон, сообразно се применуваат одредбите од овој член и од член 29 на овој правилник.

Член 20

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 2 на Царинскиот закон, корисникот кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина ѝ поднесува на царинарницата:

1) писмо или фактура на странскиот испраќач од која се гледа дека стоките се праќаат бесплатно;

2) изјава на корисникот на повластицата дека стоките се увезуваат за научни, здравствени, културни, просветни или социјални цели, односно за стручно особување на привремено невработени работници.

Врз основа на поднесените докази од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 21

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 3 на Царинскиот закон, увозникот

односно корисникот на повластицата, кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина, и донесува на царинарницата:

1) потврда од органот надлежен за наука дека организацијата во чија корист се врши увозот е регистрирана како научна установа, или потврда од органот надлежен за просвета односно култура дека организацијата во чија корист се врши увозот се занимава со научна, наставна односно културна дејност;

2) потврда од соодветно општо здружение дека машините, апаратите, уредите и инструментите од одделите XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа, и нивните делови што се увезуваат, не се произведуваат во Југославија;

3) примерок на пријавата за склучениот договор или друг доказ од кој може да се утврди дека увозот се врши за корисникот на повластицата;

4) изјава дека машините, апаратите, уредите и инструментите од одделите XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа и нивните делови ќе се користат за научноистражувачка работа, за настава односно за културна дејност.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 22

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 4 на Царинскиот закон, Југословенскиот црвен крст, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, и поднесува на царинарницата изјава дека увезените стоки ќе се користат исклучиво за непосредно извршување на хуманитарни задачи. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 23

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 5 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, и поднесува на царинарницата потврда од органот надлежен за култура дека уметничките предмети и збирки и предметите за збирки што се увезуваат се наменети за определен музеј или уметничка галерија, односно дека репродукцијата архивски материјал му е наменет на архивот. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 24

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 6 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, и поднесува на царинарницата потврда од соодветната школа за тоа дека корисникот на повластицата е нејзин ученик односно студент и дека предметите што ги увезува му се потребни како учила. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 25

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја прва на Царинскиот закон се применува врз предметите кои заради замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во патничко моторно возило додека тоа се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот се применуваат царински повластици.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја втора на Царинскиот закон се применува врз предметите што заради замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во патничко моторно возило во јавниот сообраќај додека возилото се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот се применуваат царински повластици.

Замената на дотраен или уништен дел, во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, корисникот и ја пријавува на царинарницата усно.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета на Царинскиот закон се однесува на бродовите во јавниот меѓународен сообраќај и додека пловат во внатрешните води.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот закон, корисникот поднесува барање и соодветна документација врз основа на кои царинарницата донесува решение во вид на забелешка на барањето.

Количеството на потрошниот и погонскиот материјал за работа и за безбедност на пловидбата за која може да се користи повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот закон се утврдува зависно од траењето на пловидбата во сообраќај со странство.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета и петта на Царинскиот закон, корисникот и поднесува на царинарницата барање и соодветна документација дека определените предмети ги купил и ги вградил, односно дека ќе ги вгради во превозното средство заради замена на дотраен или уништен дел. Врз основа на поднесеното барање и приложената документација, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 на Царинскиот закон се поднесува и на вредноста на поправката односно замената на дотраените или уништените делови.

Член 26

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 8 на Царинскиот закон, корисникот и поднесува на царинарницата:

1) потврда од надлежниот општински орган за тоа каква материјална штета претрпел поради елементарна несреќа;

2) писмо или фактура од странскиот испраќач дека предметите се испратени бесплатно, односно потврда од надлежната служба на општественото книговодство дека предметите се набавуваат од средства добиени од странство како парична помош за отстранување на последици од елементарна несреќа.

Врз основа на поднесеното барање и приложените исправи од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 27

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот што увезува производи за здравство и поднесува на царинарницата потврда од надлежниот орган за здравство со кое се докажува дека специфичната опрема, уреди и инструменти за здравство, како и резервните делови и потрошниот материјал за користење на таа опрема, се увезуваат за потребите на организациите на здружен труд во областа на здравството, односно за лична употреба на граѓаните.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 9 на Царинскиот закон, Сојузот на слепите на Југославија, и Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија кон барањето за

ослободување од плаќање на царина, поднесуваат изјава дека производите за кои се бара ослободување од плаќање на царина се увезуваат за потребите на слеите лица односно за потребите на лица заболени од мускулни и неуромускулни болести.

Врз увозната царинска декларација, царинарницата става забелешка за бројот и датумот на решението на Сојузниот извршен совет врз основа на кое се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Член 28

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 10 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата кон барањето за ослободување од плаќање на царина и поднесува на царинарницата потврда од надлежниот републички орган за внатрешни работа со која се докажува дека специфичната опрема и делови на таа опрема се увезуваат за потребите на противпожарните организации.

Врз увозната царинска декларација, царинарницата става забелешка за бројот и датумот на решението на Сојузниот извршен совет врз основа на кое се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Член 29

Повластицата од член 30 на Царинскиот закон може да се користи за предметите на стопанскиот инвентар што служат за вршење на услужни, занаетчиски и земјоделски дејности засновани врз личен труд, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, опфатени во главите 82 до 87 на Царинската тарифа, освен за предметите предвидени со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на плаќање на царина, и поднесува на царинарницата: повластици.

Корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, и поднесува на царинарницата:

1) потврда дека на работа во странство поминал непрекинато најмалку 2 години или 24 месеци во три последователни години, односно непрекинато најмалку четири години. Потврдата може да ја издаде дипломатското или конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство ако за тоа води евиденција или домашната организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство.

Ако корисникот на повластицата не располага со потврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето поминато на работа во странство се докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа од странска служба за социјално осигурување или од странски работодавец, со пријава односно одјава на престојот во странство и сл.);

2) писмена изјава дека за последните две, три односно четири календарски години не користел повластица по овој основ;

3) потврда за поднесената пријава на живеалиштето издадена од надлежниот орган за внатрешни работи;

4) потврда од надлежниот општински орган дека му е одобрено занимавањето со определена дејност за чие вршење ги увезува предметите на стопанскиот инвентар. Ако дозвола за вршење на определена дејност не може да се добие пред извршениот увоз на стопанскиот инвентар, корисникот на повластицата ќе поднесе потврда од надлежниот општински орган дека според важечките прописи ги исполнува условите за зачимавање со определена дејност за чие вршење ги увезува пред-

метите на стопанскиот инвентар, а во рок од три месеци од денот на извршениот увоз е должен да поднесе потврда за одобрување на занимавањето со односната дејност;

5) список на предметите на стопанскиот инвентар што ги внесува или прима од странство односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите на стопанскиот инвентар корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон и го поднесува на царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок на списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а другиот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети на стопанскиот инвентар до пропишаниот рок од една година, должен е на царинарницата да и го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го заверила списокот на предметите на стопанскиот инвентар ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печат на царинарницата.

Денот на враќањето од странство на корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарницата го утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин.

Ако вкупната вредност на предметите на стопанскиот инвентар го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици, царината се плаќа на износот над вредноста пропишана со таа одлука.

Врз увозната царинска декларација, царинарницата става забелешка за бројот и датумот на решението на Сојузниот извршен совет врз основа на кое се утврдени дејностите од член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон.

По барањето за користење на повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарницата донесува решение.

Како непрекинат престој во странство, во смисла на член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон бил спречен поради виша сила во рокот од 6 месеци да ги увезе предметите на стопанскиот инвентар, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

Член 30

Правилникот за утврдување на видот, количеството и вредноста на предметите што се ослободени од плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/76, 25/78 и 37/78) престанува да важи на 31 август 1979 година.

Член 31

Овој правилник се применува од 1 септември 1979 година.

Член 32

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Број 3-6774/1
6 август 1979 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

675.

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76 и 36/79), сојузниот секретар за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/76) во член 2 став 3 се менува и гласи:

„Ако во транзитната хала покрај слободната царинска продавница се наоѓаат и посебни простории за сместување на стоки наменети за продажба во слободната царинска продавница, тие простории, во поглед на царинскиот надзор и постапката со стоки, се сметаат како составен дел на слободната царинска продавница.“

Став 4 се брише.

Член 2

Во член 7 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Евиденцијата од ст. 3 и 4 на овој член може да се приспособи и води по системот на електронска обработка на податоци (магнетна картичка, диск, лента и сл.), ако тоа го одобри надлежната царинарница.“

Член 3

Во член 9 во став 1 зборот: „задолжителна“ се заменува со зборот: „извршена“.

Член 4

Во член 11 став 1 зборот: „прирачен“ се заменува со зборот: „централен“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Со стоките од централниот магацин на едно воздухопловно пристаниште, можат да се снабдуваат и воздухопловите на другите воздухопловни пристаништа.“

Член 5

Во член 13 став 4 се брише.

Член 6

Во член 16 зборот: „прирачен“, при соодветно членување се заменува со зборот: „централен“ при соодветно членување.

Член 7

Во член 17 зборот: „прирачен“ се заменува со зборот: „централен“.

Член 8

Во член 18 зборот: „прирачен“ се заменува со зборот: „централен“.

Член 9

Во член 19 зборот: „прирачниот“ се заменува со зборот: „централниот“.

Член 10

Во член 25 став 4 зборот: „прирачен“ при соодветно членување се заменува со зборот: „централен“ со соодветно членување.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во централниот магацин можат да се сместат и домашни стоки заради снабдување на бродовите, со тоа што за таквите стоки да се води посебна евиденција“.

Член 11

Во член 26 во став 1 бројот: „27“ се заменува со бројот: „29“.

Член 12

Член 27 се менува и гласи:

„Продажбата на домашни стоки заради снабдување на бродови, јахти, едрилицы или други пловни објекти, се врши во согласност со посебните прописи, без ограничување на количината.“

Упатувањето на домашни стоки од централниот магацин заради снабдување на бродови, јахти, едрилицы и други пловни објекти, се врши врз основа на фактура, односно издатница заверена од страна на царинарницата.

При продажбата на домашни стоки заради снабдување на бродови, јахти, едрилицы или други пловни објекти, во сè се постапува како кај извозот на стоки, ако организацијата на здружен труд регистрирана за снабдување на превозните средства во меѓународниот сообраќај поднесе извозна царинска декларација.

Декларацијата се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот за стоките продадени во претходниот месец или во друг рок што ќе го определи царинарницата. Кон декларацијата се поднесуваат соодветни примероци на заверените фактури, односно издатници“.

Член 13

Член 28 се менува и гласи:

„Снабдувањето на домашните и странските бродови што сообраќа со странство и на странските јахти, едрилицы и други пловни објекти со гориво и мазиво, се врши под царински надзор.“

Царинскиот надзор се спроведува врз основа на фактура, односно издатница на организацијата на здружен труд која врши снабдување. Царинарницата ги заверува фактурата, односно издатницата, по правило, по извршеното снабдување. Зависно од условите на снабдувањето, царинарницата може да определи и други мерки на царински надзор.

Организацијата на здружен труд, регистрирана за снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај, е должна да води посебна евиденција за сместеното и продаденото гориво, односно мазиво.

Во оправдани случаи (виша сила, недостиг на гориво, односно мазиво во време на пловидба, задржување во бродоградилиште и др.) надлежната царинарница може да одобри на брод, јахта, едрилица или друг пловен објект, што останал без гориво, односно мазиво од друг брод, јахта, едрилица или пловен објект да се пренесат помали количини, на гориво или мазиво, потребни за пловидба до првата лука, односно пристаниште во кое може да се изврши редовно снабдување.

Член 14

Над член 29 се додава назив на одделот кој гласи:

„Посебни одредби за снабдување на бродови на море“

Член 15

Член 29 се менува и гласи:

„Домашните и странските бродови што сообраќаат на редовните и „чартер“ линии во меѓународниот поморски сообраќај, можат да се снабдуваат со животни намирници, цигари, пијалаци, технички

стоки и други производи наменети на бродот, екипажот, патниците во количините што се потребни за пополнување на бродските залихи.

До составувањето на заминувачкиот манифест, стоките од став 1 на овој член се ставаат под царински надзор, во смисла на член 122 став 5 на Царинскиот закон.

Натоварувањето на стоките во брод заради превоз на стоките во меѓународниот сообраќај не се смета како снабдување во смисла на член 25 од овој правилник. Податоците за цигарите, жестоки-те алкохолни пијалаци и другите производи што се сметаат како монополски, што се превезуваат со бродот, мораат, во смисла на член 296 на Царинскиот закон, да се запишат во заминувачкиот манифест и во книгата на генералниот товар.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, домашните бродови што сообраќаат на редовните линии во меѓународниот сообраќај на Јадранското море, можат да се снабдуваат со цигари или други тутунски преработки и жестоки алкохолни пијалаци само во количините што се неопходни и зависни од бројот на членовите на екипажот, односно патниците и должината на патувањето.

По член на екипажот и по качен патник бродот од став 4 на овој член може да се снабди со цигари најмногу до 200 парчиња или со други тутунски преработки во соодветни количини и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар.

Ако бродот од став 4 на овој член се задржува надвор од царинското подрачје на Југославија подолго од 24 часа, покрај количините од став 5 на овој член, бродот може да се снабде уште и со цигари и до 40 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар, по член на екипажот или по качен патник — за секој ден на задржување надвор од царинското подрачје на Југославија.

Како снабдување на брод се смета купувањето и сместувањето на стоките од став 1 на овој член во брод заради продажба на патниците и членовите на екипажот за време на пловидбата на бродот надвор од царинското подрачје на Југославија.

Член 16

Член 30 се менува и гласи:

„Странските јахти, едрилици и други пловни објекти од член 25 на овој правилник, што впиловуваат во крајбрежното море на Југославија и во реките отворени за меѓународен сообраќај, можат во првата лука еднаш да се снабдат со цигари до 200 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар, по член на екипажот и по качен патник, а за секој ден на задржување во царинското подрачје на Југославија — уште со цигари до 40 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и до половина литар жестоки алкохолни пијалаци, по член на екипажот и по качен патник. Дневното снабдување со цигари или со други тутунски преработки и со жестоки алкохолни пијалаци може да се врши и однапред но најмногу за 21 ден.

Странските јахти, едрилици и други пловни објекти можат во луката од која ја напуштаат Југославија еднаш да се снабдат со цигари до 400 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и до еден литар жестоки алкохолни пијалаци по член на екипажот и по качен патник.

Снабдувањето со другите производи од член 25 на овој правилник не е ограничено.

За извршеното снабдување царинарницата става забелешка на одобрувањето за пловидбата.

Член 17

По член 30 се додаваат назив на одделот и четири нова члена кои гласат:

„Посебни одредби за снабдувањето на бродовите на реките отворени за меѓународен сообраќај.

Член 30а

Домашните и странските патнички бродови што сообраќаат на редовните и „чартер“ линии во меѓународниот речен сообраќај, можат да се снабдуваат со животни намирници, цигари, пијалаци, технички стоки и други производи наменети на бродот, екипажот и патниците во количините што се потребни за пополнување на бродските залихи.

Податоците за цигарите, другите тутунски преработки и жестоки алкохолни пијалаци со кои е извршено снабдувањето на бродот, се запишуваат во книгата на провијанти.

Домашните и странските патнички бродови што сообраќаат во малограничниот сообраќај, кои во странство не се задржуваат подолго од 24 часа, не можат да се снабдуваат со цигари и жестоки алкохолни пијалаци.

Залихите на стоките што ги надминуваат потребите на потрошувачката на бродот до идното пристаниште во кое пристанува бродот, односно до излегувањето на бродот од царинското подрачје на Југославија, мораат да се сместат во просториите или просторите на бродот на кои царинарницата става царински обележја.

Царинските обележја можат да се симнат само во присуство на царински работник, односно по излегувањето на бродот од царинското подрачје на Југославија.

Како снабдување на домашен патнички брод се смета купувањето и сместувањето на стоките од став 1 на овој член во брод заради продажба на патниците и членовите на екипажот за време на пловидбата на бродот надвор од царинското подрачје на Југославија.

Член 30б

Домашните и странските товарни бродови што сообраќаат во меѓународниот речен сообраќај, можат да се снабдуваат со животни намирници и со други производи наменети на бродот и на екипажот во количините што се потребни за пополнување на бродските залихи.

Бродовите од став 1 на овој член, можат да се снабдуваат со цигари или други тутунски преработки и со жестоки алкохолни пијалаци само во количините што се неопходни и зависно од бројот на членовите на екипажот и од должината на патувањето. Бродот може да се снабдува по член на екипажот со цигари до 200 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар — за секој ден на задржување во царинското подрачје на Југославија.

Во пристаништето од кое ја напуштаат Југославија, бродовите можат да се снабдуваат со цигари или други тутунски преработки и со жестоки алкохолни пијалаци во количините што се потребни за пополнување на бродските залихи.

Податоците за цигарите или другите тутунски преработки и жестоки алкохолни пијалаци, со кои е извршено снабдувањето на бродот, се запишуваат во книгата на провијанти.

Залихите на стоките што ги надминуваат потребите на потрошувачката на бродот до идното пристаниште во кое бродот пристанува, односно до из-

легувањето на бродот од царинското подрачје на Југославија, мораат да се сместат во просториите на бродот на кои царинарницата става царински обележја.

Член 30в

За време на задржувањето во пристаниште заради натоварување, односно истоварување на стоки или во бродоградилиште заради ремонт на бродот и др., царинарницата може да одобри од цигарите или другите тутунски преработки и од жестоките алкохолни пијалаци од член 30а став 4 и член 30б став 5 да се из земе од царински надзор, количината која им е потребна на членовите на екипажот најмногу за престој од пет дена.

Член 30г

Странските јахти, едрилицы и други пловни објекти од член 25 на овој правилник, можат од пристаништето од кое ја напуштаат Југославија, еднаш да се снабдат со цигари до 400 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и до еден литар жестоки алкохолни пијалаци по член на екипажот и качен патник.

Снабдувањето со другите производи од член 25 на овој правилник не е ограничено.

Член 18

Овој правилник се применува од 1 септември 1979 година.

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-6774/2

6 август 1979 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

инж. Петар Костиќ, с. р.

676.

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79) и точка 8 од Одлуката за работите на вршењето на услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

1. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: содржината, формата и начинот на пополнувањето и начинот на поднесувањето на царинските декларации, излезниот лист на консигнациони стоки, спецификацијата за раздолжување на привремено увезени стоки, спецификацијата за раздолжување на привремено извезени стоки, листот на промена на податоци; образецот на пријавата за извоз и превоз на стоки, образецот на пријавата за увоз и провоз на стоки образецот на контролниот лист на облагородувањето, образецот на бродската книга и обрасците на исправите со кои стоките се упатуваат до друга царинарница.

II. ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ

1. Увозна царинска декларација

Член 2

Увозната царинска декларација се поднесува на Образецот I — Увозна царинска декларација.

Ако по една царинска декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 2 тарифни става, кон декларацијата се поднесува потребниот број на влошки на Образецот I/1 — Увозна царинска декларација, што се составен дел на декларацијата.

Увозната царинска декларација се поднесува и при враќањето на стоките кои биле привремено извезени заради облагородување, ако за тие стоки не се пресметуваат царина и други увозни давачки според член 315 став 1 од Царинскиот закон.

Увозната царинска декларација се поднесува во пет примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 3

Увозната царинска декларација (Образец I) ја поднесуваат:

1) организацијата на здружен труд, односно друга организација на која гласи превозната исправа;
2) организацијата на здружен труд, односно друга организација врз која е пренесено правото од превозната исправа;

3) организацијата на здружен труд, односно одруга организација што има писмено овластување или диспозиција од царинскиот обврзник за поднесување на царинска декларација;

4) државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странските државјани — за стоките што ги увезуваат, односно ги примаат од странство, што се царинат преку овластена организација на здружен труд или друга организација.

Како организација на здружен труд, односно друга организација, во смисла на став 1 од овој член, се смета организацијата што е овластена за вршење на надворешнотрговско работење, односно организација што прима стоки од странство.

Член 4

Увозната царинска декларација се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарницата — испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите за пополнување на исправите во царинската постапка (во натамошниот текст: Кодексот на шифрите);

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата) во три шифарски полиња со должина од по две места се запишуваат со цифри денот, месецот и годината на приемот на декларацијата (на пример: датумот 4 мај 1979 година ќе се запише: 04 05 79), а во продолжение навод од шифарските полиња и часот кога декларацијата е примена. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на цариненењето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запишува називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле се запишува шифрата на царинскиот обврзник што ја определува Сојузната управа на царини.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако царинскиот обврзник е организација на здружен труд или друга организација што ги прима стоките од странство, а која според посебни поропис не е должна да се регистрира за вршење на надворешнотрговско работење, во шифарското поле се запишува бројот 99996;

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) се запишува називот, односно името и презимето и адресата на лицето што ја поднесло декларацијата, а во шифарското поле се запишува шифрата на подносителот на декларацијата што ја определува Сојузната управа за царини. Во таа рубрика се запишува и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубриката 7 (Фирма на продавачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето и адресата на лицето што му ги продало стоките на увозникот;

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

Ако се увезуваат предмети на вооружувањето и воена опрема, односно машини, апарати, уреди и други предмети наменети за производство на предмети на вооружувањето и воена опрема, за кои е поднесена пријава за склучен договор за увоз до Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис), во рубриката 8 се запишува седиштето на Воениот сервис, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат условите за испорака на стоките со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубриката 9 се запишува и називот на соседната земја преку која се доставени стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница). Ако се царинат стоки за кои се договорени повеќе различни услови на испораката, во рубриката 9 се запишуваат сите договорени услови (на пример: франко Риска, ФОВ Лондон);

10) во рубриката 10 (Вид — форма на увозот) се запишува соодветниот вид (форма) на увозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 2 места соодветната шифра од Кодексот на шифрите. По една царинска декларација може да се пријави само еден вид (форма) на увозот;

11) во рубриката 11 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминале царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот на стоките учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е

домашен, а приколката е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

12) во рубриката 12 (Земја од која се увезуваат стоките) се запишува називот на земјата од која се увезуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите. Ако стоките се испорачуваат од консигнационен склад во Ссцијалистичка Федеративна Република Југославија, а плаќањето се врши непосредно на странската фирма — сопственикот на стоките, како земја од која се увезуваат стоките се запишува земјата на странскиот продавач (сопственикот на стоките);

13) во рубриката 13 (Земја на плаќањето) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши плаќањето на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

14) во рубриката 14 (Земјата на потеклото) се запишува називот на земјата во која се произведени стоките според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

15) во рубриката 15 (Вкупен број на наменувања) се пополнува само шифарско поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број на наменувања пријавени во царинската декларација. По една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

16) во рубриката 16 (Број и година на решението според кое е одобрен приременот увоз), во шифарското поле со должина од 8 места, во првите 6 места се запишува бројот на решението, а во другите две места се запишуваат последните две цифри на годината во која е донесено решението (на пример: решение број 2386/1 од 1 септември 1979 година, ќе се запише: 2386 79);

17) во рубриката 17 (Датум на враќањето на привремено увезените стоки), во шифарското поле со должина од 6 места во по две шифарски места се запишуваат со цифри денот, месецот и годината до кога привремено увезените стоки треба да се вратат во странство (на пример: датумот 4 ноември 1979 година, ќе се запише: 04 11 79);

18) во рубриката 18 шифарското поле со должина од 6 места не се пополнува, освен ако со посебен пропис не е одредено поинаку;

19) во рубриката 19 (Датум на преминувањето на царинската линија) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишуваат со цифри денот, месецот и годината на настанувањето на обврската за плаќање на царина, и тоа:

а) за стоките што се увезуваат од странство или преку слободна царинска зона (член 19 став 1 точка 1 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога стоките ја преминале царинската линија;

б) за бродовите купени во странство, ако почнат стопански да се искористуваат пред преминувањето на царинската линија (член 19 став 1 точка 2 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога е добиен привремен пловидбен лист;

в) за привремено увезените стоки (член 19 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога е поднесена декларацијата за конечно царинене;

г) за стоки што се пренесуваат од консигнационен склад во царински магацин, царинско товариште или царински склад (член 19 став 1 точка 6 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога стоките се пренесени од консигнациониот склад;

д) за провозни стоки што се задржуваат на царинското подрачје на Ссцијалистичка Федеративна Република Југославија (член 19 став 1 точка 7 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината

кога е поднесена царинската декларација за царинење.

По една царинска декларација можат да се пријават само стоките за кои обврската за плаќање царина настанала истиот ден.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, по една декларација можат да се пријават и стоки за кои обврската за плаќање царина настанала во повеќе од еден ден, под услов од денот на настанувањето на обврската за плаќање царина до денот на поднесувањето на декларацијата да не се изменети прописите за плаќање царина и други увозни давачки, односно прописите што го регулираат увозот на стоките. Во тој случај, во шифарското поле се запишуваат со цифри денот, месецот и годината на поднесувањето на декларацијата;

20) во рубриката 20 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишуваат со цифри денот, месецот и годината кога стоките се подигнати под царински надзор, односно денот, месецот и годината кога стоките му се ставени на располагање на царинскиот обврзник.

Ако на наодот на царинарницата е поднесен приговор (член 263 од Царинскиот закон), а стоките се под царински надзор во таа рубрика се запишуваат денот, месецот и годината кога е завршена постапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

21) во рубриката 21 (Давачка за царинско евидентирање) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува стапката на давачката за царинското евидентирање за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка;

22) рубриката 22 (Давачка за израмнување на даночно оптоварување) се пополнува на начинот предвиден за пополнување на рубриката 21;

23) во рубриката 23 (Такса во пари според тежината) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува „1“ за стоките што подлежат на плаќање на таксата од Тарифниот број 19 од Законот за Тарифата на сојузните административни такси.

По една царинска декларација не можат истовремено да се пријавуваат стоки што подлежат на плаќање на таксата од Тарифниот број 19 од Законот за Тарифата на сојузните административни такси и стоките што се ослободени од плаќањето на таа такса;

24) во рубриката 24 (Начин на плаќање на царинските давачки) се запишува соодветниот начин на плаќање на царината и на другите увозни давачки од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

По една царинска декларација може да се пријават само стоки за кои царината и другите увозни давачки се плаќаат на еден од начините предвидени со Кодексот на шифрите;

25) во рубриката 25 (Реден број на наменувањето), во која се означува редоследот на наменувањето на стоките во царинската декларација, во шифарското поле со должина од 2 места се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во декларацијата;

26) во рубриката 26 (Број на колетите) се запишува вкупниот број на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубрика 26 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони што се однесуваат на едно наменување.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден или повеќе колетите, односно ако стигнале во еден или повеќе вагони, односно камиони, бројот на колетите, односно вагоните или камионите се запишува само кај првото наменување;

27) во рубриката 27 (Опис на колетите) се запишуваат формата и ознаката на колетите (на пример: сандак, вреќа, бала, картон, Ф-15).

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубриката 27 се запишува регистарскиот број на камионот или бројот на вагонот.

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камиони, односно вагони, рубриката 27 не се пополнува туку во посебната спецификација, што се приложува кон царинската декларација се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден или повеќе колетите формата и ознаката на колетите се запишуваат во рубриката 27 само кај првото наменување;

28) во рубриката 28 (Единица на мера) се запишува кратенката за соодветната единица на мера од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (во натамошниот текст: Одлуката), според која е договорена цената на стоките, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако за стоките што се увезуваат со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 28 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите.

Ако е договорена единица на мера што не е предвидена во Одлуката, односно во Кодексот на шифрите, во рубриката 28 се запишува единицата на мера од Одлуката, односно од Кодексот на шифрите во која е пресметана количината на стоките.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од оваа точка, ако се царинат стоки за кои со Одлуката не е пропишана единица на мера која sukcesивно се увезува, а за која е договорена единица на мера гарнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле на рубриката 28 не се пополнува до царинењето на последната пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел на гарнитура — комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

29) во рубриката 29 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во договорената единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места двоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на договорената цена врз пресметковната тежина, во рубриката 29 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, ако се царинат стоки за кои со Одлуката не е пропишана единица на мера која sukcesивно се увезува, а за која е договорена единица на мера гарнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле во рубриката 29 не се пополнува до царинењето на последната пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел на гарнитурата — комплет“. При царинењето на последната пратка со која се комплетираат стоките, во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места се запишува вкупниот број на гарнитурите — комплети;

30) во рубриката 30 (Бруто-тежина во килограм) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува бруто-тежина на стоките изразена во килограми. Ако бруто-тежината на стоките е помала од 1 килограм, во шифарското поле се запишува цифрата „1“, а во просторот под шифарското поле се запишува фактичната тежина на стоките.

Ако во еден колет има повеќе видови стоки, податокот за бруто-тежината се запишува само кај првото наменување.

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени привремено извезени стоки, во шифарското поле се запишува бруто-тежината на странските стоки без податоци за тежината на привремено извезените стоки, а под шифарското поле се запишува вкупната бруто-тежина на стоките што се увезуваат;

31) во рубриката 31 (Нето-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите две места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето, во рубриките 30 и 31 се запишува истиот податок.

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени привремено извезени стоки, во шифарското поле се запишува нето-тежината на странските стоки без податоци за тежината на привремено извезените стоки, а под шифарското поле се запишува вкупната нето-тежина на стоките што се увезуваат;

32) во рубриката 32 (Царинска основица) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките што претставува царинска основица;

33) во рубриката 33 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување на стоките според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој увозот на стоките посебно е регулиран (Одлука и др.) во рубриката 33 покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи; кој не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот на стоките за која се утврдуваат условите на извозот и увозот, кој е составен дел на Одлуката — во натамошниот текст: Списокот.

Во рубриката 33 може да се запишува само едно наменување со соодветната шифра на тарифниот став.

Наменувањето на стоките во царинската декларација мора да биде целосно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, со другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот, односно извозот на стоките.

По исклучок од одредбите на ст.1 до 5 на оваа точка, рубриката 33 се пополнува на следниот начин:

— ако се увезуваат делови за кои не се плаќа царина според член 29 став 1 точка 7 алинеи трета и петта од Царинскиот закон, се запишува заедничкото наменување: „Делови за замена на дотраени или уништени делови“, а во шифарското поле се запишува еден соодветен тарифен број на Царинската тарифа;

— ако се враќаат привремено извезени стоки што биле изложени на саеми, изложби или други приреди во странство, односно штанд-материјали што биле наменети за уредување на саемски простории, се запишува заедничкото наменување: „Саемски стоки“, „Изложбени стоки“, односно „Штанд-материјали“, а во шифарското поле се запишува бројот: „44 50 00000“;

— ако организацијата на здружен труд што изведува работи во странство враќа привремено извезени алати и ситен инвентар, се запишува заедни-

чкото наменување „Алати и ситен инвентар“ а во шифарското поле се запишува бројот „82 50 00003“;

— ако се увезуваат делови на предмети на вооружавање и воена опрема, за кои не се плаќа царина според член 27 на Царинскиот закон, се запишува заедничкото наменување: „Делови на предмети на вооружувањето и воена опрема“, а во шифарското поле се запишува еден соодветен тарифен број на Царинската тарифа;

— ако привремено се увезуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во ист тарифен број — за првото наменување се запишуваат податоците во согласност со одредбите на ст. 1 до 5 од оваа точка, а за следните наменувања се запишува само трговскиот вообичаен назив на стоките.

За стоките од став 6 на оваа точка, подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува спецификација на стоките што се царинат;

34) во рубриката 34 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за намалување, односно зголемување на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

35) во рубриката 35 (Царинска стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кои се запишува царинската стапка што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина (член 19 од Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децималните места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „Сл“, шифарското поле не се пополнува.

Ако се царинат стоки за кои со Одлуката за сезонските царински стапки за увоз на определени земјоделски производи е пропишана дополнителна царина, под шифарското поле се запишува стапката на дополнителната царина;

36) во рубриката 36 шифарското поле со должина од 4 места не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

37) во рубриката 37 (Тарифен број и наменување на данокот на промет се запишува наменувањето од Тарифата на основниот данок на промет, што е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветниот тарифен број.

Ако текстот на наменувањето од Тарифата на основниот данок на промет е подолг, наменувањето може да се запише во рубриките 38 и 39 под шифарското поле.

Ако стоките се ослободени од плаќањето данок на промет, во рубриката 37 се запишува основот за ослободувањето од плаќање данок на промет, а шифарското поле не се пополнува;

38) во рубриката 38 (Стапка на данокот на промет) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 цели и 2 децимални места, во кои се запишува Законската стапка на данокот на промет што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина. Ако стапката на данокот на промет е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места се запишуваат нули;

39) во рубриката 39 (Данок на промет во динари пресметан по единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува износот на данокот на промет, што се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаниот данок на промет.

Пресметаниот износ на данокот на промет се запишува во рубриката со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

40) во рубриката 40 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од

8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи. Износот на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделските и прехранбените производи се запишува во рубриката 40 со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

41) во рубриката 41 (Посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса;

42) во рубриката 42 (Режим на увозот) се запишува кратенката за определената форма на увозот од Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако се увезуваат делови за основни средства наменети за тековно и инвестициско одржување, во согласност со точка 8 став 1 од Одлуката, во рубриката 42 се запишува кратенката за соодветната форма на увозот што за тие делови е пропишана во Одлуката, а во рубриката: „Забелешка се внесува забелешката: „Увоз во согласност со точка 8 од Одлуката“.

43) во рубриката 43 (Бид на валута) се запишува ознаката на видот на валутата во која се плаќаат стоките односно во која е изразена вредноста на стоките (на пример: USA \$, Sfr, Bug, O\$, DRG O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

44) во рубриката 44 (Вредност на стоките — Во валута фактурна) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места во кое се запишува износот во валутата што му се плаќа на странскиот продавач на стоките врз основа на договор. Ако се царинат стоки што се увезуваат без плаќање на противвредност, во рубриката 44 се запишува износот што претставува нормална цена на таквите стоки. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако во рубриката 10 (Вид — форма на увозот) е запишана шифрата „42 — Пресметка на давачките за привремено увезени стоки — во рубриката 44 се запишува износот на закупнината изразена во валутата што му се плаќа на странскиот партнер за периодот за кој се поднесува царинската декларација;

45) во рубриката 45 (Вредност на стоките — Во динари франко југословенска граница) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари, која се добива со пресметување на износот во валутата кој е запишан во рубриката 44 — во вредност франко југословенска граница во динари, според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување царина и други давачки, за пресметување на даночни олеснувања при увозот и за искажување на правата на увозот и плаќањето, како и за потребите на статистиката.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од местото на испораката до југословенската граница.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето од југословенската граница до местото на испораката во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако во рубриката 10 (Вид — форма на увозот) е запишана шифрата „42 — Пресметка на давачките за привремено увезени стоки — во рубриката 45 се запишува износот на закупнината изразена во динари франко југословенска граница што му се плаќа на странскиот партнер за периодот за кој се поднесува царинската декларација;

46) во рубриката 46 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот од контролникот што го водат организациите на здружен труд според Наредбата за водење евиденција за склучени девизни и кредитни работи со странство, а под кој број таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка. Во таа рубрика не се запишуваат други броеви, под броеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучениот договор за увозот.

Ако се царинат стоки што како непродадени се враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Царинскиот закон), во рубриката 46 се запишува бројот на извозната царинска декларација врз основа на која биле извезени тие стоки;

47) во рубриката 47 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле, во кое со цифри се запишува денот, месецот и годината на склучувањето на договорот за увоз, а под тоа поле се запишува датумот кога е извршено заверување на прифаќањето на пријавата во надлежната народна банка.

Ако се царинат стоки што како непродадени се враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Царинскиот закон), во рубриката 47 со цифри се запишува денот, месецот и годината кога царинарницата је примила извозната царинска декларација, врз основа на која стоките биле извезени;

48) во рубриката 48 (Корисник — Назив и место) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд за чија сметка се увезуваат стоките.

Во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на органите и организациите на федерацијата, на материјалните резерви во федерацијата, на Фондот за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја или за други потреби на федерацијата, во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, се запишува шифрата 7.

Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Во една рубрика не можат да се запишуваат податоци за повеќе корисници од различни стопански дејности, односно гранки;

49) во рубриката 49 (Извор на средствата) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува соодветната шифра на изворот на средствата од Кодексот на шифрите кој е составен дел на Упатството за обрасците за пријавување на договори за надворешнотрговскиот промет и за начинот на пополнувањето на тие обрасци, што е внесена во осенченото поле на рубриката 24 во пријавата за склучениот договор за увозот;

50) во рубриката 50 (Шифра на стоките за физички лица) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

51) во шифарското поле на рубриката 51 со должина од 3 места, се запишува редниот број под кој

во Сојузната управа на царини е евидентирано решението за намалување на царинските стапки, односно за ослободување од плаќање царина (царински контингенти). Таа рубрика ја пополнува царинарницата.

Член 5

За царинење на стоките што државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странските државјани непосредно ги увезуваат, внесуваат, односно примаат од странство се поднесува увозна царинска декларација на Образецот II — Увозна царинска декларација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, увозна царинска декларација поднесуваат и: корисниците на повластиците од член 28 точ. 8 и 15 и член 29 став 1 точка 5 и точка 7 алинеја четврта од Царинскиот закон; примателите на рекламни материјали и мостри — ако не се ослободени од плаќање царина; странските трговски, воздухопловни, бродски и други претставништва во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за потрошните материјали што ги примаат од странство.

Ако се увезуваат селидбени предмети, во декларацијата се запишува заедничкото наменување „Селидбени предмети“, со тоа што подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува спецификација на стоките што се царинат.

Декларацијата се поднесува во два примерока, од кои едниот примерок го задржува царинарницата, а вториот му го предава на подносителот на декларацијата.

2. Декларација за саемски стоки

Член 6

За стоките што привремено се увезуваат заради излагање на меѓународни саеми, изложби и други приредби, како и за предметите што се увезуваат привремено заради уредување на саемски, односно изложбени простории, се поднесува декларација за саемски стоки на Образецот III — Декларација за саемски стоки.

Декларацијата за саемски стоки се поднесува до организационата единица на царинарницата што е надлежна за спроведување надзор над стоките на саемот, изложбата, односно приредбата.

Декларацијата се поднесува во два примерока, од кои едниот примерок го задржува царинарницата, а вториот му го предава на подносителот.

Декларацијата пополнета во смисла на член 255 од Царинскиот закон, кон која се поднесени исправите од член 254 на тој закон, царинарницата може да ја прими само ако е поднесена најдоцна на 48 часа пред отворањето на саемот, изложбата или друга приредба.

Царинарницата може, во оправдани случаи (брзо расипливи стоки живи животни, виша сила и други слични случаи), да ја прими декларацијата и ако е поднесена по истекот на рокот од став 4 на овој член.

Член 7

Наменувањето на стоките во декларацијата за саемски стоки мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот на стоките.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, во декларацијата може да се запише само трговскиот назив на стоките со потребните податоци што обезбедуваат утврдување на идентичноста на стоките и распоредување на тие стоки според Царинската тарифа и другите тарифи.

Ако подносителот на декларацијата во декларацијата го запише само трговскиот назив на стоките, кон декларацијата поднесува и проспект, каталог, фактура, спецификација или друга исправа

врз основа на која може да се утврди идентичноста на стоките.

3. Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување

Член 8

Увозната царинска декларација за увоз на стоки од облагородување се поднесува на Образецот IV — Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување, при враќањето на стоките што биле привремено извезени заради облагородување, ако за тие стоки се пресметуваат царина и други увозни давачки според член 315 став 1 на Царинскиот закон.

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што привремено се извезени заради облагородување, а кои се распоредуваат во повеќе тарифни ставови, кон декларацијата се поднесуваат потребниот број влошки на Образецот IV/1 — Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата се поднесува на пет примероци од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 9

Увозната царинска декларација за увоз на стоки од облагородување се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарницата — испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места, се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата) во три шифарски полиња со должина од 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата (на пример: датумот 4 мај 1979 година се запишува: 04 05 79). Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на царинењето, а во рубриката 4 под б) (Прилагам) се запишува називот на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запишува називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле се запишува шифрата на увозникот што ја определува Сојузната управа за царини;

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) се запишува називот и адресата на лицето што ја поднесло декларацијата, а во шифарското поле се запишува шифрата на подносителот на декларацијата што ја определува Сојузната управа за царини. Во таа рубрика се запишува и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубриката 7 (Фирма на продавачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето и адресата на лицето што со царинскиот обврзник договорило да ја изврши услугата на облагородување на привремено извезените стоки што се враќаат;

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка

на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

Ако од облагородување се увезуваат предмети на вооружувањето и воената опрема за кои е поднесена пријава за склучен договор за увоз на услуги до Воениот сервис во рубриката 8 се запишува седиштето на Воениот сервис, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

9) во рубриката 9 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминуваат царинската линија, а во шифарското поле со должина од две места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен а приколката е странска) се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

10) во рубриката 10 (Паритет) се запишуваат условите на испораката на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница во рубриката 10 се запишува и називот на соседната земја преку која се доставени стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

11) во рубриката 11 (Земја од која се увезуваат стоките) се запишува називот на земјата во која е извршено облагородувањето на привремено извезените стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра на односната земја од Кодексот на шифрите.

Ако облагородувањето на стоките е извршено во две или повеќе фази во две земји, во рубриката 11 се запишува називот на земјата во која е извршена последната фаза на облагородување, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува соодветната шифра на односната земја од Кодексот на шифрите. Под таа рубрика се запишува називот на земјата во која се извршени претходните фази на облагородување;

12) во рубриката 12 (Земја на плаќањето) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши плаќањето на услугите на облагородувањето, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубриката 13 (Датум на преминувањето на царинската линија) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишуваат со цифри, денот, месецот и годината на преминувањето преку царинската линија на стоките што се враќаат од облагородување;

14) во рубриката 14 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога стоките му се ставени на располагање на царинскиот обврзник, без оглед на тоа дали стоките се подигнати под царински надзор на тој или на некој подоцнежен ден.

Ако на наодот на царинарницата е поднесен приговор (член 263 од Царинскиот закон), а стоките се под царински надзор, во рубриката 14 се запишува денот, месецот и годината кога е завршена постапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

15) во рубриката 15 (Посебна давачка за царинско евидентирање) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува стапката на давачката за царинско евидентирање за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка;

16) рубриката 16 (Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување) се пополнува на начинот предвиден за пополнување на рубриката 15;

17) во рубриката 17 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања пријавен според царинската декларација.

По една декларација, во делот VS 16 (Податоци за облагородени стоки) може да се пријави само еден вид облагородени стоки за кои се дава едно наменување, а во делот VS 17 (Податоци за стоки што биле привремено извезени на облагородување) може да се пријават повеќе видови стоки, што биле привремено извезени, но најмногу 98 наменувања;

18) во рубриката 18 (Начин на плаќање царинските давачки) се запишува соодветниот начин на плаќање на царината и на другите увозни давачки од Кодексот на шифрите а во шифарското поле со должина од 1 место, се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

По една декларација можат да се пријават само стоки за кои царината и другите увозни давачки се плаќаат на еден од начините предвидени во Кодексот на шифрите;

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

20) во рубриката 20 (Реден број на наменување) во шифарското поле со должина од 2 места се запишува бројот 01;

21) во рубриката 21 (Број на колетите се запишува вкупниот број на колетите на облагородените стоки.

Ако облагородените стоки се царинат во камион или вагон во рубриката 21 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони;

22) во рубриката 22 (Опис на колетите) се запишуваат формата и ознаката на колетите (на пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15).

Ако облагородените стоки се царинат во камион или вагон, во рубриката 22 се запишува регистарскиот број на камионот или бројот на вагонот.

Ако стоките се доставени во повеќе од пет камиони, односно вагони, рубриката 22 не се пополнува, туку во посебната спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони;

23) во рубриката 23 (Единица на мера) се запишува кратенката за соодветната единица на мера што е пропишана во Олуката за облагородени стоки, а во шифарско поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако за облагородените стоки што се увезуваат со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 23 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите;

24) во рубриката 24 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на облагородените стоки во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места одвојно со непрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките во единица на мера е цел број во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на облагородените стоки зависи од примената на договорената цена на пресметковната тежина, во рубриката 24 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките;

25) во рубриката 25 (Бруто-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува бруто-тежината на облагородените стоки изразени во килограми. Ако бруто-тежината на облагородените стоки е помала од еден килограм, во шифарското поле се запишува цифрата „1“, а во просторот под шифарското поле се запишува фактичната тежина на стоките;

26) во рубриката 26 (Нето-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број.

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена за нето во рубриките 25 и 26 се запишува истиот податок;

27) во рубриката 27 (Царинска основица) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на облагородените стоки што претставува царинска основица;

28) во рубриката 28 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на облагородените стоки.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој увозот на стоките посебно е регулиран (Одлука и др.), во рубриката 28, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 28 може да се запише само едно наменување со соодветната шифра на тарифниот став.

Наменувањето на стоките во царинската декларација мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот, односно извозот на стоките;

29) во рубриката 29 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за намалувањето, односно зголемувањето на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

30) во рубриката 30 (Царинска стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кое се запишува царинската стапка што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина (член 19 од Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места одвоени со испрекинатата линија се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „Сл“, шифарското поле не се пополнува.

31) рубриката 31 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

32) во рубриката 32 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува износот на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи. Износот на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи, се запишува во рубриката 32 со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

33) во рубриката 33 (Посебна такса) се пополнува само шифарско поле со должина од 2 цели и 1 децимално место, во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса;

34) во рубриката 34 (Режим на увозот) се запишува кратенката за определената форма на увозот од Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

35) во рубриката 35 (Вид на валута) се запишува ознаката на видот на валутата со која се плаќа услугата на облагородувањето (на пример: USA \$, Can \$, Sfr. Bug. O\$, DRG O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

36) во рубриката 36 (Вредност на услугите во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на услугите на облагородувањето изразена во валута. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број. Ако вредноста на услугите е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

37) во рубриката 37 (Вредност на стоките — Во валута фактурна) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на облагородените стоки во валута, што ја сочинуваат вредноста на привремено извезените стоки, вредноста на услугите на облагородувањето и вредноста на додадениот странски материјал. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

38) во рубриката 38 (Вредност на стоките — Во динари франко југосланија) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување на износот во валута што е запишан во рубриката 37 — во вредност франко југословенска граница во динари, според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување царина и други давачки, за пресметување даночни олесненија при увозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката.

Ако е договорено испораката на облагородените стоки да се врши во странство, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на облагородените стоки од местото на испораката до југословенската граница;

Ако е договорено испораката на облагородените стоки да се врши во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето од југословенската граница до местото на испораката во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

39) во рубриката 39 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот од контролникот што го водат организациите на здружен труд според Наредбата за водење на евиденција за склучените девизни кредитни работи со странство, а под кој број таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка. Во таа рубрика не се запишуваат други броеви подброеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучениот договор за увоз на услуги;

40) во рубриката 40 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарско поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на склучувањето на договорот, а под тоа поле се запишува датумот кога е извршено заверувањето на прифаќањето на пријавата во надлежната народна банка;

41) во рубриката 41 (Корисник) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд за чија сметка се увезуваат стоките.

Во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на органите и организациите на федерацијата, на материјалните резерви на федерацијата, на Фондот за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја или на други потреби на федерацијата, во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, се запишува шифрата 7. Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Во една рубрика не можат да се запишуваат податоци за повеќе корисници од различни стопански дејности, односно гранки;

42) во рубриката 42 (Извор на средствата) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува соодветната шифра на изворот на средствата од Кодексот на шифрите кој е составен дел на Упатството за обрасци за пријавување на договори за наворешнотрговски промет и за начинот на пополнување на тие обрасци, што е внесена во осенченото поле на рубриката 24 во пријавата за склучениот договор за увозот;

43) рубриката 43 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

44) рубриката 44 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

45) во рубриката 45 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето за стоките што биле привремено извезени заради облагородување. Редниот број на наменувањето се означува со броевите од 02 до 99;

46) во рубриката 46 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера во која се изразуваат стоките што биле привремено извезени заради облагородување, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

47) во рубриката 47 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките што биле привремено извезени заради облагородување во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

48) во рубриката 48 (Нето тежина во килограми) се пополнува само шифарско поле со должина од 9 цели и 2 децимални места во кое се запишува нето-тежината на стоките што биле привремено извезени заради облагородување изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

49) во рубриката 49 (Царинска основица) се пополнува само шифарско поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на привремено извезените стоки што се преработени, обработени, односно доработени, која претставува царинска основица а која тие стоки ја имале на денот на враќањето од странство;

50) во рубриката 50 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките што биле привремено извезени заради облагородување.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој увозот на стоките е посебно регулиран (Одлука и др.), во рубриката 50 покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатено со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Наменувањето на стоките во Царинската декларација мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи односно другите прописи што се применуваат при увозот на стоките;

51) во рубриката 51 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ на намалувањето, односно зголемувањето на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

52) во рубриката 52 (Царинска стапка) се пополнува само шифарско поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кое се запишува царинската стапка која важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина, (член 19 вд Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „Сл“, шифарското поле не се пополнува;

53) во рубриката 53 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле, со должина од 8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи. Износот на посебната давачка за земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната давачка за земјоделски и прехранбени производи, се запишува во рубриката 53 со цел број, со заокружување на децималните броеви;

54) во рубриката 54 (посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место, во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса.

4. Увозна царинска декларација за сместување на стоки на консигнација

Член 10

За сместување стоки на консигнационен склад се поднесува увозна царинска декларација за сместување на стоки на консигнација на Образецот V — Увозна царинска декларација за сместување на стоки на консигнација.

Ако по една царинска декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 4 тарифни става, кон декларацијата се поднесува потребниот број влошки на Образецот V/1, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата ја поднесува држателот на консигнационен склад или од него овластеното лице, во 4 примероци, од кои два примерока задржува царинарнијата, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 11

Увозната царинска декларација за сместување на стоки на консигнација се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарницата — испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата), во три шифарски полиња со должина од по 2 места се запишува со цифри денот, месецот и годината кога декларацијата е примена (на пример, датумот 4 мај 1979 година, се запишува: 04 05 79). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на царинењето, а во рубриката 4 под б) (Прилагам) се запишува називот на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубриката 5 (Подносител на декларацијата) се запишува називот и адресата на лицето што ја поднесло декларацијата. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

6) во рубриката 6 (Држател на констигнационен склад) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд — застапник на странската фирма, на која царинарницата ѝ одобрила отворање на констигнационен склад за сместување на стоки, а во шифарското поле се запишува шифрата на држателот на констигнационен склад што ја определува Сојузната управа за царини;

7) во рубриката 7 (Странска фирма) се запишуваат називот и адресата на странската фирма што ја застапува држателот на констигнационен склад и во чиј констигнационен склад се сместуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на странската фирма од решението за отворање на констигнационен склад;

8) во рубриката 8 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања пријавени со односната декларација.

Со една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките изразена во валута што се пријавува во увозната царинска декларација за сместување на стоки на констигнација. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Под шифарското поле се запишува вкупниот износ на трошоците во валута до југословенската граница, што се засметуваат во царинската основица;

10) во рубриката 10 (Вид на валутата) се запишува ознаката на видот на валутата според која се врши пресметка со странската фирма (на пример: USA \$, CAN \$, Sfr., Bug \$, GDR O\$, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

11) рубриката 11 не се пополнува освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

12) во рубриката 12 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето, под кој се наведени стоките во односната декларација;

13) во рубриката 13 (Тарифен број и наменување на стоките според царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменувањето според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за исти стоки од прописите со кои увозот на стоките е посебно регулиран (Одлука и др.), во рубриката 13, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатено со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 13 може да се запише само едно наменување, со соодветна шифра на тарифниот став.

Наменувањето на стоките во царинската декларација мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот на стоките;

14) во рубриката 14 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера која во Одлуката е пропишана за односните стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако за стоките што се сместуваат на констигнационен склад со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 14 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите;

15) во рубриката 15 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на договорената цена врз пресметковната тежина, во рубриката 15 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките;

16) во рубриката 16 (Тежина во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките изразена во килограми;

17) во рубриката 17 (Број на колетите) се запишува вкупниот број на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон (те) се запишуваат формата и ознаката на колетот односно вагонот, што се однесуваат на едно наменување.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден колет, односно ако пристигваат во еден камион или вагон, бројот на колетот, односно камионот или вагонот се запишува само кај првото наменување;

18) во рубриката 18 (Форма и ознака на колетите) се запишуваат формата и ознаката на колетот (На пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15).

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубриката 18 се запишува регистарскиот број на камионот, односно бројот на вагонот.

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камиони, односно вагони, рубриката 18 не се пополнува, туку во посебната спецификација што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони;

19) во рубриката 19 (Вредност на стоките во валута), во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места се запишува фактурната вредност на стоките искажана во валута.

Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

20) рубриката 20 (Реден број на наменувањето) се пополнува според одредбите на точка 12 од овој член;

21) рубриката 21 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се пополнува според одредбите на точка 13 од овој член;

22) рубриката 22 (Единица на мера) се пополнува според одредбата на точка 14 од овој член;

23) рубриката 23 (Количина во единица на мера) се пополнува според одредбите на точка 15 од овој член;

24) рубриката 24 (Тежина во килограми) се пополнува според одредбата на точка 16 од овој член;

25) рубриката 25 (Број на колетите) се пополнува според одредбите на точка 17 од овој член;

26) рубриката 26 (Форма и ознака на колетите) се пополнува според одредбите на точка 18 од овој член;

27) рубриката 27 (Вредност на стоките во валута) се пополнува според одредбите на точка 19 од овој член.

5. Увозна царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки

Член 12

За конечно царинење на стоки продадени од консигнационен склад, на делови издадени од консигнационен склад бесплатно заради замена на оштетени или неисправни делови во гарантниот рок, како и заради кусоци на стоки во консигнационен склад се поднесува увозна царинска декларација на образецот XXIV — Увозна царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки.

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 2 тарифни става, кон декларацијата се поднесува потребниот број влошки на образецот XXIV/1 — Увозна царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки, што се составен дел на декларацијата.

Увозна царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки ја поднесува држателот на консигнациониот склад или од него овластеното лице, во 5 примероци, од кои 2 примерока задржува царинарницата, 1 примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а 2 примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 13

Увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (И пријавуван на царинарницата — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле се должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) во шифарското поле се должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролникот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата) во три шифарски полиња со должина од по 2 места со цифри се запишуваат денот месецот и годината на приемот на декларацијата (на пример: датумот 5 мај 1979 година ќе се запише: 05 05 79), а во продолжение вон од шифарските

полиња се запишува и часот кола декларацијата е примена во царинарницата. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубриката 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на царинењето, а во рубриката 4 под б) (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на држателот на консигнационен склад што во смисла на член 218 став 1 на Царинскиот закон е царински обврзник, а во шифарското поле се запишува соодветната шифра што ќе ја определи Сојузната управа за царини;

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) се запишува називот, односно името и презимето и адресата на лицето што је поднело декларацијата, а во шифарското поле се запишува шифрата на подносителот на декларацијата што је определува Сојузната управа за царини. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубриката 7 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина, на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

Ако конечно се царинат стоките што се издадени од консигнационен склад без наплата на противвредност, рубриката 7 не се пополнува;

8) во рубриката 8 (Паритет) се запишуваат условите на испораката на стоките, со назначување на местото или границите (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубриката 8 се запишува и називот на соседната земја преку која се доставени стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

9) во рубриката 9 (Вкупна вредност на стоките во валута за раздолжување) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките изразена во валута што се пријавува со увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки заради раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

10) во рубриката 10 (Вид и националност на превозното средство), се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминува царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

11) во рубриката 11 (Земја од која се увезуваат стоките) се запишува називот на земјата во која се наоѓа седиштето на странската фирма што држателот на консигнациониот склад ја застапува, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

12) во рубриката 12 (Земја на плаќањето) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши плаќањето на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите.

Ако се увезуваат стоки без плаќање на противвредност таа рубрика не се пополнува;

13) во рубриката 13 (Вид на валутата) се запишува ознаката за видот на валутата по која се врши

пресметка со странската фирма (на пример USA \$, CAN \$, Sfr. Bug. O\$, GDR O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

14) во рубриката 14 (Земја на потеклото) се запишува називот на земјата во која се произведени стоките, според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

15) во рубриката 15 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања пријавени според царинската декларација.

По една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

16) во рубриката 16 (Вкупна продажна вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната продажна вредност на стоките изразена во валута што е пријавена со увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

17) во рубриката 17 (Консигнационен склад) се запишува називот на странската фирма што држателот на консигнационен склад ја застапува и која е означена во решението на царинарницата за отворање на консигнациониот склад, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на странската фирма (консигнационен склад) од решението;

18) во рубриката 18 (Датум на настанувањето на обврската за плаќање царина) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога купувачот ги презел стоките од консигнациониот склад.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка по една декларација можат да се пријават и стоките за кои обврската за плаќање царина настанала во повеќе од еден ден, под услов од денот на настанувањето на обврската за плаќање царина до денот на поднесувањето на декларацијата да не се изменети прописите за плаќање царина и други увозни давачки, односно прописите што го регулираат увозот на стоките. Во тој случај, во шифарското поле со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на поднесувањето на декларацијата;

19) во рубриката 19 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата во смисла на член 257 од Царинскиот закон;

20) во рубриката 20 (Давачка за царинско евидентирање) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува стапката на давачката за царинско евидентирање за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка;

21) рубриката 21 (Давачка за израмнување на даночното оптоварување) се пополнува на начинот предвиден за пополнување на рубриката 20;

22) во рубриката 22 (Такса во пари според тежината) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува „1“ за стоките што подлежат на плаќање на таксата од Тарифниот број 19 од Законот за тарифата на сојузните административни такси.

По една царинска декларација не можат истовремено да се пријават стоки што подлежат на плаќање на таксата од Тарифниот број 19 од Законот за тарифата на сојузните административни так-

си и стоки што се ослободени од плаќање на таа такса.

23) во рубриката 23 (Начин за плаќање на царинските давачки) се запишува соодветниот начин на плаќање царина и други увозни давачки од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

По една царинска декларација можат да се пријават само стоки за кои царината и другите увозни давачки се плаќаат на еден од начините предвидени во Кодексот на шифрите;

24) во рубриката 24 (Реден број на наменувањето), во која се означува редоследот на наменувањата на стоките во царинската декларација, во шифарското поле со должина од 2 места се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во декларацијата;

25) во рубриката 25 (Единици на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера која во Одлуката е пропишана за односните стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако за стоките што конечно се оцаринети со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 25 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите што е означена во рубриката 14 од декларацијата за сместување на стоките на консигнација;

26) во рубриката 26 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако количината на стоките во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

27) во рубриката 27 (Нето-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразено во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите две места се запишуваат нули;

28) во рубриката 28 (Царинска основица) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките што ја претставува царинската основица;

29) во рубриката 29 (Тарифен број и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифната ознака од Царинската тарифа и трговскиот вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 29 може да се запише само една тарифна ознака.

Трговскиот вообичаен назив на стоките мора да биде потполн и определен, така што со сигурност да можат да се утврдат својствата на стоките и стоките да се распоредат според Царинската тарифа, другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот, односно извозот на стоките;

30) во рубриката 30 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за намалување, односно зголемување на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

31) во рубриката 31 (Царинска стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кои се запишува царинската стапка што важи на денот на настанувањето

на обврската за плаќање царина (член 19 став 1 точка 3 на Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоено со непрекината линија, се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „СЛ“, шифарското поле не се пополнува;

32) во рубриката 32 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи. Износот на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи се запишува во рубриката 32 со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

33) во рубриката 33 (Посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место, во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса;

34) во рубриката 34 (Режим на увозот) се запишува кратенка за определената форма на увозот од Одлуката (на пример: ЛБ, ДК), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако од консигнационен склад се продаваат делови за основни средства, наменети за тековно и инвестиционно одржување, во согласност со точка 8 став 1 од Одлуката, во рубриката 34 се запишува кратенка за соодветната форма на увозот што за тие делови е пропишана во Одлуката, а во рубриката „Забелешка“ се внесува забелешката: „Увоз во согласност со точка 8 од Одлуката“;

35) во рубриката 35 (Вредност на стоките во валута — За раздолжување) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува фактурната вредност на стоките од шифарското поле на рубриката 19, односно на рубриката 27 од увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнација, односно вредноста на стоките од решението на царинарницата за промена на вредноста на стоките. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

36) во рубриката 36 (Вредност на стоките во валута — Продажна) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на стоките изразена во валута по која се продадени стоките. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

37) во рубриката 37 (Вредност на стоките во динари франко југограница) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари, што се добива со пресметување на износот во валута што е запишана во рубриката 36 — во вредност франко југословенската граница во динари, според курсот и Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и другите давачки за пресметување на даночните олесненија при увозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката, зголемени за износот на трошоците што се засметуваат во царинската основница;

38) во рубриката 38 (Корисник, назив и место) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд за чија сметка се увезуваат стоките.

Во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со непрекината линија,

од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Ако конечно се царинат стоки за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на органите и организациите на федерацијата, на материјалните резерви во федерацијата, на фондот за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја или за другите потреби на федерацијата, во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со непрекината линија, се запишува цифрата 7. Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно на гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Во една рубрика не можат да се запишуваат податоци за повеќе корисници од различни стопански дејности, односно гранки.

За стоките чија вкупна вредност не го преминува износот од 2.000 динари по еден корисник, рубриката 38 не се пополнува;

39) во рубриката 39 се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува соодветната шифра на изворот на средствата од Кодексот на шифрите што е составен дел на Упатството за обрасците за пријавување на договорите за надворешнотрговскиот промет и за начинот на пополнување на тие обрасци;

40) во шифарското поле на рубриката 40, со должина од 3 места, се запишува редниот број под кој во Сојузната управа за царини е евидентирано решението за намалување на царинските стапки, односно за ослободување од плаќања царина (царински контингенти). Таа рубрика ја пополнува царинарницата.

41) рубриката 41 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку.

6. Декларација за царинската вредност на увезените стоки

Член 14

Организациите на здружен труд и другите организации од член 3 на овој правилник, што поднесуваат Увозна царинска декларација на образецот I, должни се за секое наменување на стоките пријавени по таква декларација да поднесат и декларација за царинската вредност на увезените стоки на Образецот VI — Декларација за царинската вредност на увезените стоки.

Декларацијата од став 1 на овој член се поднесува во два примерока, од кој еден примерок задржува царинарницата, а еден примерок му предава на подносителот на декларацијата.

Член 15

Декларацијата за царинската вредност на увезените стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките;

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) се запишува бројот под кој увозната царинска декларација кон која е поднесена, декларација за царинската вредност на увезените стоки е регистрирана кај царинарницата во контролникот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата) со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата. Таа рубри-

ка ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

4) во рубриката 4 (Реден број на наменувањето од декларацијата) се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во увозната царинска декларација.

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето, што според член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник;

6) во рубриката 6 (Тарифен број на Царинската тарифа) се запишуваат тарифниот број, точката и соодветните одредби од Царинската тарифа во кои се распоредуваат пријавените стоки;

7) во рубриката 7 (Број и датум на фактурата) се запишуваат бројот и датумот на фактурата на пријавените стоки;

8) во рубриката 8 (Паритет на испораката) се запишуваат условите на испораката на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница);

9) во рубриката 9 (Бруто — вредност на стоките) се запишува вкупната вредност на стоките од фактурата, без одбивање на износите што не се засметуваат во царинската основица;

10) во рубриката 10 (Вообичаен паричен рабат) се запишува износот на вообичаениот паричен рабат што е даден при купувањето на односните стоки, а кој е договорен помеѓу странската фирма на продавачот и царинскиот обврзник;

11) во рубриката 11 (Каса скonto) се запишува износот на каса сконтото што е даден при купувањето на односните стоки, а што е договорен помеѓу странската фирма на продавачот и царинскиот обврзник;

12) во рубриката 12 (Трошоци за монтажа) се запишува износот посебно искажан во фактурата, а засметан на купувачот на име трошоци за монтирање што странскиот продавач на стоките ги изведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

13) во рубриката 13 (Трошоци за техничка документација) се запишува вредноста на техничката документација што ги придружува машините, апаратите, уредите и др., а која посебно е искажана во фактурата;

14) во рубриката 14 (Камата на кредитот) се запишува износот на каматата на кредитот, ако каматата е искажана во фактурата;

15) во рубриката 15 (Друго) се запишува вкупниот износ на другите трошоци во врска со купувањето и со доставувањето на стоките што не се засметуваат во царинската основица;

16) во рубриката 16 (Вкупен износ што не се засметува во царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриките 10 до 15 на оваа декларација;

17) во рубриката 17 (Нето-вредност на стоките) се запишува износот што претставува разлика помеѓу бруто-вредноста на стоките (рубрика 9) и вкупниот износ што не се засметува во царинската основица (рубрика 16);

18) во рубриката 18 (Трошоци на превозот) се запишуваат трошоците на превозот во смисла на одредбите на точ. 7 до 13 од Наредбата за начинот на утврдувањето на царинската основица (во натамошниот текст: Наредбата);

19) во рубриката 19 (Трошоци на осигурувањето) се запишуваат трошоците на осигурувањето во смисла на точ. 14 од Наредбата;

20) во рубриката 20 (Посредничка провизија) се запишува посредничката провизија во смисла на точ. 15 од Наредбата;

21) во рубриката 21 (Трошоци настанати со прибавување на документација за купување на стоките вклучувајќи ги и конзуларните такси) се запишуваат трошоците во смисла на точ. 16 од Наредбата;

22) во рубриката 22 (Давачки и превозни такси што ги товарат стоките надвор од царинското подрачје на Југославија) се запишуваат трошоците во смисла на точ. 17 од Наредбата;

23) во рубриката 23 (Трошоци за вообичаена амбалажа) се запишуваат трошоците за вообичаена амбалажа во смисла на точ. 18 и 19 од Наредбата;

24) во рубриката 24 (Трошоци за натовар и претовар) се запишуваат трошоците за натовар и претовар во смисла на точ. 20 од Наредбата;

25) во рубриката 25 (Други трошоци во врска со доставувањето на стоките) се запишуваат трошоците за складирање, препакување, сортирање, сушење, мерење и слични трошоци во врска со доставувањето на стоките, настанати надвор од царинското подрачје на Југославија (точ. 20 од Наредбата). вредноста на правото на употреба на патент и модел и вредноста на стоките што се користат како средство за репродукција (точ. 21 до 24 од Наредбата);

26) во рубриката 26 (Вкупни трошоци што се засметуваат во царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриките 18 до 25 од оваа декларација;

27) во рубриката 27 (Царинска основица) се запишува вредноста на стоките што претставува царинска основица, што ја сочинува збирот на износите од рубриките 17 до 26 на оваа декларација.

7. Извозна царинска декларација

Член 16

За стоките што се извезуваат се поднесува извозна царинска декларација на Образецот VII — Извозна царинска декларација, ако со Царинскиот закон или со пропис донесен врз основа на тој закон не е определено поинаку.

Ако по една декларација од став 1 на овој член се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од 2 тарифни става, кон таа декларација се поднесува потребниот број влошки на Образецот VII/1 — Извозна царинска декларација, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата се поднесува во 6 примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а три примероци му предава на подносителот на декларацијата.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако царинењето се врши во испратната царинарница што не е истовремено и излезна царинарница, еден примерок на декларацијата ги придружува стоките до излезната царинарница, која го заверува и ѝ го враќа на испратната царинарница како потврда дека стоките се извезени од Социјалистичка Федеративна Република Југославија а на подносителот на декларацијата му се предаваат два примерока од декларацијата.

Ако за остварување на определени права по основ на извозот е потребно до надлежните органи да се поднесат определен број примероци на извозната царинска декларација, подносителот на декларацијата може до царинарницата да ја поднесе декларацијата до поголем број примероци од пропишаниот.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, во извозната царинска декларација, под реден број 1 од наменувањето и во соодветните рубрики се запишуваат податоци за целокупната количина и вредност на стоките, додека под другите редни броеви на наменувањето и во соодветните рубрики се запишуваат податоци пропорционално на учеството на производителите од подрачјето на одделни републики, односно автономни покраини.

Член 17

Извозната царинска декларација од член 16 на овој правилник ја поднесуваат:

1) организацијата на здружен труд, односно друга организација што ги извезува стоките;

2) организацијата на здружен труд, односно друга организација што има писмено овластување, или диспозиција на царинскиот обврзник за поднесување на царинска декларација;

3) организацијата на здружен труд што е регистрирана за работи на снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај за царинење на домашни стоки, што во смисла на посебни прописи се продадени заради снабдување на превозни средства што сообраќаат со странство.

Како организација на здружен труд, односно друга организација, во смисла на став 1 од овој член, се смета организацијата што е овластена за вршење на надворешнотрговско работење, односно организацијата што ги праќа стоките во странство.

Член 18

Извозната царинска декларација се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарницата — испостава) се запишува називот на царинарницата односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места, се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролникот на извозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата), во 3 шифарски полиња со должина од по 2 места со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата (на пример: датумот 4. мај 1979 година се запишува: 04 05 79). Таа рубрика ја пополнува царинарницата, односно царинската испостава кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубриката 4 (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник а во шифарското поле се запишува шифрата на царинскиот обврзник што ја определува Сојузната управа за царини.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако царински обврзник е организација на здружен труд или друга организација што ги испраќа стоките во странство, а според посебни прописи не е должна да се регистрира за вршење на надворешнотрговско работење, во шифарското поле со должина од 5 места се запишува бројот 99996;

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) се запишуваат називот и адресата на лицето што ја поднесло декларацијата, а во шифарското поле се запишува шифрата на подносителот на декларацијата што ја определува Сојузната управа за царини. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубриката 7 (Фирма на купувачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето на лицето што ги купило стоките од извозникот, односно на лицето што стоките ги прима во странство — ако стоките се праќаат без плаќање на противвредност;

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

Ако се извезуваат предмети на вооружување и воена опрема, односно машини, апарати, уреди и други предмети наменети за производство на предмети за вооружување и воена опрема, за кои е поднесена пријава за склучен договор за извоз до Воениот сервис, во рубриката 8 се запишува седиштето на Воениот сервис, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат условите за испорака на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенската граница, во рубриката 9 се запишува и називот на соседната земја преку која стоките се доставуваат (на пример: франко југословенско-италијанска граница).

Ако се царинат стоки за кои се договорени повеќе различни услови на испорака, во рубриката 9 се запишуваат сите договорени услови (на пример: франко Риска, FOB Лондон);

10) во рубриката 10 (Вид на извозот) се запишува соодветниот вид на извозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. По една декларација може да се пријави само еден вид извоз;

11) во рубриката 11 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската национална припадност на превозното средство со кое стоките ја преминуваат царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен, а приколката е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

12) во рубриката 12 (Земја на намената) се запишува називот на земјата во која стоките се извезуваат, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубриката 13 (Земја на наплатата) се запишува називот на земјата во која ќе се наплатат извезените стоки, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите. Ако стоките се извезуваат без плаќање на противвредност, таа рубрика не се пополнува;

14) во рубриката 14 (Број и година на решението со кое е одобрен привремен извоз), во шифарското поле со должина од 8 места, во првите 6 места се запишува бројот на решението, а во другите 2 места се запишуваат последните 2 цифри на годината во која е донесено решението. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

15) во рубриката 15 (Датум на враќањето на привремено извезените стоки) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кои во по две шифарски места со цифри се запишуваат денот, месецот и годината, до кога привремено извезените стоки треба да се вратат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (на пример: датумот 4 ноември 1979 година, се запишува: 04 11 79);

16) во рубриката 16 (Вкупен број на именувања), се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број на именувањата на стоките пријавени според односната декларација. Со една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

17) во рубриката 17 (Такса во пари според тежината) се запишува износот на таксата од тарифниот број 19 од Законот за тарифата на сојузните административни такси, пресметан врз вкупната тежина на стоките што се пријавени според однос-

ната декларација. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

18) во рубриката 18 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е извршен царинскиот преглед на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

19) во рубриката 19 (Стоките и се упатуваат на царинарницата) се запишува називот на царинарницата преку која стоките непосредно се извезуваат во странство, односно во слободна царинска зона, а во шифарското поле со должина од 5 места, се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите. Таа рубрика се пополнува само кога стоките се царинат кај испратната царинарница што не е истовремено и излезна;

20) во рубриката 20 (Број на обележјето) се запишуваат бројот и видот на царинското обележје што е ставено на стоките.

Ако на стоките е ставена царинска пломба, во рубриката 20 се запишува и бројот на клештите со кој царинската пломба е жигосана. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

21) рубриката 21 не се пополнува, освен ако со посебни прописи е определено поинаку;

22) во рубриката 22 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во декларацијата.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите не се деливи по количина, под реден број 1 од наменувањето и во соодветните рубрики се запишуваат податоци за целокупната количина и вредност на стоките, додека под другите редни броеви на наменувањето и во соодветните рубрики се запишуваат податоци пропорционално на учеството на производителите од подрачјето на одделни републики, односно автономни покраини;

23) во рубриката 23 (Режим на извозот) се запишува кратенка за определената форма на извозот од Одлуката (на пример: ЛБ, Д);

24) во рубриката 24 (Број и опис на колетите) се запишуваат вкупниот број на колетите, како и опис и ознака на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубриката 24 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони и нивните ознаки

Ако стоките се испраќаат во повеќе од 5 камиони, односно вагони, рубриката 24 не се пополнува, туку во посебна спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден колет, бројот, формата и ознаката на колетот се запишуваат во рубриката 24 само кај првото наменување;

25) во рубриката 25 шифарското поле со должина од 3 места не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

26) во рубриката 26 (Тарифен број и намен, зање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифен став без царинската стапка (тарифна ознака) и наменувањето според Царинската тарифа од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописите со кои извозот на стоките е посебно регулиран (Одлука и др.), во рубриката 26, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и

посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатено со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 26 може да се запише само едно наменување, со соодветна шифра на тарифниот став од Списокот.

Наменувањето на стоките во декларацијата мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при извозот на стоките.

Во рубриката 26 можат да се запишат тарифниот број и наменувањето на стоките според Царинската тарифа само за стоките што се произведени во една република, односно автономна покраина. Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите не се деливи по количина, исто наменување ќе се запишува во рубриката 26 под соодветни редни броеви на наменувањето од колку републики, односно автономни покраини учествуваат производителите во производството на односните стоки.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 8 од оваа точка, рубриката 26 се пополнува на следниот начин:

— ако се царинат повеќе видови стоки што привремено се извезуваат на саеми, изложби и други приредби во странство, како и штанд-материјали што се наменети за уредување на саемски простории, наместо наменувањето од Царинската тарифа во декларацијата може да се запише: „Саемски стоки“, „Изложбени стоки“, односно „Штанд-материјали“, а во шифарското поле се запишува бројот „44 50 00000“;

— ако во странство се испраќаат стоки за бесплатна распределба односно за потрошувачка на саеми, изложби и други приредби во странство, се запишува заедничко наменување „Потрошен материјал“, а во шифарското поле се запишува бројот „22 50 00018“;

— ако организацијата на здружен труд која изведува работи во странство привремено извезува алат и ситен инвентар, се запишува заедничко наменување „Алат и ситен инвентар“, а во шифарското поле се запишува бројот „82 50 00003“;

— ако се царинат домашни стоки, освен гориво и мазиво, што се продадени заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај, наместо наменувањето од Царинската тарифа се запишува: „Снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај“, а во шифарското поле се запишува бројот: „21 50 00001“.

За стоките од став 7 на оваа точка подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува спецификација на стоките што се царинат;

27) во рубриката 27 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот од контролникот што го водат организациите на здружен труд според Наредбата за водење евиденција за склучените девизни и кредитни работи со странство, а под кој број таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка.

Ако стоките се извезуваат заради облагородување, во рубриката 27 се запишува бројот на пријавата за склучениот договор за увоз на услуги, под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка.

Во таа рубрика не се запишуваат други броеви, подброеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучениот договор;

28) во рубриката 28 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на склучувањето на договорот за извоз,

а под тоа поле се запишува датумот кога е извршена заверка на прифаќањето на пријавата во надлежната народна банка;

29) во рубриката 29 (Социјалистичка Република, односно социјалистичка автономна покраина во која стоките се произведени) се запишува називот на рубриката, односно на автономната покраина во која односните стоки се произведени, а во шифарското поле со должина од 1 место, се запишува шифрата на односната република или автономна покраина од Кодексот на шифрите.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, во рубриката 29 што му одговара на редниот број 1 на наменувањето се запишува: „Нераспоредено“, а во шифарското поле се запишува бројот „7“;

30) рубриката 30 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

31) во рубриката 31 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера која во Одлуката е пропишана за односните стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места, се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако за стоките што се извезуваат со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 31 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите.

Ако стоките за кои со Одлуката не е пропишана единица на мера сукцесивно се извезуваат а за кои е договорена единица на мера гарнитура-комплет (шифра 67), шифарското поле на рубриката 31 не се пополнува до царинењето на последната пратка, туку под тоа поле се запишува: „Дел на гарнитура-комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина во рубриката 31 се запишуваат податоци за единицата на мера само кај наменувањето под реден број 1, додека во рубриката 31 која им одговара на другите редни броеви на наменувањето се запишува бројот „99“;

32) во рубриката 32 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на цената врз пресметковната тежина, во рубриката 32 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, рубриката 32 не се пополнува, ако во рубриката 31 е запишан бројот „99“.

Ако стоките за кои со Одлуката не е пропишана единица на мера сукцесивно се извезуваат, а за која е договорена единица на мера гарнитура-комплет (шифра 67) шифарското поле на рубриката 32 не се пополнува до царинењето на последната пратка, туку под тоа поле се запишува: „Дел на гарнитура-комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места се запишува вкупниот број на гарнитура-комплет;

33) во рубриката 33 (Бруто-тежина на стоките во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките изразена во килограми.

Ако во еден колет има повеќе видови стоки, податокот за бруто-тежина се запишува само кај првото наменување.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, рубриката 33 не се пополнува ако во рубриката 31 е запишан бројот „99“;

34) во рубриката 34 (Нето-тежина на стоките во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако нето-тежината на стоките е цел број во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето, во рубриките 33 и 34 се запишува истиот податок.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, рубриката 34 не се пополнува, ако во рубриката 31 е запишан бројот „99“;

35) во рубриката 35 (Валута на наплатата) се запишува ознаката на валутата во која е договорена наплатата на стоките (на пример: USA \$, CAN \$, Sfr, Bug. O\$, GDR O\$) а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на валутата од Кодексот на шифрите;

36) во рубриката 36 (Фактурна вредност на стоките — Во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кои се запишува вредноста на стоките од фактурата, изразена во валута.

Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Во рубриката 36 се запишува вредноста на стоките без намалување за договорените разлики наведени во рубриките 15 и 16 од пријавата за склучениот договор за извоз.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, во рубриката 36 се запишува фактурната вредност на стоките во валута пропорционално со учество на производителите од подрачјето на одделни републики, односно автономни покраини;

37) во рубриката 37 (Фактурна вредност на стоките — Во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува износот во динари што се добива со пресметување на износот во валута што е запишан во рубриката 36 — во динари, според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите за странските валути за определување на основицата за пресметување на царина и други давачки, за пресметување на даночни олесненија при увозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, во рубриката 37 се запишува фактурната вредност на стоките во динари пропорционално со учеството на производителите од подрачјето на одделни републики, односно автономни покраини;

38) во рубриката 38 (Вредност на стоките франко југограница во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува износот во динари кој се добива со пресметување на износот во валута што е запишан во рубриката 36 — во динари, според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите за странските

валути за определување на основницата за пресметување на царина и други давачки, за пресметување на даночни олесненија при увозот на стоки и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката.

Ако се царинат истовидни стоки што се произведени во повеќе републики, односно автономни покраини, а истите се неделиви по количина, во рубриката 38 се запишува вредноста на стоките франко југословенска граница во динари пропорционално со учеството на производителите од подрачјето на одделни републики, односно автономни покраини.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од југословенската граница до местото на испораката во странство.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од местото на испораката во Социјалистичка Федеративна Република Југославија до југословенската граница;

39) рубриката 39 не се пополнува, освен ако со посебни прописи е определено поинаку.

Член 19

За царинење на стоките што граѓаните непосредно ги извезуваат или праќаат во странство, се поднесува извозна царинска декларација на Образецот VIII — Извозна царинска декларација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, извозната царинска декларација на Образецот VIII се поднесува и за царинење на стоките што се упатуваат во југословенски дипломатски и конзуларни претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство; стоките што се упатуваат на југословенските бродови надвор од територијалните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; стоките што се упатуваат на платформи за испитување на морското дно надвор од територијалните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; горивата и мазивата што се упатуваат во странство заради снабдување на домашните бродови од резервоарите во странство и рекламните материјали и моестри што се испраќаат во странство, а чијашто вредност го надминува износот што ќе го определи Сојузниот извршен совет врз основа на член 256 на Царинскиот закон.

Декларацијата се поднесува во два примерока, од кои едниот примерок го задржува царинарницата, а вториот му го предава на подносителот на декларацијата.

8. Извозна царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка

Член 20

Извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка се поднесува на Образецот IX — Извозна царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, при враќање во странство на стоките што биле привремено увезени заради облагородување, односно поправка.

Ако по една декларација од став 1 на овој член се пријавуваат повеќе видови стоки што се вградени или употребени во производството на стоките што се извезуваат од облагородување, а кои се распоредени во повеќе тарифни ставови, кон декларацијата се поднесува потребниот број вложки на Образецот IX/1 — Извозна царинска декларација за извоз на стоките од облагородување и поправка, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата се поднесува во 6 примероци од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а три примероци му предава на подносителот на декларацијата.

Со една декларација може да се пријави само еден вид облагородени стоки за кои се дава едно наменување, а во делот на декларацијата — Податоци за вградениот домашен материјал, можат да се пријават повеќе видови домашни стоки вградени во облагородените стоки до 98 наменувања вкупно.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако царинењето се врши во испратна царинарница, што не е истовремено и излезна царинарница, еден примерок на декларацијата ги придружува стоките до излезната царинарница, која го заверува и ѝ го враќа на испратната царинарница како потврда дека стоките се извезени од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, три примероци задржува царинарницата, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Ако за остварување на определени права по основ на извозот е потребно до надлежните органи да се поднесат определени број примероци на извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, подносителот на декларацијата може до царинарницата да ја поднесе декларацијата во поголем број примероци од пропишаниот.

Член 21

Извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (И пријавувам на царинарницата — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите.

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места, се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на извозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

3) во рубриката 3 (Датум на приемот на декларацијата), во три шифарски полиња со должина од по 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога декларацијата е примена (на пример: датумот 4 мај 1979 година, се запишува 04 05 79). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубриката 4 (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубриката 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле се запишува шифрата на извозникот што ја определува Сојузната управа на царини;

6) во рубриката 6 (Подносител на декларацијата) се запишуваат називот и адресата на лицето што ја поднесло декларацијата, а во шифарското поле се запишува шифрата на подносителот на декларацијата што ја определува Сојузната управа на царини. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубриката 7 (Фирма на купувачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето на лицето со кое царинскиот обврзник го договорил извршувањето на услугите на облагородување или поправка на привремено увезени стоки што се враќаат во странство;

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

9) во рубриката 9 (Паритет) се запишуваат условите за испорака на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубриката 9 се запишува називот на соседната земја преку која се доставуваат стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

10) во рубриката 10 (Вид на извозот) се запишува соодветниот вид на извозот од Кодексот на шифрите (шифри 35 или 36), а во шифарското поле со должина од 2 места — соодветната шифра од Кодексот на шифрите. По една декларација може да се пријави само еден вид извоз;

11) во рубриката 11 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот, вид и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминуваат царинската линија, а во шифарското поле со должина од две места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен, а приколка е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возило-то;

12) во рубриката 12 (Земја на намената) се запишува називот на земјата во која се извезуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубриката 13 (Земја на наплатата) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши наплатата на услугите на облагородувањето или поправката, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

14) во рубриката 14 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени со односната декларација;

15) рубриката 15 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

16) во рубриката 16 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е извршен царинскиот преглед на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

17) во рубриката 17 (Стоките ѝ се упатуваат на царинарницата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се упатуваат стоките и преку која стоките непосредно се извезуваат во странство, односно во слободна царинска зона, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите. Таа рубрика се пополнува само кога стоките се царинат кај испратна царинарница, која не е истовремено и излезна;

18) во рубриката 18 (Број на обележјето) се запишуваат бројот и видот на царинското обележје што е ставено на стоките.

Ако на стоките е ставена царинска плomba, во рубриката 18 се запишува и бројот на клештите со кои царинската плomba е жigosана. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

20) во рубриката 20 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кое стоките се пријавени во односната декларација;

21) во рубриката 21 (Режим на извозот се запишува кратенка за определената форма на извозот од Одлуката (на пример: ЛБ, Д);

22) во рубриката 22 (Број и опис на колетите) се запишува вкупниот број на колетите, како и опис и ознака на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион, или вагони, во рубриката 22 се запишува вкупниот број на камиони односно вагони и нивните ознаки.

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет камиони, односно вагони, рубриката 22 не се пополнува туку во посебна спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони;

23) рубриката 23 не се пополнува освен ако со посебен пропис не е определено поинаку;

24) во рубриката 24 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифната ознака и наменувањето според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој извозот на стоките е посебно регулиран (Одлука и др.), во рубриката 24 покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 24 се запишува само едно наменување со соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Наменувањето на стоките во декларацијата мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при извозот на стоките.

Во рубриката 24 можат да се запишат тарифниот број и наменувањето на стоките според Царинската тарифа само за стоките што се облагородени, односно поправени во една република, односно автономна покраина;

25) во рубриката 25 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот од контролникот што го водат организациите на здружен труд според Наредбата за водење евиденција за склучување на девизни и кредитни работи со странство, а под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка. Во таа рубрика не се запишуваат други броеви, подброеви, букви или ознаки освен основниот број на пријавата за склучен договор;

26) во рубриката 26 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на склучувањето на договорот за извоз на услуги, а под тоа поле се запишува датумот кога е извршена заверката на прифаќањето на пријавата во надлежната народна банка;

27) во рубриката 27 (Социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина во ко-

ја се облагородени стоките) се запишува називот на републиката, односно на автономната покраина во која се облагородени, односно поправени стоките, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина од Кодексот на шифрите;

28) рубриката 28 не се пополнува, освен ако со посебен пропис не е определено поинаку;

29) во рубриката 29 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера што за односните стоки е пропишана со Одлука, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

Ако се извезуваат стоки од облагородување и поправка за кои со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 29 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите.

30) во рубриката 30 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со истрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на цените врз пресметковната тежина, во рубриката 30 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките.

31) во рубриката 31 (Бруто-тежина на стоките во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките, изразена во килограми;

32) во рубриката 32 (Нето-тежина на стоките во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број а во другите 2 места, одвоени со истрекината линија, се запишува децималниот број. Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето, во рубриките 31 и 32 се запишува истиот податок;

33) во рубриката 33 (Валута) се запишува ознаката на валутата во која ќе се наплати услугата на облагородувањето или поправката (на пример: USA \$, CAN \$, Sfr, Bug O\$, DGR O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

34) во рубриката 34 (Вредност на услугите во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на извршените работи и услуги на преработка, доработка, обработка или поправка во валута, не засметувајќи ја вредноста на вградениот материјал.

Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со истрекината линија, се запишува децималниот број;

35) во рубриката 35 (Фактурна вредност на стоките — Во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на преработените, обработените, доработените или поправените стоки во валута, што ја сочинува вредноста на привремено увезените стоки, вредноста на работите и услугите на преработката, обработката, доработката, односно поправката и вредноста на вградениот материјал;

36) во рубриката 36 (Фактурна вредност на стоките — во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките

во валута што е запишана во рубриката 35 — во динари според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при увозот на стоки и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката;

37) во рубриката 37 (Вредност на стоките во динари франко југограница) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките во валутата која се запишува во рубриката 35 — во динари, според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царина и други давачки, за пресметување на даночните олесненија при увозот на стоките и за искажување на правото на увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од југословенската граница до местото на испораката во странство.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и за доставувањето од местото на испораката во Социјалистичка Федеративна Република Југославија до југословенската граница;

38) рубриката 38 не се пополнува освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

39) во рубриката 39 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето за домашните стоки што се вградени во облагородените, односно поправените стоки. Редниот број на наменувањето се означува со броевите од 02 до 99;

40) во рубриката 40 (Режим на извозот) се запишува кратенка за определената форма на извозот од Одлуката (на пример: ЛБ, Д);

41) во рубриката 41 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговскиот вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифска ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра од тарифниот став од Списокот.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописите со кои извозот на стоките е посебно регулиран (Одлука и др.), во рубриката 41, покрај податоците од став 1 на оваа точка се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа,

Во рубриката 41 може да се запише само едно наменување, со соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

42) во рубриката 42 (Социјалистичка Република, односно социјалистичка автономна покраина во која се произведени стоките) се запишува називот на републиката, односно на автономната покраина во која се произведени домашните стоки што се вградени во облагородените, односно поправените стоки, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина од Кодексот на шифрите;

43) во рубриката 43 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера што

во Одлуката е пропишана за домашни стоки што се вградени во облагородените, односно поправените стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места, се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

Ако за домашни стоки што се вградени во облагородени, односно поправени стоки со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 43 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите;

44) во рубриката 44 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

45) во рубриката 45 (Валута) се запишува ознаката на валутата во која е искажена вредноста на стоките (на пример: USA \$, CAN \$, Šfr., Bug O\$, GDR O\$);

46) во рубриката 46 (фактурна вредност на стоките — Во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на стоките искажана во валута. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

47) во рубриката 47 (фактурна вредност на стоките — Во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките во валута што е запишана во рубриката 46 — во динари, според курсот од Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основната за пресметување на царината и другите давачки, за пресметување на даночите олесненија при увозот на стоки и за искажување на правото за увоз и плаќање, како и за потребите на статистиката.

Рубриките 39 до 47 се пополнуваат само ако во привремено увезените стоки заради облагородување, односно поправка, се вградени и домашни стоки.

9. Заеднички одредби

Член 22

Декларациите од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 од овој правилник се пополнуваат со пишувачка машина.

Подносителот на декларацијата може да ги пополнува декларациите од став 1 на овој член и со систем на електронска обработка на податоци, под услов со тоа да не се менува називот, бројот и редоследот на рубриките.

Член 23

При запишувањето на тарифниот став од Царинската тарифа во декларацијата (член 255 став 2 од Царинскиот закон), подносителот на декларацијата го запишува тарифниот број, наименувањето на стоките и царинската стапка од Царинската тарифа.

Член 24

Подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува фактура и превозна исправа, како и пресметка на трошоците за превоз и пресметка на трошоците за осигурување, ако тие пресметки не се внесени во превозната исправа, односно во фактурата. Зависно од видот на стоките и условите на увозот, односно извозот, кон декларацијата се поднесуваат и: пријава за склучениот договор уверение за поте-

клото на стоките, уверение за квалитетот на стоките, ветеринарно-фитопатолошко уверение, како и други исправи чие поднесување е предвидено со посебни прописи или се потребни за правилно водење на царинската постапка.

На подносителот на декларацијата царинарницата му го потврдува времето на предавањето на декларацијата и на исправите од став 1 на овој член.

Член 25

Декларацијата што не ги исполнува условите пропишани во чл. 2 до 23 на овој правилник како и декларацијата кон која подносителот на декларацијата не ги приложил исправите од член 24 на овој правилник, му се враќа на подносителот на декларацијата како неисправна (член 257 од Царинскиот закон).

Како неисправна декларација се смета и декларацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 на овој правилник, во која подносителот на декларацијата ги скратувал, додавал, бришел, прецртувал или исправал запишаните податоци.

Член 26

По приемот на декларацијата, царинарницата на секој нејзин примерок го запишува бројот под кој е заведена (регистрациона) во контролникот на декларациите. На секој примерок на декларацијата и на сите исправи приложени кон декларацијата, царинарницата става отпечаток на царинскиот службен печат.

Член 27

Ако во постапката на царинењето на стоките, царинарницата составила записник според член 262 став 2 од Царинскиот закон, а подносителот на декларацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 на овој правилник се согласил со наодот на царинарницата, односно ако по поднесувањето на приговорот ги подига стоките од царинарницата пред завршувањето на постапката по приговорот во смисла на член 263 од Царинскиот закон, подносителот на декларацијата до царинарницата поднесува нова декларација пополнета согласно со наодот на царинарницата во записникот.

Ако кон декларацијата се поднесени повеќе влошки, се заменува само декларацијата, односно влошката на која е утврдена грешката.

Ако стоките остануваат под царински надзор до завршувањето на постапката на приговорот, нова декларација пополнува подносителот на декларацијата според решението што е конечно во управната постапка, ако со тоа решение се менуваат податоците во поднесената декларација.

Новата декларација го има бројот и датумот од поранешната декларација кон која се прилага.

Член 28

На декларацијата, покрај потписите на секое лице што учествува во постапката на царинењето на стоките, се запишуваат со печатени букви или со помош на жит и нивните имиња и презимиња.

III. ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНСИГНАЦИОНИ СТОКИ

Член 29

За конечно изнесување на стоките од консигнационен склад се поднесува излезен лист на консигнациони стоки на Образецот X — Излезен лист на консигнациони стоки.

Ако по еден излезен лист од став 1 на овој член се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од четири тарифна става, кон излезниот лист се поднесува потребниот број влошки на Образецот X/1 — Излезен лист на консигнациони стоки, што е составен дел на излезниот лист.

Излезниот лист се поднесува:

1) за враќање стоки од консигнационен склад во странство, односно во слободна царинска зона;

2) за упатување од консигнационен склад стоки што ќе се користат надвор од царинското подрачје на Југославија;

3) за пренесување на стоки од консигнационен склад во царински магацин или стовариште на царинарницата;

4) за пренесување стоки од консигнационен склад во царински склад;

5) за пренесување стоки од еден во друг консигнационен склад на ист држател;

6) за упатување стоки од консигнационен склад во централен магацин на воздухопловно пристаниште, односно лука или пристаниште отворено за меѓународен сообраќај;

7) за упатување стоки од консигнационен склад заради снабдување на домашни и странски бродови што сообраќаат со странство;

8) за упатување стоки од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство;

9) за други случаи на конечно изнесување на стоки од консигнационен склад кога се раздолжува евиденцијата на консигнациониот склад.

Во случаите од ст. 3 точ. 1 до 6 и точка 9 од овој член, излезниот лист на консигнационите стоки се поднесува во пет примероци од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок му се предава на држателот на консигнациониот склад заради раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад, а два примерока ги придружуваат стоките. Приемната царинарница ги потврдува примероците што ги придружуваат стоките, со тоа што еден задржува а вториот го доставува до доставната царинарница како потврда за приемот на стоките.

По исклучок од став 4 на овој член, држателот на консигнационот склад може да поднесе излезен лист за консигнациони стоки и во поголем број примероци од пропишаниот, ако тоа е неопходно за евиденцијата и за надзорот над стоките.

Во случаите од став 3 точ. 7 и 8 на овој член, излезниот лист на консигнационите стоки се поднесува најдоцна до 15 во месецот за стоките упатени од консигнационен склад во претходниот месец.

Упатувањето на стоките од консигнационен склад односно централен магацин заради снабдување на бродови што сообраќаат со странство, се врши врз основа на излезниот лист што се поднесува на Образецот XVIII — Излазен лист. Излезниот лист се поднесува во четири примероци од кои еден примерок задржува царинарницата, еден примерок му се предава на држателот на консигнациониот склад, односно на централниот магацин, а два примерока ги придружуваат стоките. Заповедникот на бродот задржува еден примерок од излезниот лист, а на другиот го потврдува приемот на стоките и му го враќа на држателот на консигнациониот склад, односно на централниот магацин како потврда на приемот.

Член 30

Излезниот лист на консигнациони стоки (Образец X), се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се поднесува излезниот лист, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Број на излезниот лист на консигнационите стоки), во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој излезниот лист е регистриран во контролникот. Таа рубрика ѝ се пополнува царинарницата што го одобрува упатувањето на стоките од консигнациониот склад;

3) во рубриката 3 (Датум), во три шифарски полиња со должина од по 2 места со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога излезниот лист на консигнациони стоки е примен во царинарницата;

4) во рубриката 4 (Подносител на излезниот лист) се запишува називот и адресата на лицето што излезниот лист го поднел на царинарницата;

5) во рубриката 5 (Држател на консигнационен склад) се запишува називот и адресата на организацијата на здружен труд — застапник на странската фирма на која царинарницата ѝ одобрила отворање на консигнационен склад за сместување на стоки на односната странска фирма, а во шифарското поле се запишува шифрата на држателот на консигнациониот склад што ја определува Сојузната управа за царини;

6) во рубриката 6 (странска фирма) се запишуваат називот и адресата на странската фирма што ја застапува држателот на консигнационен склад и во чиј консигнационен склад стоките се сместуваат, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата од решението за отворање на консигнациониот склад;

7) во рубриката 7 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени според излезниот лист.

По еден излезен лист можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

8) во рубриката 8 (Вкупна вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимална места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките, изразена во валута. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

9) во рубриката 9 (Вид на валутата) се запишува ознаката на валутата во која е изразена вредноста на стоките (на пример: USA \$, CAN \$, Sfr., GDR O\$), а во шифарското поле, со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

10) во рубриката 10 (Стоките се упатуваат) се запишува еден од основите за изнесувањето на стоките од консигнационен склад (член 29 став 3), а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

11) во рубриката 11 (Приемна царинарница) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се упатени стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

12) во рубриката 12 (Рок за предавање на стоките) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога стоките, упатени од консигнационен склад, треба да ѝ се предадат на приемната царинарница, односно на царинската испостава. Таа рубрика ја пополнува царинарницата што го одобрува упатувањето на стоките од консигнациониот склад;

13) во рубриката 13 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој се пријавени стоките во излезниот лист;

14) во рубриката 14 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифната ознака од Царинската тарифа и трговскиот вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 14 се запишува само една тарифна ознака.

Трговскиот вообичаен назив на стоките се запишува така што да биде потполн и определен, за да можат со сигурност да се утврдат својството на стоките и стоките да се распоредат според Царинската тарифа, други тарифи, односно според други прописи што се применуваат при увозот, односно извозот на стоките;

15) во рубриката 15 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветна единица на мера која со Одлуката е пропишана на односните стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако од консигнациониот склад се упатуваат стоки за кои со Одлуката не е пропишана единица на мера, во рубриката 15 се запишува единицата на мера и шифрата од Кодексот на шифрите;

16) во рубриката 16 (Количина во единици на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветна единица на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите места се запишуваат нули;

17) во рубриката 17 (Тежина во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките, изразена во килограми;

18) во рубриката 18 (Број на колетите) се запишува вкупниот број на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, во рубриката 18 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони.

Ако повеќе видови стоки се упатуваат спакувани во еден колет, односно ако се упатуваат во еден камион или вагон, бројот на колетите, односно на камионите или вагоните, се запишуваат само кај првото наменување;

19) во рубриката 19 (Форма и ознака на колетите) се запишува формата и ознаката на колетот (на пример: сандак, врека, бала, картон Ф-15).

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, во рубриката 19 се запишува регистарскиот број на камионот, односно на вагонот;

20) во рубриката 20 (Вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на стоките во валута според која тие стоки се евидентирани во евиденцијата на консигнациониот склад.

Ако стоките се продадени по цена што е поголема, односно помала од цената по која стоките се евидентирани, под шифарското поле се запишува и вредноста на валутата во која тие стоки се продаваат.

Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

21) рубриката 21 (Реден број на наменувањето) се пополнува според одредбите на точка 13 од овој член;

22) рубриката 22 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се пополнува според одредбите на точка 14 од овој член;

23) рубриката 23 (Единица на мера) се пополнува според одредбите на точка 15 од овој член;

24) рубриката 24 (Количината во единица на мера) се пополнува според одредбата на точка 16 од овој член;

25) рубриката 25 (Тежина во килограми) се пополнува според одредбата на точка 17 од овој член;

26) рубриката 26 (Број на колетите) се пополнува според одредбите на точка 18 од овој член;

27) рубриката 27 (Форма и ознака на колетите) се пополнува според одредбите на точка 19 од овој член;

28) рубриката 28 (Вредност на стоките во валута) се пополнува според одредбите на точка 20 од овој член.

Член 31

За привремено изнесување на стоки од консигнационен склад, се поднесува излезен лист за привремено изнесување на консигнациони стоки на Образецот XI — Излезен лист за привремено изнесување на консигнациони стоки.

Излезниот лист од став 1 на овој член се поднесува:

1) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад заради излагање на саем и изложба;

2) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад заради ставање во излози и изложбени простори на држателот;

3) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад заради прикажување или демонстрација;

4) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад во продажните места на држателот на консигнациониот склад;

5) кога делови се упатуваат од консигнационен склад во сервиси заради замена на неисправни или на оштетени делови во гарантниот рок;

6) во други случаи на привремено изнесување на стоките од консигнационен склад кога не се раздолжува евиденцијата на консигнациониот склад.

IV. СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ И ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ

1. Спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки

Член 32

За раздолжување на привремено увезени стоки се поднесува спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки на Образецот XII — Спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки.

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува:

1) кон извозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се враќаат во странство;

2) кон извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, врз основа на која привремено увезените стоки се враќаат во странство;

3) кон увозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се царинат конечно;

4) кон барањето со кое бара ослободување од обврската за враќање во странство на привремено увезени стоки (уништени стоки, стоки предадени на царинарницата и сл.).

Спецификацијата ја поднесува до царинарницата царинскиот обврзник или од него овластеното лице.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако царинарницата, по службена должност, донесува решение за наплата на царината и на другите увозни давачки за привремено увезените стоки, или решението со кое стоките се ставаат под царински надзор, спецификацијата ја пополнува царинарницата.

Спецификацијата се поднесува во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а еден примерок му предава на царинскиот обврзник.

Член 33

Спецификацијата за раздолжување на привремено увезените стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се поднесува спецификација за раздолжување на привремено увезените стоки, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Извозна — увозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското

поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на извозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се враќаат во странство, односно бројот на увозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се царинат конечно.

Ако евиденцијата на привремено увезените стоки се раздолжува врз основа на решение од царинарницата, во рубриката 2 се запишува бројот на тоа решение;

3) во рубриката 3 (Датум) се пополнуваат само три шифарски полиња, со должина од по 2 места, во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога спецификацијата е примена во царинарницата.

Ако спецификацијата ја пополнува царинарницата, во рубриката 3 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата го донесла решението по службена должност.

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се запишува називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник од декларацијата што се раздолжува, а во шифарското поле се запишува шифрата на царинскиот обврзник што ја определува Сојузната управа за царини;

5) во рубриката 5 (Вид на извозот — увозот) се запишува видот на извозот, односно увозот од декларацијата кон која се поднесува спецификацијата, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

6) во рубриката 6 (Вкупна вредност во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вкупната вредност на привремено увезените стоки, што се раздолжуваат;

7) во рубриката 7 (Вкупен број наименувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува вкупниот број наименувања на стоките пријавени според односната спецификација. По една спецификација можат да се пријават најмногу 999 наименувања;

8) во рубриката 8 (Реден број на наименувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува редниот број на наименувањето под кој се пријавени стоките во односната спецификација;

9) во рубриката 9 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која е извршен привремениот увоз на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

10) во рубриката 10 (Увозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на увозната царинска декларација врз основа на која стоките привремено се увезени;

11) во рубриката 11 (Година) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува годината во која стоките привремено се увезени (на пример: годината 1979 се запишува бројот: 1979);

12) во рубриката 12 (Реден број на наименувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места во кое се запишува редниот број на наименувањето под кој односните стоки се пријавени во увозната царинска декларација според која привремено се увезени;

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се запишува кратенка за единицата на мера во која е изразена количината на односните стоки во декларацијата што се раздолжуваат, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

14) во рубриката 14 (Количина во единица на мера) се запишува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места во кое се запишува количината на стоките што се раздолжуваат во соодветната единица на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царинската тарифа) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

16) во рубриката 16 (Вредност на стоките во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува во динари царинската основица утврдена на денот на привремениот увоз на стоките што се враќаат, односно се царинат конечно.

2. Спецификација за раздолжување на привремено извезените стоки

Член 34

За раздолжување на привремено извезените стоки се поднесува спецификација за раздолжување на привремено извезени стоки на Образецот XIII. Спецификацијата за раздолжување на привремено извезени стоки.

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува:

1) кон увозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се враќаат од странство;

2) кон увозната царинска декларација за увоз на стоки од облагородување, врз основа на која привремено извезените стоки се враќаат од странство;

3) кон извозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се царинат конечно;

4) кон барањето со кое се бара ослободување од обврзник за враќање од странство на привремено извезените стоки (уништени стоки и сл.);

5) кон правосилно решение за казнување поради прекршок од член 371 став 1 точка 6 на Царинскиот закон.

Спецификацијата ја поднесува до царинарницата царинскиот обврзник или од него овластеното лице, освен во случај од точка 5 став 2 на овој член кога спецификацијата ја пополнува царинарницата.

Спецификацијата се поднесува во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а еден примерок му се предава на царинскиот обврзник.

Член 35

Спецификацијата за раздолжување на привремено извезените стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се поднесува спецификацијата за раздолжување на привремено извезените стоки, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на испоставата од Кодексот на шифрите;

2) во рубриката 2 (Извозна — увозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на увозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се враќаат од странство, односно бројот на извозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се царинат конечно.

Ако евиденцијата за привремено извезените стоки се раздолжува врз основа на решение на царинарницата, во рубриката 2 се запишува бројот на тоа решение;

3) во рубриката 3 (Датум) се пополнуваат само три шифарски полиња со должина од по 2 места, во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога спецификацијата е примена во царинарницата, односно во царинската испостава.

Ако спецификацијата ја пополнува царинарницата, во рубриката 3 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата го донела решението по службена должност;

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник од декларацијата што се раздолжува, а во шифарското поле се запишува шифрата на царинскиот обврзник што ја определува Сојузната управа за царини;

5) во рубриката 5 (Вид на извозот — увозот) се запишуваат видот на извозот, односно увозот од декларацијата кон која се поднесува спецификацијата, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

6) во рубриката 6 (Вкупна вредност во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кои се запишува вредноста на привремено извезените стоки што се раздолжуваат;

7) во рубриката 7 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува вкупниот број на наменувањата на стоките пријавени според односната спецификација. По една спецификација, можат да се пријават најмногу 999 наменувања;

8) во рубриката 8 (Реден број на наменување-то) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во односната спецификација;

9) во рубриката 9 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која е извршен привремен извоз на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

10) во рубриката 10 (Извозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на извозната царинска декларација врз основа на која стоките привремено се извезени;

11) во рубриката 11 (Година) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува годината во која стоките привремено се извезени (на пример: година 1979, се запишува бројот: 79);

12) во рубриката 12 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој односните стоки се пријавени во извозната царинска декларација според која привремено се извезени;

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се запишува кратенка за единицата на мера во која е изразена количината на односните стоки во декларацијата која се раздолжува, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветна шифра од Кодексот на шифрите;

14) во рубриката 14 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките што се раздолжуваат во соодветна единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места,

одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царинската тарифа) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

16) во рубриката 16 (Вредност во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на привремено извезените стоки во динари што се враќаат, односно се царинат конечно.

Вредноста на стоките мора да биде усогласена со податоците за вредноста од рубриката 38 на извозната царинска декларација врз основа на која тие стоки била привремено извезени.

V. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ

Член 36

Ако во обрасците I, I/1, IV, IV/1, V, V/1, VII, VII/1, IX, IX/1, X, X/1, XII, XIII, XXIV и XXIV/1 дополнително се менуваат податоците, врз основа на решение на царинарницата што е конечно во управна постапка, како и во случаите во кои некои од овие обрасци се поништуваат врз основа на решение на царинарницата, се поднесува лист на промена на податоците на Образецот XIV — Лист на промена на податоци. Ако наместо поништениот образец се поднесува нов образец, царинарницата ќе го регистрира под нов број од соодветниот контролник.

Листот на промена на податоци се поднесува во онолку примероци во колку примероци е поднесен образецот во кој се менуваат податоците. Со листот на промената на податоците се постапува на истиот начин како и со образецот во кој се менуваат податоците.

Со еден лист на промена на податоци можат да се менуваат најмногу осум податоци. Ако е потребно да се менуваат повеќе од осум податоци се поднесува нов лист за промена на податоци.

Ако на еден образец се наоѓаат два или повеќе VS (вид слог) — на пример: на Образецот IV — Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување, VS 15, VS 16 и VS 17, листот на промена на податоци се пополнува за секој VS.

Листот на промена на податоци го пополнува царинскиот обврзник.

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, листот на промена на податоци го пополнува царинарницата, и тоа:

1) ако по службена должност донела решение со кое се менуваат податоците во обрасците од став 1 на овој член;

2) ако со решение донесено во постапка според член 265 од Царинскиот закон се менува наодот на царинарницата;

3) ако во врска со управниот спор се менува решението на царинарницата;

4) ако во Електронскиот сметковен центар на Сојузната управа за царини се утврди неисправност во образецот, а исправка не се врши по барање на царинскиот обврзник.

Царинарницата е должна да го пополни листот на промена на податоци, во смисла на точка 4 став 6 од овој член, најдоцна во рок од 30 дена од денот кога од Електронскиот сметковен центар на Сојузната управа за царини го примила листот на погрешните податоци.

Член 37

Царинскиот обврзник може да бара измена или исправка на податоците во обрасците од член 36 на овој правилник, и тоа:

1) измена на податоците во обрасците I, I/1, IV, IV/1, V, V/1, VII, VII/1, IX, IX/, XXIV и XXIV/1

ако тие податоци се битни за царинењето на стоките (на пример: количина, вид, квалитет и вредност на стоките, потекло на стоките, наменување на стоките, царинска стапка) — под условите и во роковите што се пропишани со одредбата на чл. 270 до 273 на Царинскиот закон;

2) исправка на податоците во обрасците I, I/1, IV, IV/1, V, V/1, X, X/1, XII, XIII, XXIV и XXIV/1, ако тие податоци не се усогласени со фактичната состојба на стоките, односно со податоците од приложените исправи — во рок од шест месеци од денот кога односниот образец е поднесен до царинарницата, односно заведен (регистриран) во соодветниот контролник;

3) исправка на податоците во обрасците VII, VII/1, IX и IX/1, ако тие податоци не се усогласени со фактичната состојба на стоките, односно со податоците од приложените исправи — во рок од шест месеци од денот на применувањето на стоките преку царинската линија;

4) исправка на грешките во имињата, броевите, пишувањето на други очигледни грешки — во секое време, (член 219 од Законот за општата управна постапка).

Измена или исправка на други податоци во обрасците од член 36 на овој правилник нема да се вршат ако тие податоци во моментот на поднесувањето на образецот на царинарницата биле усогласени со приложените исправи, или ако тие податоци се внесени во образецот како изјава на подносителот, а кои царинските органи, во рамките на својата надлежност, не ги контролираат.

Измените или исправките на податоците од став 1 на овој член ги врши царинарницата што ја воде-ла постапката на царинењето на стоките.

Член 38

Врз основа на решение, односно заклучок на царинарницата, со кој се одобрува измена или исправка на податоците, се пополнува листот на промена на податоци и се постапува сообразно со чл. 36 и 39 од овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член ако се менуваат податоци поради тоа што стоките требало да се царинат на име на дваца или повеќе царински обврзници, односно на две или повеќе пријави за склучен договор или во други случаи кога измената не може да се изврши на еден образец, па истиот е поништен во сообразност со член 36 од овој правилник, врз основа на решение на царинарницата, царинскиот обврзник поднесува нови обрасци на исправите со точни податоци.

Ако во еден тарифен став се пријавени стоки што треба да се пријават во повеќе тарифни ставови, се поднесува лист на промена на податоци со кој се намалува количината и вредноста во односното наменување и нов образец на декларацијата што царинарницата, во контролниот, ја заведува под нов број.

Член 39

Листот на промена на податоците се пополнува на следниот начин:

1) во рубриката 1 (VS), во шифарското поле со должина од 2 места се запишува цифрата „44“ — ако се исправаат податоците во обрасците што имаат број од контролниот на извозните царински декларации, односно се запишува цифрата „45“ — ако се исправаат податоците во обрасците што имаат број од контролниот на увозните царински декларации.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во рубриката 1 се запишува цифрата „46“ — ако се менуваат податоците во обрасците V, V/1, X и X/1, XXIV и XXIV/1;

2) во рубриката 2 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се оцаринети стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

3) во рубриката 3 (Документ што се исправа) се запишува називот на образецот во кој се исправаат податоците, а во шифарското поле со должина од 8 места, во првите 6 места се запишува бројот под кој образецот, во кој се исправаат податоците, е регистриран кај царинарницата, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат последните два броја на годината во која образецот е регистриран кај царинарницата;

4) во рубриката 4 (VS), во шифарското поле со должина од 2 места се запишува бројот VS на образецот во кој се исправаат податоците (на пример: ако се менува податокот во увозната царинска декларација за сместување на стоки на консигнација, во рубриката 4 се запишува „30“);

5) во рубриката 5 (Датум) со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога листот на промената на податоците ѝ е поднесен на царинарницата. Ако решението со кое се менуваат податоците го донесува царинарницата, по службена должност, во рубриката 5 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата го донесла решението;

6) во рубриката 6 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинскиот обврзник;

7) во рубриката 7 (Број и датум на решението на царинарницата) се запишуваат бројот и датумот на решението врз основа на кое се врши измена на податоците. Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

8) во рубриката 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник;

9) во рубриката 9 (Број и датум на заклучокот) се запишуваат бројот на пријавата за склучен договор за увоз, односно бројот на пријавата за склучен договор за извоз, од контролниот што го води организацијата на здружен труд според Наредбата за водење евиденција за склучени девизни и кредитни работи со странство, а под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка и со цифри денот, месецот и годината на склучувањето на договорот;

10) во рубриката 10 (Реден број на наменувањето) во шифарското поле со должина од 3 места се запишува редниот број на наменувањето од образецот во кој се врши измена на податоците.

Ако податоците се исправаат во општиот дел на царинските обрасци од член 36 на овој правилник (на пример: во образецот I — во рубриките 1 и 24; во образецот IV — рубриките 1 до 19; во образецот V — рубриките 1 до 10), рубриката 10 не се пополнува.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, во рубриката 10 се запишува бројот „99“;

11) во рубриката 11 (Реден број на рубриката), во шифарското поле со должина од 2 места се запишува редниот број на рубриката од образецот во кој се менуваат податоците.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, во рубриката 11 се запишува бројот „99“;

12) во рубриката 12 (Назив на рубриката) се запишува називот на рубриката од образецот во кој се менуваат податоците;

13) во рубриката 13 (Поранешен податок) во шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, се запишува податокот, односно шифрата што се менува.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, рубриката 13 не се пополнува.

Ако податокот што се исправа е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули;

14) во рубриката 14 (Нов податок), во шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, се запишува новиот податок, односно шифрата.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, рубриката 14 не се пополнува.

Ако новиот податок е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули.

VI. ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ И ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ

Член 40

Пријавата за увоз и провоз на стоки (член 74 став 3 од Царинскиот закон) се поднесува на Образецот XV — Пријава за увоз и провоз на стоки.

Пријавата за извоз и провоз на стоки (член 287 став 4 од Царинскиот закон) се поднесува на Образецот XVI — Пријава за извоз и провоз на стоки.

VII. КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

Член 41

Контролниот лист на облагородување се поднесува на Образецот XVII — Контролен лист на облагородувањето.

Контролниот лист на облагородувањето е исправа со која стоките привремено увезени заради облагородување се упатуваат на подрачјето на друга царинарница заради вршење на мерките за царински надзор.

Член 42

За стоките што привремено се увезуваат заради облагородување на подрачјето на повеќе царинарници, или во повеќе фази кај организациите на здружен труд на подрачјето на повеќе царинарници, односно кај друга царинарница, во смисла на член 305 став 6 од Царинскиот закон, увозникот ѝ поднесува на царинарницата што стоките ги упатува (во натамошниот текст: испратната царинарница) контролен лист на облагородувањето (во натамошниот текст: контролниот лист).

Член 43

Контролниот лист со препис, односно со фотокопија на решението за одобрение на привремениот увоз, се поднесува посебно за секоја царинарница на чие подрачје ќе се изврши облагородувањето на стоките (во натамошниот текст: приемна царинарница).

Рубриките 3 до 11 на контролниот лист ги пополнува увозникот, а другите рубрики — царинарницата. Тие податоци ги заверува царинарницата.

Член 44

Контролниот лист се пополнува во три примероци. Кон третиот примерок од контролниот лист се додава потврдата за предавање на контролниот лист на приемната царинарница.

Првиот примерок од контролниот лист го задржува испратната царинарница, а вториот и третиот примерок, со прилозите, мострите и сл. му ги предава на увозникот. Увозникот ѝ ги предава на приемната царинарница, во рокот што ќе го определи испратната царинарница, обата примерока од контролниот лист, со прилозите, мострите и сл. и со

препис на решението со кое е одобрен привремениот увоз.

Член 45

Ако по завршувањето на една фаза на облагородувањето на стоките увозникот ги упатува стоките до организацијата на здружен труд на подрачјето на друга царинарница што ќе ја изврши следната фаза на облагородувањето, на испратната царинарница ѝ ги поднесува контролниот лист и препис, односно фотокопија на решението за одобрение на привремениот увоз.

Член 46

Ако привремено увезените стоки се враќаат преку царинарницата што го одобрила привремениот увоз, а облагородувањето е вршено на подрачјето на повеќе царинарници, увозникот ѝ го поднесува на царинарницата на чие подрачје е вршено облагородувањето на стоките контролниот лист заради упатување на стоките до царинарницата преку која стоките ќе се вратат во странство.

Член 47

Ако една работа на облагородување на стоки е вршена на подрачјето на повеќе царинарници, а враќањето на стоките е одобрено преку една царинарница, увозникот ѝ го поднесува на секоја царинарница на чие подрачје е вршено облагородувањето на стоките контролниот лист заради упатување на стоките до царинарницата преку која стоките ќе се вратат во странство.

VIII. БРОДСКА КНИГА

Член 48

Сите бродови и други пловни објекти (во натамошниот текст: бродот) што превезуваат стоки во смисла на член 49 од овој правилник, се должни да водат бродска книга на Образецот XIX — Бродска книга.

Бродската книга ја заверува царинарницата надлежна според матичната лука, односно пристаништето на бродот.

Бродската книга заверена од царинарницата претставува царинска исправа од член 114 точка 2 на Царинскиот закон.

Член 49

Царински надзор над домашни стоки што се превезуваат од едно домашно место до друго домашно место по море, гранични реки или гранични езера и над стоките што превезуваат бродовите од член 114 точ. 5, 6 и 7 од Царинскиот закон, царинарницата врши со преглед на Бродската книга и со преглед на бродот.

Член 50

Возарот е должен непосредно по извршениот натовар на стоките во бродот да ги запише податоците за натоварените стоки во Бродската книга (рубриките 1 до 7).

Член 51

Возарот е должен непосредно по извршениот истовар на стоките од бродот да ги запише податоците за истоварените стоки во Бродската книга (рубриките 8 до 10), а примателот на стоките го потврдува приемот на стоките во рубриката 11 на Бродската книга.

Член 52

Ако истоварот на стоките се врши во повеќе места по должина на домашниот брег, возарот е должен во рубриката 8 на Бродската книга да ги наведе сите места на истоварот на стоките, а во рубриките 9 и 10 — количината на истоварот на стоките и датумот на истоварот, посебно за секое место на истоварот. Наведените податоци примателот на стоките ги потврдува во рубриката 11 од Бродската книга.

Член 53

Царинарницата повремено врши преглед на бродовите што превезуваат стоки во смисла на член 49 од овој правилник, и со споредувањето на податоците од Бродската книга со состојбата на стоките што се превезуваат, проверува дали Бродската книга се води уредно и точно.

За утврдените неисправности царинарницата составува записник во два примерока, од кои еден задржува, а другиот му го предава на возарот.

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ СЕ УПАТУВААТ НА ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА

Член 54

Ако со царинскиот закон или со прописи донесени врз основа на тој закон не е определено поинаку, стоките ѝ се упатуваат на друга царинарница со царинска проследница на Образецот XX — Царинска проследница.

Член 55

Ако стоките ѝ се упатуваат на друга царинарница со железнички превозни средства, железничката станица ѝ поднесува на царинарницата кон пријавата за увоз и превоз на стоки, железничка превозна исправа на која во зелена боја е втиснат штембил за увозни царински стоки, односно за превозни царински стоки на Образецот XXI.

Член 56

Ако стоките ѝ се упатуваат на друга царинарница со воздухоплов, се поднесува посебен манифест на Образецот XXII — Посебен стокосен манифест за царински стоки.

Ако на друга царинарница ѝ се упатува багаж пристигнат со воздухоплов одвоено од сопственикот, на царинарницата ѝ се поднесува посебен стокосен манифест на Образецот XXIII — Посебен манифест за патнички багаж пристигнат одвоено од сопственикот.

Член 57

Ако стоките што ѝ се пријавени на царинарницата, според дополнителна диспозиција или од други причини, се враќаат во земјата од која се доставени или се упатуваат во некоја друга земја, на превозните исправи мора да се назначи дека се во прашање странски стоки и да се наведе земјата од која стоките пристигнале во Југославија.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58

Обрасците I до XXIV и Кодексот на шифрите, се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Обрасците I, I/1, IV, IV/1, V, V/1, VII, VII/1, IX, IX/1, X, X/1, XII, XIII, XIV, XXIV и XXIV/1 се приспособени за електронска обработка на податоците.

Организацијата на здружен труд што е регистрирана за вршење на надворешнотрговско работење и што во царинската постапка учествува како царински обврзник или подносител на декларација поднесува барање до Сојузната управа за царини — Електронски сметковен центар, заради добивање на соодветна шифра. Врз основа на поднесеното барање, Сојузната управа за царини издава потврда за одобрената шифра. Потврдата за одобрената шифра се поднесува до надлежната народна банка при поднесувањето на пријавата за склучениот договор.

Ако податокот што се внесува во некој од обрасците од став 2 на овој член има помалку цифри од бројот на местата во соодветното шифарско поле, од левата страна на шифарското поле ќе останат слободни онолку места за колку податокот има помалку цифри од бројот на местата во шифарското поле.

Ако податокот што се внесува во некој од обрасците од став 2 на овој член има повеќе цифри од бројот на местата во соодветното шифарско поле, таквиот податок мора да се подели и да се пријави под два редни броја на наменувањето.

Член 59

Правилникот за начинот на пополнување и поднесување исправи во царинската постапка (Службен лист на СФРЈ, бр. 37/76) и 9/78), престанува да важи на 31 август 1979 година.

Член 60

Овој правилник ќе се применува од 1 септември 1979 година.

Член 61

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 01-01 Д-5467

6 август 1979 година

Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за
царини,

Невад Мирковиќ, с. р.

КОДЕКС НА ШИФРИТЕ

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

Ред. број	Назив на царинарницата, односно на нејзината организациона единица	Шифра
1	2	3

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1	Сарајево	91006
1)	Царинска испостава Аеродром Сарајево	91014
2)	Царинска испостава Мостар	91049
3)	Царинска испостава Пошта Сарајево	91057
4)	Царинска испостава Зеница	91073
5)	Царинска испостава Железничка станица Сарајево	91081
6)	Царинска испостава Јајце	91103

2	Босански Нови	92002
1)	Царинска испостава Бања Лука	92010
2)	Царинска испостава Босански Нови	92029
3)	Царински реферат Босанска Градишка	92045
4)	Царинска испостава Бихаћ	92053

3	Тузла	93009
1)	Царинска испостава Брчко	93017
2)	Царинска испостава Добој	93025
3)	Царинска испостава Тузла	93033
4)	Царински реферат Зворник	93041

СР ЦРНА ГОРА

4	Титоград	35009
1)	Царинска испостава Титоград	35025
2)	Царинска испостава Рожај	35041
3)	Царинска испостава Никшић	35076
4)	Царинска испостава Цетиње	35084
5)	Царинска испостава Аеродром Титоград	35092

1	2	3	1	2	3
6) Царинска испостава Пошта Титоград	35106		5) Царинска испостава Железнички колодвор Ријека	45055	
7) Царинска испостава Бијело Поље	35114		6) Царински реферат Мали Лошинь	45063	
5 Бар	36005		7) Царински реферат Раша	45071	
1) Царински реферат Аеродром Тиват	36013		8) Царински реферат Сењ	45098	
2) Царинска испостава Бар	36021		9) Одсек консигнација Ријека	45101	
3) Царинска испостава Херцег Нови	36048		10) Одсек за послове саобраћаја	45128	
4) Царинска испостава Котор	36056		11 Сплит	51004	
5) Царинска испостава Железничка станица Бар	36064		1) Царинска испостава Аеродром Сплит	51012	
СР ХРВАТСКА			2) Царинска испостава Лука Сплит	51020	
6 Загреб	41009		3) Царинска испостава Пошта Сплит	51039	
1) Царинска испостава Аеродром „Плесо“ Загреб	41017		12 Дубровник	52000	
2) Царинска испостава Карловац	41025		1) Царинска испостава Аеродром „Тилипи“	52019	
3) Царинска испостава Пошта 2 Загреб	41033		2) Царинска испостава Пошта Дубровник	52035	
4) Царинска испостава Сисак	41041		3) Царинска испостава Лука Груж	52043	
5) Царинска испостава Западни колодвор Загреб	41068		4) Царински реферат Корчула	52051	
6) Царинска испостава Јавна складишта Загреб — Житњак	41076		13 Шибеник	53007	
7) Царинска испостава Велесајам Загреб	41084		1) Царинска испостава Шибеник	53015	
8) Царински реферат Главни колодвор Загреб	41092		14 Задар	54003	
9) Одсек консигнација Загреб	41106		1) Царинска испостава Аеродром Задар	54011	
10) Одсек за привремени увоз и извоз робе	41114		2) Царинска испостава Лука Гаженица	54038	
11) Царинска испостава Ранжирни колодвор Загреб	41122		3) Царинска испостава Путничка лука Задар	54046	
12) Царинска испостава Кутина	41130		4) Царински реферат Лука Масленица	54054	
7 Копривница	42005		15 Плоче	55000	
1) Царинска испостава Копривница	42013		1) Царинска испостава Плоче	55018	
2) Царинска испостава Коториба	42021		2) Царински реферат Метковић	55028	
3) Царинска испостава Горичан	42048		СР МАКЕДОНИЈА		
4) Царинска испостава Терезино Поље	42056		16 Скопје	81000	
5) Царинска испостава Вараждин	42064		1) Царинска испостава Аеродром „Петровец“ Скопје	81019	
6) Царинска испостава Ђекенеш	42072		2) Царинска испостава Деве Баир	81027	
7) Царински реферат Пошта Вараждин	42080		3) Царинска испостава Куманово	81035	
8 Осијек	43001		4) Царинска испостава Маџари	81043	
1) Царинска испостава Бели Манастир	43028		5) Царинска испостава Пошта Скопје	81051	
2) Царинска испостава Железничка станица Осијек	43036		6) Царинска испостава Титов Велес	81078	
3) Царинска испостава Славонски Брод	43044		7) Царинска испостава Штип	81086	
4) Царинска испостава Пошта Осијек	43052		17 Битола	82007	
5) Царинска испостава Винковци	43060		1) Царинска испостава Битола	82015	
6) Царинска испостава Вуковар	43079		2) Царинска испостава Аеродром Охрид	82023	
7) Царинска испостава Доњи Михољац	43087		3) Царинска испостава Меѓетлија	82031	
8) Царински реферат Кнежево	43095		4) Царинска испостава Прилеп	82058	
9) Царинска испостава Лука Драва Осијек	43109		5) Царинска испостава Кафасан	82066	
10) Царински реферат Опатовац	43117		6) Царински реферат Пошта Битола	82074	
9 Пула	44008		7) Царински реферат Крменица	82082	
1) Царинска испостава Аеродром Пула	44016		18 Гевгелија	83003	
2) Царинска испостава Лука Пула	44024		1) Царинска испостава Железничка станица Гевгелија	83011	
3) Царинска испостава Ровињ	44032		2) Царинска испостава Струмица	83038	
4) Царински реферат Пореч	44040		3) Царинска испостава Делчево	83046	
10 Ријека	45004		4) Царинска испостава Богородица	83054	
1) Царинска испостава Аеродром Омишalj	45012		5) Царинска испостава Ново Село	83062	
2) Царинска испостава Бакар	45020		СР СЛОВЕНИЈА		
3) Царинска испостава Пошта 2 Ријека	45039		19 Љубљана	61000	
4) Царинска испостава Лука Ријека	45047		1) Царинска испостава Јавна складишта Љубљана	61018	

1	2	3	1	2	3
	2) Царинска испостава Крањ	61028		СР СРБИЈА	
	3) Царинска испостава Аеродром Врник	61034			
	4) Царинска испостава Пошта Љуб- љана	61042	28	Београд	11002
	5) Царинска испостава Ново Место	61050		1) Царинска испостава Аеродром Сур- чин	11010
	6) Одсек консигнација Љубљана	61077		2) Царинска испостава Лука Дунав, Београд	11029
	7) Царински реферат Кршко	61085		3) Царинска испостава Панчево	11037
20	Цеље	62006		4) Царинска испостава Пошта 2 Бео- град	11045
	1) Царинска испостава Велење	62014		5) Царинска испостава Смедерево	11053
	2) Царинска испостава Цеље	62022		6) Царинска испостава Шабац	11088
21	Дравоград	63002		7) Царинска испостава Железничка станица Макиш	11096
	1) Царинска испостава Холмец	63010		8) Царинска испостава Железничка станица Београд	11118
	2) Царинска испостава Преваље	63029		9) Царинска испостава Београдски са- јам	11126
	3) Царинска испостава Вич	63037		10) Одсек консигнација Београд	11134
	4) Царински реферат Радље	63045		11) Царинска испостава Ваљево	11150
	5) Царински реферат Дравоград	63053		12) Царински реферат Лозница	11169
22	Горња Радгона	64009		13) Царински реферат Пожаревац	11177
	1) Царинска испостава Мурска Сбота	64017	29	Кладово	12009
	2) Царинска испостава Горња Радгона	64025		1) Царинска испостава Кладово	12017
	3) Царинска испостава Кузма	64033		2) Царинска испостава Караташ	12025
	4) Царинска испостава Долга Вас	64041		3) Царинска испостава Мокрање	12033
	5) Меѓудржавни гранични прелаз Ко- дош	64068		4) Царинска испостава Прахово	12041
23	Јесенице	65005		5) Царинска испостава Велико Гради- ште	12068
	1) Царинска испостава Језерско	65013	30	Димитровград	13005
	2) Царинска испостава Љубељ	65021		1) Царинска испостава Градина	13013
	3) Царинска испостава Подкорен	65048		2) Царинска испостава Железничка станица Димитровград	13021
	4) Царинска испостава Ратече	65056			
	5) Царинска испостава Железничка станица Јесенице	65064	31	Краљево	14001
24	Копер	66001		1) Царинска испостава Крушевац	14036
	1) Царинска испостава Лазарет	66028		2) Царинска испостава Титово Ужице	14044
	2) Царинска испостава Лука Копер	66036		3) Царинска испостава Железничка станица Краљево	14052
	3) Царинска испостава Слободна ца- ринска зона Копер	66044		4) Царинска испостава Чачак	14060
	4) Царинска испостава Шкофје	66052	32	Ниш	15008
	5) Царински реферат Пиран	66060		1) Царинска испостава Бор	15016
	6) Царинска испостава Умаг	66079		2) Царинска испостава Лесковац	15024
25	Марибор	67008		3) Царинска испостава Рибарци	15032
	1) Царинска испостава Пошта Мари- бор	67016		4) Царинска испостава Стразимировци	15040
	2) Царинска испостава Шентилъ	67024		5) Царинска испостава Врника Чука	15059
	3) Царинска испостава Железничка станица Марибор	67032		6) Царинска испостава Електронска индустрија Ниш	15067
	4) Царинска испостава Аеродром Ма- рибор	67040		7) Царинска испостава Железничка станица Ниш	15075
26	Нова Горица	68004		8) Царински реферат Пошта Ниш	15083
	1) Царинска испостава Предил	68012		9) Царински реферат Мајданпек	15091
	2) Царинска испостава Робич	68020	33	Крагујевац	17000
	3) Царинска испостава Рожна Долина	68039		1) Царинска испостава Крагујевац	17019
	4) Царинска испостава Железничка станица Нова Горица	68047		2) Царинска испостава Светозарево	17027
	5) Царинска испостава Небло	68055		САП ВОЈВОДИНА	
27	Сежана	69000	34	Нови Сад	21008
	1) Царинска испостава Фернетичи	69019		1) Царинска испостава Лука и Јавна складишта Нови Сад	21016
	2) Царинска испостава Козина	69027		2) Царинска испостава Бачка Паланка	21024
	3) Царинска испостава Железничка станица Сежана	69035		3) Царинска испостава Сремска Ми- тровица	21032
	4) Царинска испостава Терминал Се- жана	69043		4) Царинска испостава Врбас	21040
				5) Царинска испостава Пошта Нови Сад	21059

1	2	3	1	2	3
6) Царинска испостава Железничка станица Нови Сад	21067		19 Преработка на алуминиум		01101
7) Одсек консигнација Нови Сад	21075		20 Преработка на бакар и на други обоени метали		01109
35 Бездан	22004		21 Производство на неметални минерали (без сол)		01111
1) Царинска испостава Апатин	22012		22 Производство на сол		01112
2) Царинска испостава Вачки Брег	22020		23 Производство на стакло		01121
3) Царинска испостава Бездан	22039		24 Производство на огноотпорен материјал		01122
26 Вршац	23000		25 Производство на порцелан и керамика		01123
1) Царинска испостава Калуђерово	23019		26 Преработка на други неметални минерали		01129
2) Царинска испостава Ватин	23027		27 Производство на метален репродукционен материјал		01131
3) Царинска испостава Железничка станица Вршац	23035		28 Производство на метални, градежни и други конструкции		01132
37 Зрењанин	24007		29 Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи		01139
1) Царинска испостава Кикинда	24015		30 Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)		01141
2) Царинска испостава Зрењанин	24023		31 Производство на земјоделски машини		01142
3) Царинска испостава Српска Црња	24031		32 Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117)		01143
38 Суботица	25003		33 Производство и поправка на шински возила		01151
1) Царинска испостава Хоргош	25011		34 Производство на патни возила		01152
2) Царинска испостава Јавна складишта Суботица	25038		35 Производство на други сообраќајни средства		01159
3) Царинска испостава Железничка станица Суботица	25046		36 Бродоградба		01160
4) Царинска испостава Келебија	25054		37 Производство на електрични машини и уреди		01171
САП КОСОВО			38 Производство на електронски и телекомуникациони уреди		01172
39 Приштина	31003		39 Производство на кабли и проводници		01173
1) Царинска испостава Приштина	31011		40 Производство на електрични апарати за домаќинство		01174
2) Царинска испостава Косовска Митровица	31038		41 Производство на други електротехнички производи		01179
3) Царинска испостава Призрен	31046		42 Производство на хемикалии (освен за земјоделство)		01181
4) Царински реферат Ѓафа Прушит	31054		43 Производство на хемикалии за земјоделство		01182
5) Царински реферат Врбница	31062		44 Производство на хемиски влакна и пластични маси		01183
6) Царински реферат Пошта Приштина	31070		45 Производство на лекови и фармацевтски сировини		01191
II СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ, СТОПАНСКА ГРАНКА И ДРУГА ДЕЈНОСТ (ГРУПИ КОРИСНИЦИ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ)			46 Производство на средства за перење и на козметички препарати		01192
Ред. број	Стопанска дејност, стопанска гранка и друга дејност (групи корисници на увезени стоки)	Шифра	47 Производство на бои и лакови		01193
1	2	3	48 Преработка на пластични маси		01194
1	Електростопанство	01010	49 Производство на други хемиски производи		01199
2	Производство на јаглен	01020	50 Производство на камен, чакал и песок		01200
3	Преработка на јаглен	01030	51 Производство на вар и гипс		01211
4	Производство на сурова нафта	01041	52 Производство на цемент		01212
5	Производство на земен гас	01042	53 Производство на тули и керамици		01213
6	Производство на деривати од нафта	01050	54 Производство на градежни префабрикати и битуменски производи		01214
7	Производство на железна руда	01060	55 Производство на режана граѓа и плочи		01220
8	Производство на железо и челик	01071	56 Производство на мебел од дрво		01231
9	Производство на феролегури	01072	57 Производство на други финални производи од дрво		01232
10	Производство на руда и концентрат на бакар	01081	58 Производство на целулоза и хартија		01241
11	Производство на руда и концентрат на олово и цинк	01082	59 Преработка на хартија		01242
12	Производство на боксит	01083	60 Производство на влакна, предиво и конеп		01251
13	Производство на руда и концентрат на други обоени метали	01089	61 Производство на ткаенини		01252
14	Производство на бакар	01091	62 Производство на трикотажни предива		01261
15	Производство на олово	01092	63 Производство на текстилна конфекција		01262
16	Производство на цинк	01093	64 Производство на други текстилни производи		01269
17	Производство на глина и алуминиум	01094			
18	Производство на други обоени метали	01099			

1	2	3
65	Производство на кожа и крзно	01270
66	Производство на кожени обувки	01281
67	Производство на кожена галантерија	01282
68	Производство на кожена и крзнена конфекција	01283
69	Преработка на каучук	01290
70	Мелење и лупење на жито	01301
71	Производство на леб и тестенини	01302
72	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	01303
73	Преработка и конзервирање на месо и риби	01304
74	Преработка и конзервирање на млеко	01305
75	Производство на шеќер	01306
76	Производство на кондиторски производи	01307
77	Производство на растителни масла и масти	01308
78	Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)	01309
79	Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијачки	01311
80	Производство на безалкохолни пијачки	01312
81	Производство на добиточна храна	01320
82	Производство на ферментиран тутун	01331
83	Преработка на тутун	01332
84	Графичка дејност	01340
85	Производство на разнородни производи	01390
86	Подјоделство	02011
87	Овощарство	02011
88	Лозарство	02013
89	Сточарство	02014
90	Земјоделски услуги	02020
91	Рибарство	02030
92	Шумарство	03000
93	Водостопанство	04000
94	Високоградба	05010
95	Нискоградба и хидроградба	05020
96	Инсталациони и завршни работи во градежништвото	05030
97	Железнички сообраќај	06010
98	Поморски сообраќај	06020
99	Речен и езерски сообраќај	06030
100	Воздушен сообраќај	06040
101	Патен сообраќај	06050
102	Градски сообраќај	06060
103	Ценоводен транспорт	06070
104	Претоварни услуги	06080
105	ПТТ услуги	06090
106	Трговија	07000
107	Угостителство и туризам	08000
108	Занаетчиство и лични услуги	09000
109	Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори	10000
110	Финансиски, технички и деловни услуги	11000
111	Образование, наука, култура и информатики	12000
112	Здравствена и социјална заштита	13000
113	Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општественополитички организации (без ЈНА, сојузни дирекции за резерви и други сојузни органи и организации)	14001
114	Југословенска народна армија и пошти	14002
115	Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи	14004
116	Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи	14005
117	Сојузна дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена	14006
118	Други сојузни органи и организации	14007
119	Приватници	15000

III. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Ред. број	Назив на социјалистичката република, односно социјалистичката автономна покраина	Шифра
1	2	3
1	Босна и Херцеговина	1
2	Црна Гора	2
3	Хрватска	3
4	Македонија	4
5	Словенија	5
6	Србија	6
7	Војводина	8
8	Косово	9

IV. НАДЛЕЖНИ НАРОДНИ БАНКИ

Реден број	Седиште на Народната банка	Шифра
1	2	3
1	Сараево	108
2	Титоград	205
3	Загреб	302
4	Скопје	418
5	Љубљана	507
6	Белград	604
7	Белград — Воен сервис во состав на Народната банка на Југославија	612
8	Нови Сад	899
9	Приштина	906

V. ДРЖАВИ

1. Европа

Реден број	Назив на земјата	Шифра
1	2	3
1	Албанија	101
2	Андора	102
3	Австрија	103
4	Белгија	104
5	Бугарија	105
6	ЧССР	106
7	Данска	107
8	ДР Германија	108
9	Финска	109
10	Франција	110
11	Гибралтар	111
12	Грција	112
13	Холандија	113
14	Ирска	114
15	Исланд	115
16	Италија	116
17	Југославија	117
18	Лихтенштајн	118
19	Луксембург	119
20	Унгарија	120
21	Малта	121
22	Монако	122
23	Норвешка	123
24	Полска	124
25	Португалија	125
26	Романија	126
27	Сан Марино	127
28	СР Германија	128
29	СССР	129
30	Шпанија	130
31	Швајцарска	131
32	Шведска	132
33	Велика Британија	133

2. Азија

1	2	3
1	Авганистан	201
2	Бахреин	202
3	Бангладеш	203
4	Бурма	204
5	Бутан	205
6	Филипини	206
7	Хонг-Конг	207
8	Индија	208
9	Индонезија	209
10	Ирак	210
11	Иран	211
12	Израел	212
13	Јапонија	213
14	Јеменска Арапска Република	214
15	Јемен Јужен	215
16	Јордан	216
17	Демократска Кампуџија	217
18	Кина	218
19	Кипар	219
20	Кореја Јужна	220
21	Кореја Северна	221
22	Кувајт	222
23	Катар и Труцијал	223
24	Лаос	224
25	Либан	225
26	Малезија	226
27	Малдивски Острови	227
28	Монголија	228
29	Непал	229
30	Оман	230
31	Пакистан	231
32	Сауди Арабија	232
33	Сингапур	233
34	Сирија	234
35	Шри Ланка	235
36	Тајланд	236
37	Турција	237
38	Обединети Арапски Емирати	238
39	Формоза — Тајван	241
40	СР Виетнам	242
41	Сиким	243

3. Африка

1	2	3
1	Алжир	301
2	Ангола	302
3	Ботсвана	303
4	Бурунди	304
5	Централна Африканска Република	305
6	Чад	306
7	НР Бенин	307
8	Габон	308
9	Гамбија	309
10	Гана	310
11	Горна Волта	311
12	Гвинеја	312
13	Гвинеја Бисао	313
14	Родезија	314
15	Јужноафриканска Унија	315
16	Камерун	316
17	Кенија	317
18	Конго (Бразавил)	318
19	Лесото	319
20	Либерија	320
21	Либија	321
22	Мадагаскар	322
23	Малави	323
24	Мали	324
25	Мавританија	325

1	2	3
26	Маврициус	326
27	Мароко	327
28	Мозамбик	328
29	Нигер	329
30	Нигерија	330
31	Брегот на Слоновага Коска	331
32	Руанда	332
33	Сенегал	333
34	Сиера Леоне	334
35	Сомалија	335
36	Судан	336
37	Свазиланд	337
38	Танзанија	338
39	Того	339
40	Тунис	340
41	Уганда	341
42	Заир	342
43	Замбија	343
44	Етиопија	344
45	Египет	345
46	Екваторијална Гвинеја	346
47	Сејшелски Острови	347
48	Зеленортски Острови	348
49	Коморо (Коморски Острови)	349
50	Газа	350
51	Сао Томе и Принципе	351
52	Република Џибути	352

4. Северна и Средна Америка

1	2	3
1	Бахамски Острови	401
2	Барбадос	402
3	Бермудски Острови	403
4	Британски Хондурас	404
5	Ел Салвадор	405
6	Доминиканска Република	406
7	Гвадалупа	407
8	Гватемала	408
9	Хаити	409
10	Холандски Антили	410
11	Хондурас	411
12	Јамајка	412
13	Канада	413
14	Костарика	414
15	Куба	415
16	Мартиник	416
17	Мексико	417
18	Никарагва	418
19	Паџама	419
20	Порторико	420
21	САД	421
22	Тринидад и Тобаго	422
23	Сен Китс — Невис Ангиља	423
24	Гренада	424
25	Британски Антили	425

5. Јужна Америка

1	2	3
1	Аргентина	501
2	Боливија	502
3	Бразил	503
4	Чиле	504
5	Еквадор	505
6	Француска Гијана	506
7	Гијана (Гвајана)	507
8	Колумбија	508
9	Парагвај	509
10	Перу	510

1	2	3
11	Уругвај	511
12	Венецуела	512
13	Суринам	513

6. Океанија

1	2	3
1	Австралија	601
2	Папуа	602
3	Нови Зеланд	603
4	Фиџи	604
5	Западна Самоа	605
6	Друга Океанија	609

VI. ВИДОВИ НА ИЗВОЗОТ

Видови на извозот што се однесуваат на извозната царинска декларација (VS 20, VS 21, VS 25 и VS 27)

Реден број	Вид на извозот	Шифра
1	2	3
1	Редовен извоз	11
2	Извоз на стоки со вграден привремено увезен материјал	15
3	Извоз на стоки на консигнација	22
4	Извоз на стоки што биле увезени во закуп	23
5	Извоз на стоки заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај	24
6	Извоз на стоки — пазарна продажба	25
7	Извоз на стоки — комисиона продажба	26
8	Извоз на стоки од страна на организации на здружен труд и други организации, без наплата на противвредност	27
9	Извоз на стоки на име помош — од страна на СФРЈ	29
10	Извоз на привремено увезени стоки во непроменета состојба, вклучувајќи и привремено увезени стоки во закуп	33
11	Извоз на привремено увезени стоки од облагородување (доработка, преработка, обработка)	35
12	Извоз на привремено увезени стоки од поправка	36
13	Привремен извоз на стоки на саеми и изложби	40
14	Привремен извоз на алат и ситен инвентар од страна на организации на здружен труд што изведуваат работи во странство	41
15	Привремен извоз на стоки заради употреба во процесот на производство	42
16	Привремен извоз на стоки заради вградување во странски стоки што ќе се увезат	43
17	Привремен извоз на стоки заради облагородување (обработка, доработка, преработка)	44
18	Привремен извоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	45
19	Привремен извоз на стоки заради демонстрација и испитување	46
20	Привремен извоз на стоки заради поправка	47

1	2	3
21	Привремен извоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	48
22	Друг привремен извоз	49
23	Конечно царинење на привремено извезени стоки	55
24	Конечно царинење на привремено извезени стоки на саеми и изложби	56
25	Извоз по основ на долгорочна производствена кооперација со странски лица	57
26	Извоз по основ на вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд	58
27	Редовен извоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	59
28	Отстапување права на индустриска сопственост	60
29	Извоз по основ на деловно-техничката соработка со странски лица	61
30	Извоз за сопствени претпријатија основани во странство	62
31	Извоз за мешовити претпријатија основани во странство	63
32	Редовен извоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	64
33	Враќање на несоодветни стоки	66
34	Извоз на стоки заради замена за несоодветни стоки што се вратени од странство	67
35	Реекспорт	77
36	Рампласман	78
37	Привремен извоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	81
38	Извоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	88
39	Извоз на привремено увезени стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	89
40	Раздолжување на привремено извезени стоки со решение на царинарницата	90

VII. ВИДОВИ НА УВОЗОТ

Видови на увозот што се однесуваат на увозната царинска декларација (VS 10, VS 25 и VS 27)

Реден број	Вид на увозот	Шифра
1	2	3
1	Редовен увоз	11
2	Увоз на стоки од страна на физички лица	12
3	Увоз на стоки со вграден привремено извезен материјал	15
4	Увоз на стоки во закуп	16
5	Специјален увоз преку ООН	24
6	Специјален увоз преку Црвен крст	28
7	Увоз на стоки без плаќање на противвредност	29
8	Увоз на привремено извезени стоки во непроменета состојба	33

1	2	3
9	Увоз на привремено извезени стоки од облагородување (доработка, преработка, обработка)	35
10	Увоз на привремено извезени стоки од поправка	36
11	Увоз на привремено извезени стоки од саеми и изложби	37
12	Привремен увоз на опрема заради употреба во процесот на производство — закуп	41
13	Пресметка на давачките за привремено увезени стоки	42
14	Привремен увоз на стоки заради вградување во домашни стоки што ќе се извезат	43
15	Привремен увоз на стоки заради облагородување	44
16	Привремен увоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	45
17	Привремен увоз на стоки заради демонстрација и испитување	46
18	Привремен увоз на стоки заради поправка	47
19	Привремен увоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	48
20	Друг привремен увоз	49
21	Конечно царинење на привремено увезени стоки според саемска декларација и АТА карнет	50
22	Конечно царинење на привремено увезени стоки	55
23	Увоз по основ на долгорочна производствена кооперација со странски лица	56
24	Увоз по основ на вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд	57
25	Редовен увоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	58
26	Прибавување права на индустриска сопственост	59
27	Увоз по основ на деловно-техничката соработка со странски лица	60
28	Увоз од сопствени претпријатија основани во странство	61
29	Увоз од мешовити претпријатија основани од странство	62
30	Редовен увоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	63
31	Враќање на несоодветни стоки	66
32	Увоз на стоки заради замена за несоодветни стоки што се вратени во странство, односно предадени на царинарницата	67
33	Враќање на непродадени стоки	68
34	Враќање на привремено извезен алат и ситен инвентар	69
35	Рампласман	78
36	Реекспорт	79
37	Привремен увоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	81
38	Увоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	88

1	2	3
39	Увоз на привремено извезени стоки од страна на физички лица преку организации на здружен труд	89
40	Раздолжување на привремено увезени стоки со решение од царинарницата	90
41	Царинење на стоки по службена должност (член 249 став 2 и член 389 од Царинскиот закон)	92

VIII. РЕЖИМ НА УВОЗОТ

Реден број	Режим на увозот	Шифра
1	2	3
1	Дозвола — Д	01
2	Девизен контингент — ДК	02
3	Слободен увоз — ЛБ	04
4	Условно слободен увоз — ЛБ**	05
5	Стоковен контингент — РК	08

IX. ВИДОВИ ВАЛУТИ

Реден број	Валута	Земја	Шифра
1	2	3	4
1	Долар (A \$)	Австралија	601
2	Шилинг (Sch)	Австрија	103
3	Шилинг (Sch)	Австрија (саемски аранжмани)	702
4	Франк (Bfr)	Белгија	104
5	Круна (Dkr)	Данска	107
6	Марка (Fmk)	Финска	109
7	Франк (FF)	Франција	110
8	Драхма (Dr)	Грција	112
9	Флорин (Hfl)	Холандија	113
10	Динар (Ir. din.)	Ирак	210
11	Лира (Lit)	Италија	116
12	Лира (Lit)	Италија (Трст, Горица и саемски аранжмани)	707
13	Јен (Yen)	Јапонија	213
14	Динар (din)	Југославија	117
15	Долар (Can \$)	Канада	413
16	Динар (Kuv din.)	Кувајт	222
17	Марка (DM)	Германска СР	128
18	Круна (Nkr)	Норвешка	123
19	Долар (USA \$)	САД	421
20	Пезета (PT)	Шпанија	130
21	Франк (Sfr)	Швајцарска	131
22	Круна (Škr)	Шведска	132
23	Фунта (Ls'g)	Велика Британија	133
24	Пресмет. долар (O\$)	Албанија	701
25	Пресмет. долар (O\$)	Анголска	721
26	Пресмет. долар (O\$)	Алжир	741
27	Пресмет. фунта (OF)	Бангладеш	722
28	Пресмет. долар (O\$)	Бугарија	703
29	Пресмет. долар (O\$)	Бразил	771
30	Пресмет. долар (O\$)	Египет	742
31	Пресмет. долар (O\$)	Чехословачка	704
32	Пресмет. долар (O\$)	Грција	706
33	Пресмет. долар (O\$)	Гвинеја	743

1	2	3
34	Пресмет. индиска рупија (OIR)	Индија 723
35	Пресмет. долар (O\$)	Демократска Кампукија 275
36	Пресмет. долар (O\$)	Унгарија 708
37	Пресмет. долар (O\$)	Монголија 726
38	Пресмет. долар (O\$)	Германска ДР 705
39	Пресмет. пакистанска рупија (OPR)	Пакистан 727
40	Пресмет. долар (O\$)	Полска 709
41	Пресмет. долар (O\$)	Романија 710
42	Пресмет. долар (O\$)	СССР 711
43	Пресмет. долар (O\$)	Тунис 745
44	Пресмет. фунта (OF)	СР Виетнам 729

Х. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ

Ред. број	Начин на плаќање	Шифра
1	2	3
1	Плаќање со општ налог за пренос (налог 50)	1
2	Компензации	2
3	Плаќање со меница	3
4	Одлагање на плаќањето за бродови и авиони	4
5	Обврзници на федерацијата	5
6	Комбинирано плаќање	9
7	Плаќање со чек кај царината	7
8	Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот	8

ХI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Ред. број	Единица на мера	Шифра
1	2	3
1	Парче	11
2	Милиграм	19
3	Грам	21
4	Килограм	22
5	Метричка цента — квинтал	23
6	Тона	24
7	Метар — должински	26
8	Метар — квадратен	27
9	Метар — кубен	28
10	Метар — просторен	29
11	Литар	33
12	Хектолитар	34
13	Карат	35
14	Дузина	44
15	Чифт	45
16	Табак	46
17	Фус	55
18	Мегават	65
19	Киловат	66
20	Гарнитура — комплет	67
21	Филтер за тон	69

ХII. ВИД И НАЦИОНАЛНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ, ОДНОСНО ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА

Ред. број	Вид на превозното односно преносното средство	Шифра
1	2	3
1	Железница, домашна	11
2	Железница, странска	19
3	Поморски брод, домашен	21
4	Поморски брод, странски	29
5	Речен пловен објект, домашен	31
6	Речен пловен објект, странски	39
7	Авион, домашен	41
8	Авион, странски	49
9	Патно возило, домашно	51
10	Патно возило, странско	59
11	Електровод, водовод и др.	69
12	Друго	81

ХIII. ОСНОВИ ЗА ИЗМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ

Ред. број	Основи за измена на царинската стапка	Шифра
1	2	3
1	Снижена царинска стапка, количина и вредност на стоките неограничени	1
2	Снижена царинска стапка, количина односно вредност на стоките ограничена	2
3	Снижена царинска стапка во однос на земјата на потеклото, количина и вредност на стоките неограничени	3
4	Снижена царинска стапка во однос на земјата на потеклото, количина односно вредност на стоките ограничена	4
5	Трипартитна преференцијална царинска стапка	5
6	Преференцијална царинска стапка	6
7	Стапка зголемена во однос на стапката од Царинската тарифа	7
8	Примена на член 4 од Законот за Царинската тарифа при конечното царинење на консигнациони стоки	8
9	Други измени на царинските стапки:	
	— според одлуки односно решенија во кои не се наведени тарифните броеви односно тарифните ставови од Царинската тарифа	
	— ослободување од плаќање царина според Царинскиот закон	9
	— други измени	

ХIV. НАЧИН НА УПАТУВАЊЕ НА СТОКИ ОД КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД

Ред. број	Начин на упатување на стоки од консигнационен склад	Шифра
1	2	3
1	Враќање на стоки од консигнационен склад во странство односно во слободна царинска зона	1

1	2	3
2	Упатување од консигнационен склад на стоки што се наменети за користење надвор од царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	2
3	Пренесување на стоки од консигнационен склад во царински магацин или во царинско стовариште	3
4	Пренесување на стоки од консигнационен склад во царински склад	4
5	Пренесување на стоки од еден во друг консигнационен склад на ист држател	5
6	Упатување на стоки од консигнационен склад во централен магацин на воздухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај	6
7	Упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на домашни и странски бродови што сообраќаат со странство	7
8	Упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство	8
9	Други случаи на конечно изнесување на стоки од консигнационен склад	9

XV. ТЕХНИЧКИ СТОКИ ШТО ГИ УВЕЗУВААТ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Реден број	Назив на стоките	Шифра
1	2	3
1	Патнички автомобили	001
2	Товарни моторни возила	002
3	Мотоцикли	003
4	Велосипеди	004
5	Моторни чамци	005
6	Мотори за превозни средства и чамци	006
7	Делови за моторни возила	007
8	Косачки, запрежни	008
9	Косачки, моторни	009
10	Косачки, тракторски	010
11	Трактори	011
12	Вршалки	012
13	Самоврзачки	013
14	Сламорезачки	014
15	Сеалки	015
16	Култиватори	016
17	Машини за вадење компир	017
18	Превртвачи за сено	018
19	Дрвбилки за пченка	019
20	Гмечалки за грозје	020
21	Моторни прскалки	021
22	Пумпи за вода	022
23	Моторни пили	023
24	Автомати за напојување добиток	024
25	Автомати за молзење	025
26	Тракторски и камионски приколки	026
27	Запрежни коли	027
28	Запрежни гребла	028

1	2	3
29	Запрежни плугови	029
30	Стругови	030
31	Дупчалки	031
32	Електромотори	032
33	Машини за обработка на дрво	033
34	Апарати за заварување	034
35	Машини за производство на пластични производи	035
36	Машини за обработка на кожа	036
37	Машини за мешање тесто	037
38	Машини за хемиско чистење	038
39	Машини за пеглање	039
40	Хидраулични преси	040
41	Хауби	041
42	Мешалки за бетон	042
43	Машини за производство на бетонски елементи	043
44	Хидраулични дигалки	044
45	Компресори	045
46	Гендиња за паркет	046
47	Печки за централно грење	047
48	Котли за централно греење	048
49	Рачна количка	049
50	Машини за производство на сладолед	050
51	Машини за миење садови	051
52	Електрични пржалки	052
53	Електрични апарати за варење експрес кафе	053
54	Музички автомати	054
55	Автомати за игра	055
56	Тапани	056
57	Сметачки машини	057
58	Пишувачки машини	058
59	Машини за перење пресека	059
60	Шивачки машини	060
61	Машини за плетење	061
62	Телевизори	062
63	Магнетофони	063
64	Транзистори	064
65	Радиоапарати	065
66	Грамофони	066
67	Хармоника	067
68	Клавири и хармониуми	068
69	Електрични гитари	069
70	Печки на нафта	070
71	Шпорети	071
72	Фрижидери	072
73	Бојлери	073
74	Правошмукалки	074
75	Миксери	075
76	Електрични воденици за кафе	076
77	Електрични пегли	077
78	Електрични греалки	078
79	Електрични апарати за бричење	079
80	Фенови за коса	080
81	Фотографски апарати	081
82	Кинопроектори и кинокамери	082
83	Двогледы	083
84	Ловечки пушки	084
85	Пиштоли	085
86	Часовници	086
87	Ваги за домаќинство	087
88	Детска количка	088
89	Други технички производи	089

VS 10

1 Пријавујам carinarinci-izpovesti — И пријавувам на цариницијата-испоставата
 Prijavljam carinarinci-izpovesti — Пријавујам цариницијата-испоставата

1.

3

a) Želim, a se primijeni — Сакам да се примени:
 Želim, da se uporabi — Желим да се примени:

4.

b) Prilazem — Прилагам:
 Prilagam — Прилагам:

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

3. PRIMLJENO: DAN
 ПРИМЕНО: ДЕН
 PREJETO: DAN
 ПРИМЉЕНО: ДАН

MJESEC
 МЕСЕЦ
 MESEC
 МЕСЕЦ

5 Carinski obveznik — Царински обврзник Carinski zavezanec — Царински обврзник		6 Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата Deklarant — Подносилац декларације	
10 Vrsta (oblik) uvoza — Вид (форма) на увозот Vrsta (oblika) uvoza — Врста (облик) увоза		11 Vrsta i nacionalnost prijevoznog sredstva Вид и националност на превозното средство Vrsta in pripadnost prevoznega sredstva Врста и националност превозног средства	
12 Datum povratka privremeno uvezene robe Датум на враќањето на привремено увезените стоки — Датум вративе заčasno uvezene robe — Датум повратка привремено увезене робе		13 Datum prelaska preko carinske crte — Датум на преминувањето на царинската линија — Datum prehoda bez carinske crte — Датум преласка царинске линије	
17 Datum carinjenja — Датум на цариненјето — Datum carinjenja — Датум на цариненјето		18 Datum carinjenja — Датум на цариненјето — Datum carinjenja — Датум на цариненјето	

VS 11 DUPLIRATI OD 3—13

KOLETA — КОЛЕТИ TOYORKI — КОЛЕТА		Jed. mjere Един. на мера Mer. enota Јед. мере	KOLIČINA U JEDINIČI MJERE КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА НА МЕРА KOLIČINA V MERSKI ENOTI КОЛИЧИНА У ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ	TEŽINA U KILOGRAMIMA — ТЕЖИНА ВО КИЛОГРАМИ TEŽA V KILOGRAMIH — ТЕЖИНА У КИЛОГРАМИМА	
Broj — Број Številka — Број	Opis — Опис Opis — Опис			Bruto — Бруто Bruto — Бруто	Neto — Нето Neto — Нето
25	26	27	28	29	30
14			16	18	29
POREZ NA PROMET — ДАНОК НА ПРОМЕТ PROMETNI DAVEK — ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ		Iznos p.p. pristojbi u dinarima — Износ на з.п. давачки во динари — Znesek k.ž. davčini v dinarjih — Износ п.п. дажбина у динарина		Posebna taksa — Посебна такса Posebna taksa — Посебна такса	Vrednost robe — Вредност робе — Vrednost blaga — Вредност блага
36	37	38	39	40	41
73	77	79	84	92	100
Tarifni broj i imenovanje — Тарифни број и именовање — Tarifna številka in imenovanje — Тарифни број и именовање		Stopa — Стапка Stopnja — Стопа	U dinarima obračunati po jedinici mjere — Во динари прераčунати по јединица на мера — V dinarjih obračunani po merski enoti — У динари прераčунати по мерској еноти	Posebna taksa — Посебна такса Posebna taksa — Посебна такса	Vrednost robe — Вредност робе — Vrednost blaga — Вредност блага
36	37	38	39	40	41
73	77	79	84	92	100

VS 11 DUPLIRATI OD 3—13

25	26	27	28	29	30	31
14			16	18	29	38
36	37	38	39	40	41	44
73	77	79	84	92	100	108

Robu pregledali — Прегледот на стоките го извршил
 Blago sta pregledala — Преглед робе извршили

dne
 на
 dne
 дана

1.

2.

Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
 Pri pregledu navzoč — Прегледу присуствовао

Primjedba — Забелешка
 Priponba — Приредба:

(M. P. — M. P.)

Primo duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата го прими
 Prejel dvojni deklaracije — Примио дупликат декларације

dne
 на
 dne
 дана

Robu izdao — Стоките ги издал
 Izdal blago — Робу издал

dne
 на
 dne
 дана

OBRAZAC I

(420x305 mm)

2. Број
Број
Številka

Prijava br. — Пријава бр.
Prijava št. — Пријава шт.
Magaz. knjiga br. — Магаз. книга бр.
Skladišna knjiga št. — Магаз. книга шт.

od — од 19
z dne — од 19
od — од 19
z dne — од 19

Roba leži u — Стоките лежат во:
Blago leži v — Роба лежи у:

Robu će pregledati:
Pregled na stоките ќе извршат:
Blago бosta pregledala:
Pregled robe извршиле:

Potpis primaoca deklaracije — Потпис на примателот на декларацијата

Podpis prejemnika deklaracije — Потпис на примателот на декларацијата

SAT
ЧАС
URA
ЧАС

7	Tvrtka prodavača — Фирма на продавачот Firma prodajalca — Фирма продавац	8	Nadležna narodna banka — Надлежна народна банка Banka — Пристојна народна банка — Надлежна народна банка	9	Paritet — Паритет — Pariteta — Паритет		
14	Zemlja podrijetla — Земја на потеклото Država izvora — Земја порекла	15	Ukupan broj imenovanja — Вкупен број именования Imenovanj — Skupno število imenovanj — Укупен број именования	16	Broj i godina rješenja na temelju kojega je odobren privremeni uvoz — Број и година на решението според кое е одобрен привремениот увоз Številka in leto odločbe, na podlagi katere je bil dovoljen začasen uvoz — Број и година на решението по коме је одобрен привремени увоз		
21	Pristojba za carinsko evidentiranje — Давнина за царинско евидентирање Davčina za carinsko evidentiranje — Давнина за царинско евидентирање	22	Pristojba za izdavanje poreskog opterećenja — Давнина за пореско оптерећење Davčina za porazivanje na danonotno optovarivanje — Давнина за издavanje давнине обременитве Davčina za izdavanje poreskog opterećenja — Давнина за издавање пореског оптерећења	23	Taksa u novcu po težini — Такса во новцу по тежини spored težinata — Taksa v denarju za težo — Такса у новцу по тежини	24	Način plaćanja carinskih pristojbi — Начин на плаќањето на царинските давнини Način plaćanja carinskih davčina — Начин плаќања царинских давнина

Тарифни број и именовање робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајен назив робе
Тарифен број и именовање на стоките според Каринската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките
Тарифна številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajni naziv blaga
Тарифни број и именовање робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајен назив робе

32	33	34	35

A. СТОКИТЕ ST ROBE		ZAKLJUČAK — ЗАКЛУЧОК — ZAKLJUČEK — ЗАКЉУЧАК		Izvor sredstava Извор на средства Извор на средства Извор на средства		Stara roba u Stara roba u Stara roba u Stara roba u	
45	46	47	48	49	50	51	

32	33	34	35			
45	46	47	48	49	50	51

Kontrolni naziv — Контролен назив
Kontrolne ugotovitve — Контролни наоди

VS 

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА


DUPLIRATI OD 3-13

[illegible]

VS **11** DUPLIRATI OD 3-13

25	26	27	28	29	30	31		
14			16	18	29	38		
36	37	38	39	40	41	42	43	44
73	77	79	84	92	100	103	105	108

VS **11** DUPLIRATI OD 3--13

25	26	27	28	29	30	31		
 14			 16	 18	 29	 38		
36	37	38	39	40	41	42	43	44
 73	 77	 79	 84	 92	 100	 103	 105	 108

1. Robu pregledali — Прегледот на стоките го извршиле dne
Blago sta pregledala — Преглед робе извршили na 19 dne
dana

Primjedba — Забелешка
Primjeba — Принедба:

2. Preġedlu prisustovao — При прегледот присуствоваа
Pri pregledu navzoč — Прегледу присуствовао

Priglasio duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата го примила
Prejel dvojniki deklaracije — Примио дупликат декларације

Robu izdao — Стоките ги издал
Izdai blago — Робу изdao

дне
на _____ 19 _____
дне
дана

дне
на _____ 19 _____
дне
дана

А
ИЈА

Број _____
Број
Številka

OBRAZAC 1/1
(420x305 mm)

Тарифни број и именовање робе према Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Тарифна številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajni naziv blaga Тарифни број и наменување робе по Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе		Тарифна številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajni naziv blaga Тарифни број и наменување робе по Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе		Carinska stopa Царинска стапка Carinska stopnja Стопа царине									
32		33		34		35							
59		68		69									
STOKITE РОБЕ		ZAKLJUČAK — ЗАКЛУЧОК — ЗАКЛJUČEK — ЗАКЉУЧАК		Извор истежава Извор на средствима Извор средствима		Број робе на Царинској тарифи Број робе на Царинској тарифи Број робе на Царинској тарифи Број робе на Царинској тарифи							
Број — Број Številki — Број		Datum — Датум Datum — Датум		Korisnik — Корисник — Цроранник — Корисник		Naziv i mjesto — Назив и место — Naziv in kraj — Назив и место							
45		46		47		48		49		50		51	
131(24)		137(30)		143(36)		150(43)		152(45)		155(48)		157(50)	

32		33		34		35							
59		68		69									
45		46		47		48		49		50		51	
131(24)		137(30)		143(36)		150(43)		152(45)		155(48)		157(50)	

32		33		34		35							
59		68		69									
45		46		47		48		49		50		51	
131(24)		137(30)		143(36)		150(43)		152(45)		155(48)		157(50)	

Kontrolni nalaz — Контролен наод
Kontrolne ugotovitve — Контролни налази

Пријављујем царинарци и _____ није наведени робу за царинарство
 и ја пријављујем да царинарница во _____ долу наведених ствари за царинарство
 Пријављујем царинарци в _____ извршио наведених ствари за царинарство
 Пријављујем царинарци у _____ није наведени робу за царинарство

Прилазет: — Прилазет: — Прилазет: — Прилазет: _____

Желим да се примени: — Сакам да се примени _____
 Желим да се употреба: — Желим да се примени _____

Увознак — Увозни: _____

_____ (ime, naziv i adresa — име, назва и адреса
 _____ (ime, naziv i naslov — име, назва и адреса)

Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата _____
 Deklarant — Подносител, декларације _____ (potpis — потпис — potpis — потпис)

Datum — Датум — Dne — Датум: _____ 19____

UVOZNA CARINSKA DEK
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКУ

Priljubeno dana — Приложено на
Prejeto dne — Принято дана

[illegible]

(Uokviren dio punom crtom popunjava podnosioc deklaracije)
(Vremeni otisak sa punom linijom to popunjava podnositelj na deklaraciji)
(Del obrazca, ki je uokvirjen z debelo črto, izpolni deklarant)
(Uokvirjen del s punom linijom popunjava podnositelj deklaracije)

Наромене: — Забелешки:
Оростве: — Надомене:

izdao robu: — Стоките ги издал;
izdal blaga: — Издао робу;

Robu pregledali dne — Прегледот на стоките го извршиле на денот
Blago pregledala dne — Преглед робе извршили дана

dana -- na denot _____ 19 ____ uri -- yas _____
dne -- dena _____ ob -- yas _____

1) _____

Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
V navzočnosti — Прегледу присуствувал

Pristojbe proglašunao — Давачките ги пресметал 19
Davštine obračunal — Прорачун дажба на извршио

Primio duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата го примила
Prejel duplikat deklaracije — Примио дупликат декларације

Prihodne knjige br. — Приходная книга бр. _____ 19____
Knjige dohodkov št. — Книги доходков ш. _____

Proknjizio — ПроКНЖИЗІО (М. Р. — М. П.)
Yknjizil — ПРОКЪ-СНІС

VS 15

Пријавујам царинарски-испостави — И пријавувам на царинарницата-испоставата
Пријавујам царинарски-испостави — Пријавујам царинарницата-испоставата

UVOZNA CARINSKA
UVOZNA CARINSKA

за увоз robe s oplemenjivanjа — за
за увоз blaga z oplemenjivanjа — за

4.

Zelim da se primijeni — Сакам да се примени
Zelim, da se uporabi — Нејам да се примени

3. DAN
DEN
DAN
DAN
MESEC
MESEC
MESEC

Prilazom — Прилагам
Prilagam — Прилагам

5	Carinski obveznik — Царински обврзник — Carinski zavezanec — Царински обврзник		6	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата — Deklarant — Подносител	
8	Nadležna narodna banka — Надлежна народна банка Pristojna narodna banka — Надлежна народна банка		9	Vrsta i nacionalnost prijevoznog sredstva Vrsta i nacionalnost na prevoznom sredstvu Vrsta in pripadnost prevoznega sredstva Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva	
13	Datum prelaska preko carinske crte Datum, na preminuvanjeto na царинската линија — Datum prehoda čez carinsko črto Datum prelaska царинске линије		14	Datum carinjenja — Датум на цариненето Datum carinjenja — Датум царинења	
15	Pristojba za carinsko-evidentiranje Davčina za carinsko-evidentiranje Давчина за царинско евидентирање		16	Pristojba za carinsko-evidentiranje Davčina za carinsko-evidentiranje Давчина за царинско евидентирање	

VS 16 DUPLIRATI OD 3—13

PODACI O ROBI KOJA SE UVOZI S OPLEMENJIVANJA — ПОДАТОЦИ ЗА СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ОД ОБЛАГОРОДУВАЊЕ — ПОДАТОЦИ О БЛАГО

Redni broj imena Ред. бр. на наименовање	KOLETA — КОЛЕТИ TOVORNI — ТОВОРНИ		Jedinica mjere Единица на мера Merska enota Јединица мере	Količina u jedinici mjere Количина во единица на мера Količina v merski enoti Количина у јединици мере	Težina u kilogramima — Тежина во килограм Teža v kilogramih — Тежина у килограмима	
	Broj — Број Število — Број	Opis — Опис Opis — Опис			Brutto — Бруто — Bruto — Бруто	Netto — Нето — Neto — Нето
20	21	22	23	24	25	26
14			16	18	29	38
Iznos p.p.pristojbe u dinarsima Износ на з.п.п. давачки во динари Znosak i.s. davčin v. dinarjih Износ п.п. давнина у динарима			Posebna taksa Posebna taksa Посебна такса	Režim uvoza Режим на увозот Režim uvoza Режим увоза	Vrsta valute Вид на валута Vrsta valute Врста валута	Vrijednost usluga u valuti Вредност на услугите во валути Vrednost storitev v valuti Вредност сторитв у валути
32	33	34	35	36	37	38
71	85	88	90	93	106	119(14)

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

PODACI O ROBI KOJA JE BILA PRIVREMENO IZVEZENA — ПОДАТОЦИ ЗА СТОКИ ШТО БИЛЕ ПРИВРЕМENO ИЗВЕЗЕНИ — ПОДАТОЦИ О БЛАГУ, КИ ЈЕ БИ

Redni broj imena Ред. бр. на наименовање	Jed. mjere Един. на мера Merska enota Јед. мере	Količina u jedinici mjere Количина во единица на мера Količina v merski enoti Количина у јединици мере	Netto težina u kilogramima Нето тежина во килограм Neto težina v kilogramih Нето тежина у килограмима	Carinska osnovica Царинска основца Carinska osnova Царинска основца	Tarifni broj i Тарифен број и наименовање Tarifna številka Тарифни број и на
45	46	47	48	49	
14	16	18	29	40	

Robu pregledati: — Прегледот на стоките го извршиле
Blago pregledati: — Преглед robe извршила

1) _____ dne _____ 19 _____
na _____
dne _____
dana _____

2) _____ dne _____ 19 _____
na _____
dne _____
dana _____

Pregledu prisustvovala: — При прегледот присуствувала

При прегледу navzoč: — Прегледу присуствувало

Primo duplikat deklaracije: — Дупликатот на декларацијата го примила

Prejel dvojniki deklaracije: — Примио дупликат декларације

Robu izdao: — Стоките ги издал — Blago izdal: — Robu izdao

_____ dne _____ 19 _____
na _____
dne _____
dana _____

_____ dne _____ 19 _____
na _____
dne _____
dana _____

OBRAZAC IV
(420 X 305 mm)АЦИЈА
РАЦИЈА2. Број
Број
Шт.

Пријава бр. — Пријава бр.

Пријава шт. — Пријава шт.

од — од 19

з дне — дд

Магаз. књига бр. — Магаз. књига бр.

Складска књига шт. — Магаз. књига бр.

од — од 19

з дне — дд

Роба лежи у — Стоките лемат во

Благо лежи у — Роба лемат у

Роба се прегледа!

Преглед на стоките не извршен

Благо брзо прегледано

Преглед робе извршен

(Potpis primaoca deklaracije — Потпис на примателот на декларацијата — Podpis prejemnika deklaracije — Потпис примаоца декларације)

25		7		Tvrka prodavača — Фирма на продавачот — Firma prodajalca — Фирма продавец.	
1		12		Zemlja iz koje se roba uvozi — Земја од која стоките се увезуваат Država iz katere se blago uvozi — Земља из која се роба увози	
54		17		55	
18		19		57	

НАМЕНА — ПОДАЦИ О РОБИ КОЈА СЕ УВОЗИ С ОПЛЕМЕНЊАЊА:

Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и наименување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajni trgovački naziv blaga Тарифни број и наименување робе по Царинској тарифи и трговачки вообичаени назив робе		Temelj smanjenje povećanja carinske stope — Основ за намалување или зголемување на царинската стопа — Основ за зголемување или намалување на царинската стопа — Основ за зголемување или намалување на царинската стопа	Carinska stopa Царинска стопа Carinska stopnja Стопа царине
28	29	30	31
59	68	69	73

ZAKLJUČAK — ЗАКЛУЧОК — ЗАКЛУЧЕК — ЗАКЛУЧАН		Izvor sredstava Извор на средства Извор на средства Извор на средства	43	44
40	41	42	43	44
30	41(36)	42(43)	43(45) 44(47)	

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНА:

Carinska tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Carinski tarifi ter običajni trgovački naziv blaga Царинској тарифи и трговачки вообичаени назив робе	Temelj smanj-poveć carinske stope — Основ за намалување или зголемување на царинската стопа — Основ за зголемување или намалување на царинската стопа	Carinska stopa Царинска стопа Carinska stopnja Стопа царине	Iznos p.p. pristojbi u dinarima Износ на з.п. давјини во динари Znesek k.z. davštin v dinarjih Износ н.п. давнина у динари	Posebna taksa Посебна такса Posebna taksa Посебна такса
50	51	52	53	54
50	59	60	64(14)	72(22) 74(24)

Primedba — Забелешка — Pripona — Примедба

Kontrolni nalaz — Контролен наод
Kontrolne ugotovitve — Контролни наоди

UVOZNA CAC
УВОЗНА ЦАР

za uvoz robe s oplemenjivanja
za uvoz blaga z oplemenite

DUPLIRATI OD 3-13

Redni broj imena roba — Редни број на називот на робата — Дар- редни број на име- на — Редни број на називот	Jed. mjere Един. на мера Мерска епога Јед. мере	Kolicina u jedinici mjere Количина во единица на мера Количина в мерска епога Количина у јединици мере	Neto težina u kilogramima Нето тежина во килограми Нето тежа в килограмима Нето тежина у килограмима	Carinska osnovica Царинска основца Царинска основа Царинска основца	Tarif Тариф Tariff Тариф
45	46	47	48	49	
14	16	18	20	40	

VS 17 DUPLIRATI OD 3-13

45	46	47	48	49	
14	16	18	20	40	

VS 17 DUPLIRATI OD 3-13

45	46	47	48	49	
14	16	18	20	40	

VS 17 DUPLIRATI OD 3-13

45	46	47	48	49	
14	16	18	20	40	

VS 17 DUPLIRATI OD 3-13

45	46	47	48	49	
14	16	18	20	40	

VS 17 DUPLIRATI OD 3-13

45	46	47	48	49	
14	16	18	20	40	

Robu pregledati — Прегледот на стоните го извршиле
Blago sta pregledala — Преглед робе извршиле
1) _____ dne _____ 10 _____
na _____
2) _____ dne _____
dana _____
Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
Pri pregledu navzo — Прегледу присуствувал
Приним дупликат декларације — Дупликатот на декларацијата го
приним — Prejel dvojniki deklaracije — Приним дупликат деклар.
Robu izdao — Стоните ги издал — Blago izdal — Роби издал
_____ dne _____ 10 _____
na _____
_____ dne _____ 10 _____
na _____
_____ dne _____ 10 _____
na _____

(M. P.)
(M. P.)

VS 30

1 Пријављујем цариници-исповести — И пријавувам на цариницицата-непоставата
Пријављујам цариници-исповести — Пријавујам цариницицата-исповести

_____ 3

4

a) Želim da se primijeni: — Сакам да се примени: _____
a) Želim da se uporabi: — Желим да се примени: _____

b) Prilazem: — Прилагам: _____
b) Prilagam: — Прилажем: _____

UVOZNA CARINSKA DE
УВОЗНА ЦАРИНСКА Д
za smještaj robe na konsignaciju
за сместување на стоки на кон
za spravilo blaga v konsignaciju
за смештај на стоки на кон

3. DAN MJESEC
DEN MESEC
DAN 14 MESEC 16

5	Podnostelj deklaracije — Подносител на декларацијата Deklarant — Подносилац декларације	6	Posjednik konsignacijskog skladišta — Држател на консигнационен склад Imetnik konsignacijskega skladišta — Држалац консигнационот склад
8	Ukupan broj imenovanja — Вкупен број наименовања Skupno število imenovanj — Укупан број наименовања	9	Ukupna vrijednost robe u valuti — Вкупна вредност на стоките во валута Skupna vrednost blaga v valuti — Укупна вредност на стоките во валута
	Redni broj imenovanja Reden broj na imenovanju Zap. številka imenovanja Redni broj na imenovanju		Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и наименовање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и наименовање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките
12		13	
59			61
20		21	
93			95

DUPLIRATI OD 1—58

12		13	
59			61
20		21	
93			95

Robu pregledali: 1) _____
Pregledot na stokite go izвршил: _____
Blago pregledala: _____
Pregled robe izvršili: 2) _____
Pregledu prisustvovali: _____
Pri pregledu prisustvoval: _____
Pri pregledu prisustvoval: _____

Primjedba — Забелешка — Припомена — Примедба

JA
SAT
HAC
JRA
HAC

2. Број
Број
Številka

OBRAZAC V
429 × 305 mm

Prijava br. — Пријава бр. _____ од _____ 19____
Prijava št. — Пријава бр. _____ од _____ 19____
Magazinska knjiga br. — Магазинска книга бр. _____ од _____ 19____
Skladišna knjiga št. — Магазинска книга бр. _____ од _____ 19____
Pregled roba izvišit do: 1) _____
Pregled na stokite ne _____
izvišat: _____
Blago bosta pregledala: 2) _____
Pregled robe izvišit do: _____

(potpis primaoca deklaracije — потпис на примателот на декларацијата)
(podpis posrednika deklaracije — потпис на посредникот на декларацијата)

Strana tvrtka — Странска фирма — Туја firma — Страна фирма						
7	25					
10	Vrsta valute — Вид валута — Vrsta valute — Врста валута	11	00000000,000000			
Količina u jedinici mjere Копичина во единица на мера Količina v merski enoti Копичина у единица мере		Težina u kilogramima Тежина во килограми Teža v kilogramih Тежина у килограмини		Koleta — Колети Tovorki — Колета	Vrijednost robe u valuti Вредност на стоките во валута Vrednost blaga v valuti Вредност робе у валути	
15		16		17	18	19
72						82
23		24		25	26	27
106 (59)						116 (69) 126 (79)
15		16		17	18	19
72						82
23		24		25	26	27
106 (59)						116 (69) 126 (79)

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

за smještaj robe na konsignaciju — за сместување на
za spravilo blaga v konsignaciju — за смештој

DUPLIRATI OD 1— 58

Redni broj imenovanja Реден број на именување Zar. številka imenovanja Редни број на именување	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговачки вообичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и наменување на стоките по Царинската тарифа и трговачки вообичаен назив на стоките	
12	13	
59		61
20	21	
93		95

DUPLIRATI OD 1— 58

12	13	
59		61
20	21	
93		95

DUPLIRATI OD 1— 58

12	13	
59		61
20	21	
93		95

Robu pregledali: _____ 1)
Прегледан на стоките го извршиле:
Blago pregledalo: _____
Прегледане на стоките извршиле:
Pregledu prisustvovali: _____ 2)
При прегледу присуствувал:
Pri pregledu navzoč: _____
Прегледу присуствоваа:

(п. Р.) (М. П.)

Број _____
Број _____
Številka _____

OBRAZAC V/1
420 X 305 mm

нација
нацију

Количина у јединици мере Количина во единица на мера Количина в мерски еноци Количина у јединици мере	Тежина у килограмима Тежина во килограми Тежа в килограми Тежина у килограмима	Коleta — Коleta Тovorki — Коleta		Вриједност робе у валути Вредност на стоките во валута Vrednost blaga в валути Вредност робе у валути
		Број — Број Število — Број	Облик и ознака Форма и ознака Облика и ознака Облик и ознака	
15	16	17	18	19
				82
23	24	25	26	27
6 (59)				116 (69) 126 (79)

15	16	17	18	19
				82
23	24	25	26	27
06 (59)				116 (69) 126 (79)

15	16	17	18	19
				82
23	24	25	26	27
108 (59)				116 (69) 126 (79)

OBRAZAC VI

VS 40

1. Carinarnica - ispostava — Царинарница - испостава
Carinarnica - izpostava — Царинарница - испостава

3

DEKLARACIJA O CARINSKOJ VRIJEDNOSTI UVEZENÉ ROBE
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ
DEKLARACIJA O CARINSKI VREDNOSTI UVOŽENEGA BLAGA
ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ УВЕЗЕНЕ РОБЕ

2. Broj
Broj
Številka

8

3. DAN MJESEC GODINA
DEN MESEЦ ГОДИНА
DAN MESEЦ ГОДИНА
DAN MESEЦ ГОДИНА

14

16

18

4. Redni broj imenovanja iz deklaracije
Редни број на именовањето од декларацијата
Zaporedna številka imenovanja iz deklaracije
Редни број на именовањето из декларације

20

5. Carinski obveznik — Царински обврзник Carinski zavezanec — Царински обврзник	6. Tarifni broj carinske tarife — Тарифен број од Царинската тарифа Tarifna številka po carinski tarifi — Тарифни број царинске тарифе
7. Broj i datum fakture — Број и датум на фактурата Številka in datum fakture — Број и датум фактуре	8. Paritet dostave — Паритет на испораката Pariteta dobave — Паритет испоруке

9. BRUTTO VRIJEDNOST ROBE — БРУТО ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ BRUTO VREDNOST BLAGA — БРУТО ВРЕДНОСТ РОБЕ	DINARA
1. Svota koje se ne uračunavaju u carinsku osnovicu — Износи што не се засметуваат во царинската основца Zneski, ki se ne vštejejo v carinsko osnovo — Износи кои не се урачунаваат во царинску основцу	29
10. Uobičajeni novčani rabat — Вообичаен паричен рабат — Običajni denarni odbitek — Уобичајени новчани	38
11. Kasa skonto — Каса сконто — Blagajniški popust — Каса сконто	43
12. Troškovi montaže — Трошоци за монтажа — Stroški z montažo — Трошоци монтажа	48
13. Troškovi tehničke dokumentacije — Трошоци за техничката документација — Stroški s tehnično dokumentacijo — Трошоци техничке документације	55
14. Kamati na kredit — Камата на кредитот — Obresti od kredita — Камата на кредит	60
15. Ostalo — Друго — Drugo — Остало	65
16. Ukupna svota koja se ne uračunava u carinsku osnovicu — Вкупен износ што не се засметува во царинската основца Skupaj znesek, ki se ne všteja v carinsko osnovo — Вкупен износ који не се урачунава во царинску основцу	72
17. NETTO VRIJEDNOST ROBE — НЕТО ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ NETO VREDNOST BLAGA — НЕТО ВРЕДНОСТ РОБЕ	80
11. Troškovi koji se uračunavaju u carinsku osnovicu — Трошоци што се засметуваат во царинската основца Stroški, ki se vštejejo v carinsko osnovo — Трошоци кои се урачунаваат во царинску основцу	89
18. Troškovi prijevoza — Трошоци на превозот — Prevozni stroški — Трошоци превоза	96
19. Troškovi osiguranja — Трошоци на осигурувањето — Zavarovalni stroški — Трошоци осигурања	102
20. Provizija posrednika — Посредничка провизија — Posredniška provizija — Провизија посредничка	107
21. Troškovi nastali pribavljanjem dokumentacije o kupnji robe, uključujući i konzularne takse — Трошоци настанати со прибавувањето на документацијата за купувањето на стоките, вклучувајќи ги и конзуларните такси — Stroški v zvezi z zbiranjem dokumentacije o nakupu blaga, vštovski konzularne takse — Трошоци настанали прибавувањето на документација о куповини робе, уклучувајќи ги и конзуларните такси	112
22. Pristombe i prijevozne takse koje terete robu izvan carinskog područja Jugoslavije — Давачки и превозни такси што ги товарат стоките надвор од царинското подрачје на Југославија — Davičine in prevozne takse, ki bremenijo blago izven carinskega območja Jugoslavije — Давјине и превозне такси кои терете робу ван царинското подрачје Југославија	117
23. Troškovi uobičajene ambalaže — Трошоци на вообичаена амбалажа — Stroški za običajno ambalažo — Трошоци уобичајена амбалажа	122
24. Troškovi utovara i pretovara — Трошоци на натовар и претовар — Nakladalni in prekladalni stroški — Трошоци утовара и претовара	127
25. Ostali troškovi u vezi s dopretno robe — Други трошоци во врска со доставувањето на стоките Drugi stroški v zvezi s dostavo blaga — Остали трошоци во врска со дотреча на робе	132
26. Ukupni troškovi koji se uračunavaju u carinsku osnovicu — Вкупни трошоци што се засметуваат во царинската основца Skupaj stroški, ki se vštejejo v carinsko osnovo — Вкупни трошоци кои се урачунаваат во царинску основцу	140
27. CARINSKA OSNOVICA — ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА CARINSKA OSNOVA — ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА	148

(Mesto i datum — Место и датум)
(Kraj in datum — Место и датум)

(M. P.)
(M. P.)

Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата
Deklarant — Подносилац декларације

SAVEZNA UPRAVA CARINA
СОЈУЗНА УПРАВА НА ЦАРИНИ
ZVEZNA CARINSKA UPRAVA
САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА
CARINARNICA
ЦАРИНАРНИЦА
CARINARNICA
ЦАРИНАРНИЦА

Obrazac III

Br. — Бр.
Stev. — Бр.

dne, 19

Vlasnik robe — излагач
Сопственик на стоките — излагач
Lastnik blaga — razstavljalec
Власник робе — излагач

Zemlja podrijetla
Земља на потекло
Drzava izvoza
Земља порекла

Broj prijave za uvoz i provoz robe
Број на пријавата за увоз и провоз на стоки
Stevilka prijave za uvoz in tranzit blaga
Број пријаве за увоз и провоз робе

DEKLARACIJA ZA SAJAMSKU ROBU
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА САЕМСКИ СТОКИ
DEKLARACIJA ZA SEJEMSKO BLAGO
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА САЈАМСКУ РОБУ

Prilozi: — Прилози:
Priloge: — Прилози:

Podnositelj deklaracije
Подносилац на декларацијата
Deklarant
Подносилац декларације

dne — датум
datum — датум

UŁAZ-ВЛЕЗ-ВХОД - УЛ

[illegible]

Za točnost podataka odgovara:

За точността на податоците одговара:

Za pravilnost podatkov je odgovoren:

За тачност података одговара:

Podnositelj deklaracije,
Подносителот на декларација,
Deklarant,
на декларације,

Primitak deklaracije:
 Прием на декларацијата:
 Deklaracija prejel:
 Пријем декларације:

dnę, — datym
dnę, — datym

(potpis carinskog radnika)
(подпис на царинског радника)
(podpis carinskog delavca)
(шотис царинкѣх раѣника)

Pregled robe:
Преглед на стоките:
Pregleda blago:
Преглед робе:

dně, — датум
dne. — датум

(polpis carinskoj radnika)
(morate na zapad, not paskotnik)
(podpis carins a Jelavca)
(morate na zapad, a Jelavca)

(podijav carins g Jelavca)
(podijav carins g Jelavca)

ИЗЛАЗ — ИЗЛЕЗ — IZHOD — ИЗЛАЗ

[illegible]

Ротгудје сарински радник,
 Потврдува царинскиот работник
 Ротгудје сарински делавец,
 Потврдува царински работник

VS 20

IZVOZNA C
IZBOZNA L

1 Пријављујем царинарници - испостави — И пријавувам на царинарницата - испоставата
Prijavljam carinarnici - izpostavi — Пријављујем царинарница - испостави

1. 3

2. DAN
DAN 14
3. DAN
DAN 14
MESEC
MESEC
MESEC
MESEC

4. Пријавувам — Пријавувам
Prijavam — Пријавувам

5	Carinski obveznik — Царински обврзник — Carinski zavezanec — Царински обврзник		6	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата — Deklarant	
10	Vrsta izvoza — Вид на извозот — Vrsta izvoza — Врста извоза		11	Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva — Вид и националност на превозното средство — Vrsta in pripadnost prevoznega sredstva — Врста и националност превозног средства	
15	Datum povratka privremeno izvezenе robe — Датум на враќањето на привремено извезените ствари — Datum vrnitve — Датум враќање — Datum povratka privremeno izvezenе robe		16	Ukupan broj imenovanja — Вкупен број именовања — Skupno število imenovanj — Укупан број именовања	
17	Taksa u novcu po težini — Такса во пари според тежината — Taksa v denarju za težo — Такса у новцу по тежини		18	Datum carin — Датум на царината — Datum carin — Датум на царината	
22	Redni broj imenovanja — Реден број на именовањето — Zap. štev. imenovanja — Зап. штев. именовања — Redni broj imenovanja		23	Režim izvoza — Режим на извозот — Režim izvoza — Режим на извозот	
27	Broj zaključka — Број на заклучокот — Številka zaključka — Штеvilка заклучка — Broj zaključka		28	Datum zaključka — Датум на заклучокот — Datum zaključka — Датум на заклучка	
29	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena — CP — SAP u koja se proizvedeni stokite — SR — SAP, v kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba proizvedena		30	Valuta na blagu — Валута на блага — Valuta na blagu — Валута на блага	
31	Jedinica mjere — Единица на мера — Merska enota — Јединица мере		32	Količina u jedinici mjere — Количина во единица на мера — Količina v merski enoti — Количина у мерска единица	
33	Brutto — Бруто — Brutto — Бруто		34	Netto — Нето — Netto — Нето	
35	Valuta na blagu — Валута на блага — Valuta na blagu — Валута на блага		36	Valuta na blagu — Валута на блага — Valuta na blagu — Валута на блага	

DUPLIRATI OD 1—69

22	Redni broj imenovanja — Реден број на именовањето — Zap. štev. imenovanja — Зап. штев. именовања — Redni broj imenovanja		23	Režim izvoza — Режим на извозот — Režim izvoza — Режим на извозот	
27	Broj zaključka — Број на заклучокот — Številka zaključka — Штеvilка заклучка — Broj zaključka		28	Datum zaključka — Датум на заклучокот — Datum zaključka — Датум на заклучка	
29	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena — CP — SAP u koja se proizvedeni stokite — SR — SAP, v kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba proizvedena		30	Valuta na blagu — Валута на блага — Valuta na blagu — Валута на блага	
31	Jedinica mjere — Единица на мера — Merska enota — Јединица мере		32	Količina u jedinici mjere — Количина во единица на мера — Količina v merski enoti — Количина у мерска единица	
33	Brutto — Бруто — Brutto — Бруто		34	Netto — Нето — Netto — Нето	
35	Valuta na blagu — Валута на блага — Valuta na blagu — Валута на блага		36	Valuta na blagu — Валута на блага — Valuta na blagu — Валута на блага	

Robu pregledali — Прегледот на стоките го извршиле
Blago sta pregledala — Преглед робе извршиле

- 1) _____
2) _____
Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
Pri pregledu navoz — При прегледу присуствовао
Primo duplikat deklaracije — Дупликат на декларацијата принцип
Prejel dvojnič deklaracije — Примил дупликат декларације

Primjedba — Забелешка — Примједба

1. Broj
A Epoj
Številka

420 × 305 mm

1) _____

2) _____

7	8	9
13	14	21
26	37	39
36	37	39
137 (83)	147 (93)	156 (102)

Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifen broj i imenovanje na stokite според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и наменовање робе по Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе		75
72		26
NA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ URNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Vrijednost robe franko jugoslavenska granica "u dinarima — Вредност на стоките франко југославанска граница во динари — Вредност блага франко југослава у динари — Вредност робе франко југославанска у динари
Valuti — Во валута Valuti — У валути	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарина	
36	37	38
		39
	137 (83)	147 (93) 156 (102)

Potvrđujem primitak navedene robe i obvezujem se da ću je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku od petnaest dana – To potvrđujem primenom na navedene stoke i se obavezuju deka istite i ne gi prijavim na izlaznata carinarnica u rok od 15 dana – Potvrđujem prejem navedenog blaga. Zavezujem se, da ga bom v 15 dneu prijavil izhodni carinarnici – Potvrđujem primen navedene robe i obavezuem se da hu je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku od petnaest dana

(žig i podpis vozača — жиг и потпис на возачот
žig in podpis prevoznika — жиг и потпис возара)

IZVOZNA CARINSKA DE
IZVOZNA ЦАРИНСКА

DUPLIRATI OD 1-69

22	Redni broj imenovanja Реден број на именовањето Zap. stev. imenovanja Редни број на именовања	70	23	Režim izvoza Режим на извозот Režim izvoza Режим на извозот	24	Broj i opis koleta — Број и опис на колетите Številci in opis tovorkov — Број и опис колета	25	
27	Broj zaključka Број на заклучокот Številka zaključka Број заклучка	84	28	Datum zaključka Датум на заклучокот Datum zaključka Датум заклучка	29	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena — CP — SAP vo koja se произведени стоките SR — SAP, v kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba произведена	96	
Jedinica mjere — Единица на мера Merska enota Јединица мере		Količina u jedinici mjere — Количина во единици на мера — Količina v merski enoti — Количина у јединици мере		TEŽINA ROBE U KILOGRAMIMA — ТЕЖИНА НА СТОКИТЕ ВО КИЛОГРАМИ TEŽA BLAGA V KILOGRAMIH — ТЕЖИНА РОБЕ У КИЛОГРАМИМА		Valuta naplate Banuta na naplatata Valuta poplačila Banuta napplate		
31		32		33		34		35
97		99		110		121		

DUPLIRATI OD 1-69

22	Redni broj imenovanja Реден број на именовањето Zap. stev. imenovanja Редни број на именовања	70	23	Režim izvoza Режим на извозот Režim izvoza Режим на извозот	24	Broj i opis koleta — Број и опис на колетите Številci in opis tovorkov — Број и опис колета	25	
27	Broj zaključka Број на заклучокот Številka zaključka Број заклучка	84	28	Datum zaključka Датум на заклучокот Datum zaključka Датум заклучка	29	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena — CP — SAP vo koja se произведени стоките SR — SAP, v kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba произведена	96	
Jedinica mjere — Единица на мера Merska enota Јединица мере		Količina u jedinici mjere — Количина во единици на мера — Količina v merski enoti — Количина у јединици мере		TEŽINA ROBE U KILOGRAMIMA — ТЕЖИНА НА СТОКИТЕ ВО КИЛОГРАМИ TEŽA BLAGA V KILOGRAMIH — ТЕЖИНА РОБЕ У КИЛОГРАМИМА		Valuta naplate Banuta na naplatata Valuta poplačila Banuta napplate		
31		32		33		34		35
97		99		110		121		

DUPLIRATI OD 1-69

22	Redni broj imenovanja Реден број на именовањето Zap. stev. imenovanja Редни број на именовања	70	23	Režim izvoza Режим на извозот Režim izvoza Режим на извозот	24	Broj i opis koleta — Број и опис на колетите Številci in opis tovorkov — Број и опис колета	25	
27	Broj zaključka Број на заклучокот Številka zaključka Број заклучка	84	28	Datum zaključka Датум на заклучокот Datum zaključka Датум заклучка	29	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena — CP — SAP vo koja se произведени стоките SR — SAP, v kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba произведена	96	
Jedinica mjere — Единица на мера Merska enota Јединица мере		Količina u jedinici mjere — Количина во единици на мера — Količina v merski enoti — Количина у јединици мере		TEŽINA ROBE U KILOGRAMIMA — ТЕЖИНА НА СТОКИТЕ ВО КИЛОГРАМИ TEŽA BLAGA V KILOGRAMIH — ТЕЖИНА РОБЕ У КИЛОГРАМИМА		Valuta naplate Banuta na naplatata Valuta poplačila Banuta napplate		
31		32		33		34		35
97		99		110		121		

Robu pregledati — Прегледот на стоките го извршиле
Blago sta pregledala — Преглед робе извршила

- 1) _____
2) _____
Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
Pri pregledu navzo — Прегледу присуствувал

Primo duplikat deklaracije — Дупликаат на декларацијата приим
Prejel dvojniak deklaracije — Приим дупликаат декларација

K. br. _____ /19
(blagajnik — благажник)

Primjedba — Забелешка

ЈА
ЦИЈА

Број _____
Број _____
Штеvilка _____

ОБРАЗАЦ VII/1
420 × 305 mm

72	26	Тарифни број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наменување на стоките според Каринската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Тарифна штеvilка и именување блага по карински тарифи и обичајно трговско име блага Тарифни број и наменување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе		75
НА ВРИЈДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ УРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Вриједност робе франко југославенска граница у динарима — Вредност на стоките франко југославенска граница у динарима — Вредност блага франко југославије у динарима — Вредност робе франко југославенска граница у динарима		
валути — Во валута валути — У валути	У динарима — Во динари У динарима — У динарима			
36	37	38	39	
	137 (83)	147 (93)	156 (102)	

72	26	Тарифни број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наменување на стоките според Каринската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Тарифна штеvilка и именување блага по карински тарифи и обичајно трговско име блага Тарифни број и наменување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе		75
НА ВРИЈДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ УРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Вриједност робе франко југославенска граница у динарима — Вредност на стоките франко југославенска граница у динарима — Вредност блага франко југославије у динарима — Вредност робе франко југославенска граница у динарима		
валути — Во валута валути — У валути	У динарима — Во динари У динарима — У динарима			
36	37	38	39	
	137 (83)	147 (93)	156 (102)	

72	26	Тарифни број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наменување на стоките според Каринската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Тарифна штеvilка и именување блага по карински тарифи и обичајно трговско име блага Тарифни број и наменување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе		75
НА ВРИЈДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ УРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Вриједност робе франко југославенска граница у динарима — Вредност на стоките франко југославенска граница у динарима — Вредност блага франко југославије у динарима — Вредност робе франко југославенска граница у динарима		
валути — Во валута валути — У валути	У динарима — Во динари У динарима — У динарима			
36	37	38	39	
	137 (83)	147 (93)	156 (102)	

Потврђујем примитак горе наведене робе и обавезујем се да ћу је пријавити излазној царинарници у року од петнаест дана — То потврђујем применом на горњеподелине сток и се обавезујем дека истите ќе и ги пријавам на излазната царинарница во рок од 15 дана — Потврђујем применом наведених блага. Завезујем се да га тог в 15 днеш пријави изходни царинарници — Потврђујем применом горе наведене робе и обавезујем се да ћу је пријавити излазној царинарници у року од петнаест дана

(Зиг и потпис возача — жиг и потпис на возачот
Зиг и потпис превозника — жиг и потпис возачот)

VS 21

1 Пријављујем carinar.-ispostavi — И пријавувам на царин.-испоставата
Пријавјам carinarnici-ispostavi — Пријавувам царинар.-испостави

IZVOZNA CARINSKA
IZVOZNA CARINA

за извоз робе с оплемен
за извоз на стоки од обла
за извоз блага з оплемен
за извоз робе са оплемен

3 DAN
DEN
DAN
DAN
14
MES
MESE
MESE
MESE

4 Prilozem: — Прилогам: _____ PODACI O OPLEMENJENOJ ROBI ПОДАТОЦИ ЗА ОБЛАГОРОД

5	Carinski obveznik — Царински обврзник — Carinski zavezanec — Царински обврзник	6	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата — Deklarant — Подносител
10	Vrsta izvoza — Вид на извозот — Vrsta izvoza — Врста извоза	11	Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva — Вид и националност на превозното средство Vrsta in pripadnost prevoznog sredstva — Врста и националност превозно средство
14	Ukupan broj imenovanja Вкупен број именовања Skupno število imenovanj Укупан број именовања	15	16
20	Red. br. imenovanja Ред. бр. на имен. Red. br. na nam. Ред. бр. на именовања Redni broj imenovanja Редни број именовања	21	Režim izvoza Режим на извозот Režim izvoza Режим извоза
22	Broj i opis koleta — Број и опис на колетите Število in opis tovornikov — Број и опис колета	23	
25	Broj zaključka Број на заклучокот Številka zaključka Број заклучка	26	Datum zaključka Датум на заклучокот Datum zaključka Датум заклучка
27	SR - SAP u kojoj je roba oplemenjena — CP - SAP vo koja se oblagorodeni stoki SR - SAP, v kateri je blago oplemenjeno — CP - SAP u kojoj je roba oplemenjena	28	
29	Jedinica mere Единица на мера Merska enota Единица мере	30	Količina u jedinici mere Количина во единица на мера Količina v merski enoti Количина у единици мере
31	Težina robe u kilogramima — Тежина на стоките во килограми Teža blaga u kilogramih — Тежина робе у килограмима	32	Brutto — Bruto — Бруто Netto — Neto — Нето
33	Value Валута Valeur Валута	34	

DUPLIRATI OD 1—55 PODACI O UGRADENOMU DOMAĆEM MATERIJALU ПОДАТОЦИ ЗА ВГРАДЕНИОТ ДОМАШЕН МАТЕРИЈАЛ

39	Red. br. imenovanja Ред. бр. на имен. Red. br. na nam. Ред. бр. на именовања Redni broj imenovanja Редни број именовања	40	Režim izvoza Режим на извозот Režim izvoza Режим извоза
41	Tarifni broj imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифни број и именовање на стоките според Царинската тарифа и трговски уобичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и именовање робе по Царинској тарифи и трговски уобичајни назив робе	42	SR - SAP u kojoj je roba proizvedena CP - SAP vo koja se stoki proizvedeni SR - SAP, v kateri je izdelano blago CP - SAP u kojoj je roba proizvedena

Robu pregledali — Прегледот на стоките го извршиле
Blago pregledala — Преглед робе извршила

Primjedba —

1) _____
2) _____
Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
Pri pregledu navzoč — Прегледу присуствовао
Primio duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата го примила
Prejel dvojniki deklaracije — Примио дупликат декларације
K. br. 119
(blagajnik — благајник)

(М.П.)
(М.П.)

РАЦИЈА
ПРАЦИЈА

2. Број
Број
Številka

8

OBRAZAC IX
420 × 385 mm

SAT
HAC
URA
HAC

18

Роба ќе прегледати — Преглед на стоките ќе извршат
Blago bosta pregledala — Преглед робе извршише

1) _____

2) _____

ПОДАТКИ О РОПМЕНИТЕМ БЛАГУ ПОДАЦИ О ОПЛЕМЕНЕНОЈ РОБИ

potpis primaoca deklaracije — потпис на пријателот на декларацијата
podpis prejemnika deklaracije — потпис primaoca deklaracije

7	Terška kupca — Фирма на купувачот Firma kupca — Фирма купца	8	Nadležna narodna banka — Надлежна народна банка Pristojna narodna banka — Надлежна народна банка	9	Paritet — Паритет — Pariteta — Паритет
Zemlja namijene — Земја на намената — Namembna država — Земља намене			Zemlja naplate — Земја на наплатата — Država poplaćila — Земља наплате		
17			18	19	
24			58		
4			38		

ПОДАТКИ О ВДЕЛАНЕМ ДОМАШЕМ МАТЕРИЈАЛУ ПОДАЦИ О УГРАБЕНОМ ДОМАШЕМ МАТЕРИЈАЛУ

43	Jed. mjere Един. на мера Merska enota Јед. мере	44	Količina u jedinici mjere Количина во единица на мера Količina u merski enoti Количина у единици мере	45	Valuta Валута Valuta Валута	46	FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	47	U valuti — Во валута V valuti — У валути	48	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарина
68		70		81	84	97 (56)		106 (65)			

Potvrđujem primitak navedene robe i obvezujem se
da ću je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku od 15 dana
То потврдувам приемот на наведените стоки и се
обврзувам дека истите не ѝ ги пријавам на излезната
царинарница во рок од 15 дена
Potvrđujem prejem navedenega blaga. Zavežujem se, da
ga bom v 15 dneh prijavil izhodni carinarnici
Потврдувам приеом наведените робе и обврзувам се
да ѝ ги пријави излезној царинарници у року од
15 дана,

(žig i potpis vozača — жиг и потпис на возачот
žig in podpis prevoznika — жиг и потпис возара)

IZVOZNA CARINA
ИЗВОЗНА ЦАРИНА

за извоз робе с оплемен
за извоз на стоки од оплемен
за извоз блага с оплемен
за извоз робе са оплемен

DUPLIRATI OD 1-55

PODACI O UGRAĐENOMU DOMAĆEM MATERIJALU

ПОДАТОЦИ ЗА ВГРАДЕНИОТ ДОМАШЕН МАТЕРИЈАЛ

Red br. imenovanja Red. br. na naziv Zap. št. imenovanja 56 Redni broj nazimovanja	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i nazimovanje na stokite spored Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv na stokite Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i nazimovanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
39	40	41
SR - SAP u kojoj je roba proizvedena CP - CAP vo koja se stokite proizvedeni SR - SAP, v kateri je izdelano blago CP - CAP u kojoj je roba proizvedena		42

DUPLIRATI OD 1-55

Red br. imenovanja Red. br. na naziv Zap. št. imenovanja 56 Redni broj nazimovanja	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i nazimovanje na stokite spored Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv na stokite Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i nazimovanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
39	40	41
SR - SAP u kojoj je roba proizvedena CP - CAP vo koja se stokite proizvedeni SR - SAP, v kateri je izdelano blago CP - CAP u kojoj je roba proizvedena		42

DUPLIRATI OD 1-55

Red br. imenovanja Red. br. na naziv Zap. št. imenovanja 56 Redni broj nazimovanja	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i nazimovanje na stokite spored Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv na stokite Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i nazimovanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
39	40	41
SR - SAP u kojoj je roba proizvedena CP - CAP vo koja se stokite proizvedeni SR - SAP, v kateri je izdelano blago CP - CAP u kojoj je roba proizvedena		42

DUPLIRATI OD 1-55

Red br. imenovanja Red. br. na naziv Zap. št. imenovanja 56 Redni broj nazimovanja	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i nazimovanje na stokite spored Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv na stokite Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i nazimovanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
39	40	41
SR - SAP u kojoj je roba proizvedena CP - CAP vo koja se stokite proizvedeni SR - SAP, v kateri je izdelano blago CP - CAP u kojoj je roba proizvedena		42

Robu pregledali — Прегледот на стоките со ивршиле
 Blago pregledala — Преглед робе ивршиле

- 1) _____
- 2) _____
- Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствовао
 Pri pregledu navzoč — Прегледу присуствовао
- Primo duplikat deklaracije — дупликат на декларацијата принит
 Prejel dvojniki deklaracije — Принито дупликат декларације

K. br. _____ /19
 (blagajnik — благајник)

Primjedba —

(M. P.)
 (M. P.)

РАСИЈА
ПАРАЦИЈА
авка
поправна
правил
равке

Број
Број
Штевилка

OBRAZAC IX/1
420 × 306 mm

АТКИ О VDELANEM ДОМАЌЕМ МАТЕРИЈАЛУ ПОДАЦИ О УГРАБЕНОМ ДОМАЌЕМ МАТЕРИЈАЛУ

43	Јед. мјере Един. на мера Мерска еnota Јед. мере	44	Количина у јединици мјере Количина во единици на мера Количина у мерској еnotи Количина у јединици мере	45	Valuta Banuta Valuta Banuta	ФАКТУРНА ВРИЈЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ					
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути	47	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарина		
						68	70	81	84	97 (56)	106 (65)

43	Јед. мјере Един. на мера Мерска еnota Јед. мере	44	Количина у јединици мјере Количина во единици на мера Количина у мерској еnotи Количина у јединици мере	45	Valuta Banuta Valuta Banuta	ФАКТУРНА ВРИЈЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ					
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути	47	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарина		
						68	70	81	84	97 (56)	106 (65)

43	Јед. мјере Един. на мера Мерска еnota Јед. мере	44	Количина у јединици мјере Количина во единици на мера Количина у мерској еnotи Количина у јединици мере	45	Valuta Banuta Valuta Banuta	ФАКТУРНА ВРИЈЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ					
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути	47	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарина		
						68	70	81	84	97 (56)	106 (65)

43	Јед. мјере Един. на мера Мерска еnota Јед. мере	44	Количина у јединици мјере Количина во единици на мера Количина у мерској еnotи Количина у јединици мере	45	Valuta Banuta Valuta Banuta	ФАКТУРНА ВРИЈЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ					
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути	47	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарина		
						68	70	81	84	97 (56)	106 (65)

— Приредба

Potvrđujem primitak gore navedene robe i obavežujem se da ћу је пријавити излазној
carinarnici u roku od petnaest dana — Go potvrdjuvam primot na gorenavede-
nite stoki i se obavežujem dena istite ne ћu ги пријави на излазната царинар-
ница во рок од 15 дена — Potvrđujem prijem navedenega blaga. Zavežujem se,
da ѕа bon в 15 dneh prijavil izhodni carinarnici — Potvrđujem prijem gore navede-
dene robe i obavežujem se da ћu је пријавити излазној царинарници у року од
petnaest dana

(Sig i potpis vozača — жиг и потпис на возачот
Sig in potpis prevoznika — жиг и потпис возара)

VS 31

1

1

(carinarnica-izpostava — царинарница-испостава
carinarnica-izpostava — царинарница-испостава)

Rješenje broj: _____
Решение број: _____
Odlučba št.: _____
Решение број: _____

IZLAZNI LIST KONSIGNACIJE
ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНСИГНАЦИЈА
IZHODNI LIST KONSIGNACIJE
ИЗЛАЗНИ ЛИСТ КОНСИГНАЦИЈА

3 dan
ден
дан
дан

14

mjesec
месец
месец
месец

16

4

(podnositelj izlaznog lista — подносител на излезниот лист
vložnik izhodnega lista — подносилац излезног листа)

Posjednik konsignacijskog skladišta — Држател на консигнациониот склад — Imetnik konsignacijskega skladišča — Држалац консигнационог складишта		20	6	Strana tvrtka — Странска фирма
5				
8	Ukupna vrijednost robe u valuti — Вкупна вредност на стоките во валута Skupna vrednost blaga u valuti — Укупна вредност робе у валути	32	9	Vrsta valute — Вид валута Vrsta valute — Врста валути
			44	10
	Roba se šalje — Стоките се упатуваат — Blago se			
13	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и именовање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tarifni številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и именовање робе по Царинској тарифи и трговски уобичајени назив робе			
59	14			
21	22			
93	95			

DUPLIRATI OD 1—58

13	14
59	61
21	22
93	95

Primjedba — Забелешка — Priponba — Прилог

(carinski radnik — царински работник — carinski delavec — царински радник)

(broj obilježja — број на обележје
število znakov — број обележја)

(vozar — возар — prevoznik — возар)

(M. P.) (M. П.)

OBRAZAC X
420 × 305 mm

2 Број
Број
Številka

8

Е
ОНИ СТОКИ
БЛАГА
Е РОБЕ

фирма		25		7		Укупан број именовања — Вкупен број наменовања Skupno število imenovanj — Ukupan broj namenovanja		30	
47		11		48		12		53	
Rok prodaje robe — Rok za predaвање на стоките — Rok izročitve blaga Rok predaје robe									
Količina u jedinici mjere личина во единица на мера Količina v merski enoti личина у јединици мере		Težina u kilogramima Тежина во килограми Teža v kilogramih Тежина у килограмима		Koleta — Колети — Tovorki — Колета Број — Број Število — Број		Oblik i oznaka — Форма и ознака — Oblika in oznaka — Облик и ознака		Vrednost robe u valuti Вредност на стоките во валута Vrednost blaga v valuti Вредност робе у валути	
16		17		18		19		20	
								82	
24		25		26		27		28	
								116 (69) 126 (79)	

16		17		18		19		20	
								82	
24		25		26		27		28	
								116 (69) 126 (79)	

Datum primitka robe:
Датум на приемот на стоките:
Datum prijema blaga:
Датум пријема робе:

(М. П.) (М. Р.)

(carinski radnik prijame carinarnice — царински радник пријемне царинарнице
carinski delavec prevzemne carinarnice — царински радник пријемне царинарнице)

IZLAZNI LIST KONS
ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА
IZHODNI LIST KONS
ИЗЛАЗНИ ЛИСТ КО

DUPLIRATI OD 1-58

Red broj imenzija Redni broj na imenovanju Tar. broj imenovanja Red broj imenovanja	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и именовање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и именовање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките	
13	14	
59		61
21	22	
93		95

DUPLIRATI OD 1-58

13	14	
59		61
21	22	
93		95

DUPLIRATI OD 1-58

13	14	
59		61
21	22	
93		95

(carinski radnik — царински работник — carinski delavec — царински радник)

(broj obilježja — број на обележјето
število znakov — број обележја)

(M. P.) (M. П.)

(vozar — возар — prevoznik — возач)

Е РОБЕ
НАЦИОНИ СТОКИ
КЕГА БЛАГА
ЦИОНЕ РОБЕ

Број _____
Број _____
Штевилка _____

ОБРАЗАЦ X/1
420 × 305 mm

Количина у јединици мере Количина во единица на мера Количина у мерски епити Количина у јединици мере	Тежина у килограмима Тежина во килограми Тежа в килограми Тежина у килограмина	Коleta — Коletaи — Товorkи — Коleta		Вриједност робе у валути Вредност на стоките во валу Вредност блага в валути Вредност робе у валути
		Број — Број Штевило — Број	Облик и ознака — Форми и ознака — Облика и ознака — Облик и ознака	
16	17	18	19	20
72				82
24	25	26	27	28
106 (59)				116 (69) 126 (79)

16	17	18	19	20
72				82
24	25	26	27	28
106 (59)				116 (69) 126 (79)

16	17	18	19	20
72				82
24	25	26	27	28
106 (59)				116 (69) 126 (79)

Datum primitka robe: _____
Датум на приемот на стоките: _____
Datum prijema blaga: _____
Датум пријема робе: _____

(М. П.) (М. Р.) (carinski radnik prijame carinarnice — царински работник на приемота царинарница
carinski delavec prevzame carinarnice — царински работник приемота царинарница)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДУЖЕЊЕ ПРИВРЕМНО УВЕЗЕНЕ РОБЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМНО УВЕЗЕНИ СТОКИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДОЛЖИТЕВ ЗАЧАСНО УВОЗЕНЕГА ВЛАГА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДУЖЕЊЕ ПРИВРЕМНО УВЕЗЕНЕ РОБЕ

ОБРАЗЛОЖ. XII
310 X 300 mm

VS 25

1. Carinarnica — isprava
Carinarnica — isprava
Carinarnica — isprava
Carinarnica — isprava

2. Izvozna-uvozna carinska deklaracija broj — Izvozna-uvozna carinska deklaracija broj
Izvozna-uvozna carinska deklaracija broj — Izvozna-uvozna carinska deklaracija broj

3. Dan
Dan
Dan

4. Carinski obveznik — Carinski obveznik — Carinski obveznik
Carinski obveznik — Carinski obveznik — Carinski obveznik

5. Vrsta izvoza — izvoza — Vrsta izvoza — izvoza
Vrsta izvoza — izvoza — Vrsta izvoza — izvoza

6. Ukupna vrijednost u dinarima — Ukupna vrijednost u dinarima
Ukupna vrijednost u dinarima — Ukupna vrijednost u dinarima

7. Skup. br. imen. — Skup. br. imen.
Skup. br. imen. — Skup. br. imen.

8. Carinski obveznik — Carinski obveznik — Carinski obveznik
Carinski obveznik — Carinski obveznik — Carinski obveznik

9. Carinarnica — isprava — Carinarnica — isprava
Carinarnica — isprava — Carinarnica — isprava

10. UCD br. — UCD br. — UCD br. — UCD br.
UCD br. — UCD br. — UCD br. — UCD br.

11. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

12. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

13. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

14. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

15. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

16. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

17. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

18. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

19. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

20. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

21. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

22. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

23. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

24. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

25. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

26. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

27. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

28. God. — God. — God. — God.
God. — God. — God. — God.

(redoviti) deklaracija — podnosom na deklaraciju
deklaracija — podnosom na deklaraciju

(M. P.)
(M. P.)

(carinski radnik — carinski radnik — carinski radnik)

VS 27

OBRAZAC XIII
310 X 203 mm

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДОЈЖЕЊЕ ПРИВРЕМНО ИЗВЕЗЕНЕ РОБЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДОЈЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДОЈЖИТЕВ ЗАЧАСНО ИЗВЕЗЕНЕГА ВЛАГА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДОЈЖЕЊЕ ПРИВРЕМНО ИЗВЕЗЕНЕ РОБЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

OBRAZAC XIV

1. VS

2.
Carinarnica - ispostava — Царинарница - испостава
Carinarnica - ispostava — Царинарница - испостава

LIST PROMJENE PODATAKA — ЛИСТ НА ПРОМЕНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ
LIST SPREMENIBE PODATKOV — ЛИСТ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

3. U
(Dokument koji se ispravlja — Документ што се исправава
Listina, ki se popravlja — Документ који се исправава)
5. Datum
Datum
Datum
4. VS

Carinski obveznik — Царински обврзник — Carinski zavezanec — Царински обврзник		Broj i datum rjesenja carinarnice — Број и датум на решението на царинарницата — Številka in datum odločbe carinarnice — Број и датум решена царинарница		
6		7		
8 Nadležna narodna banka — Надлежна народна банка — Prizvojna narodna banka — Надлежна народна банка		9 Broj i datum zaključka — Број и датум на заклучокот — Številka in datum zaključka — Број и датум заклучка		
8		9		
10	11	12	13	14
Redni broj stepen Red. br. na mestnosti Zar. broj stepenizacija Redni broj izmenovizacija	Redni broj rubrike Redni broj na rub Zar. broj rubrike Redni broj rubrike	NAZIV RUBRIKE — НАЗИВ НА РУБРИКАТА IME RUBRIKE — НАЗИВ РУБРИКЕ	Prijetnji podatak — Поранешен податок Prejtnji podatak — Ранiji податок	Novi podatak — Нов податок Novi podatek — Нови податок
23	26		28	41
54	57		59	72
85	88		90	103
116	119		121 (23)	134 (36) 146 (48)

DUPLIRATI OD 1—22

10	11	12	13	14
23	25		27	38
49	51		53	64
75	77		79	90
100	102		105	116 126

OBRAZAC XV

ПРИЈАВА ЗА УВОЗ I ПРОВОЗ РОБЕ — ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ
 ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ БЛАГА — ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ РОБЕ

Пријављујем царинарци у
 И го пријавувам на царинарницата во
 Пријављам царинарци в
 Пријављујем царинарници у

пријевозно средство
 превозното средство
 превозно средство
 превозно средство

с робом upisanom u ovoj prijavi.
 со стоките запишани во оваа пријава.
 з благом, ки је vpisano v tej prijavi.
 са робом upisanom y ovoj prijavi.

Podnosim odgovarajuće isprave sa prilogima:
 Ги поднесувам соодветните исправи со прилозите:
 Prilagam ustrezne listine s prilogami:
 Подносим одговарајќи исправи са прилозима:

Predlažem da se roba primi u
 Предлагам стоките да се примат во
 Predlagam, da se blago prevzame v
 Предлагам да се роба прими у

19 godine sat.
 г. час.
 об. uri
 године час.

Vozar
 Возар
 Prevoznik
 Возар

U
 Во
 V
 у (Žig)
 (Жиг)

Carinarnica u
 Царинарницата во
 Carinarnica v
 Царинарница у

usporedila je priložene
 ги спореди приложените
 je primerjala priložene
 сравнила је приложене

Isprave s ovom prijavom i utvrdila da je stanje ispravno — neispravno
 исправи со оваа пријава и ја најде состојбата исправна — неисправна
 listine s to prijavu in je ugotovila, da je stanje v redu — da stanje ni v redu
 исправи са овом пријавом и најшла стање исправно — неисправно

(naznačiti u čemu je neispravnost) — (да се назначи во што е неисправно).
 (navesti, kaj ni prav) — (назначити у чему је неисправност)

Robu smjestite u
 Стоките да се сместат во
 Blago spraviti v
 Робу сместити у

Kontrolnik prijava
 за uvoz i provoz robe
 Контролник на пријавите
 за uvoz i provoz na stoki
 Kontrolnik prijav
 за uvoz in tranzit blaga
 Контролник пријава
 за uvoz i provoz robe

Carinski radnik
 Царински работник
 Carinski delavec
 Царински радник

Br.
 Бр.
 Stev.
 Бр.

19 g.
 г.
 об.
 год.

(Žig)
 (Жиг)

ПОДАЦИ О ПРИЈАВЛЈЕНОЈ РОБИ — ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВЊЕНТЕ
ПОДАЦИ О ПРИЈАВЛЈЕНОМ БЛАГУ — ПОДАЦИ О ПРИЈАВЊЕНОЈ

Redni broj — Реден број Zaporedna številka — Редна številka	Prevozno sredstvo Превозно средство Prevozno sredstvo Превозно средство	Broj prijevozne isprave Број на превозната исправа Številka prevozne listine Број превозне исправе	KOLETA — КОЛЕТИ TOVORNI — ТОВОРНИ					Naziv Назив на Imenovanje Назив
			broj број broj број	oblik форма oblika облик	marka марка znatka значка	numera нумера številka штеvilka	bruto тежина težina тежина bruto тежина bruto тежина	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Priloge predaje robe od rednog broja
Примопредавањето на стоките од редниот број
Prezem in predaja blaga od zaporedne številke
Примопредаја роб од редног броја

do rednog broja
до редниот број
do zaporedne številke
до редног броја

obavljena je
е извршен
je bila opravljena
извршена

Za neispravnost prilaže se zapisnik br.
За неисправност се прилага записник бр.
Za oporečno stanje se prilaže zapisnik št.
За неисправност прилаже се записник бр.

od
од
z dne
од

god.
год.
godine
године

19

Predavalac — Предавател
Predal — Предавач

POSTUPAK SA PRIJAVLJENOM ROBOM — ПОСТАПКА СО ПРИЈАВЕНИТЕ СТОМ
POSTOPEK S PRIJAVLJENIM BLAGOM — ПОСТУПАК СА ПРИЈАВЉЕНОМ РОБОМ

[illegible]

godine u
rod. so
ob
rod. y

časot kojom prigodom utvrđeno je da je stanje ispravno.
časot koga sastojbata e najdena ispravna.
uri. Pri tej priliki je bilo ugotovljeno, da je blago v dobrem stanju.
часова којом приликом је нађено исправно стање.

Pošto je carinarnica obavila usporedbu, primio sam duplikat prijave
 По извршеното споредување од страна на царинарницата, примио сам дупликат од пријавата
 Po primerjanju, ki ga je opravila carinarnica, sem prejel duplikat prijave
 По извршеното споредување од страна на царинарницата, примио сам дупликат од пријавата

br.	od	god.	sa svim priloženim ispravama, dana	godina
бр.	од	19..... год.	со сите приложени исправи, на денот	г.
št.	z dne	ob.	z vsemi priloženimi listinami, dne	19..... об.
бр.	од	године	са сите приложени исправи, дана	године
u	časova.			
во	часот.			
y	uri			
	часова.			

Vozar
 Возар
 Prevoznik
 Возар

(Lig)
 (Жиг)

ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ РОБЕ
 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ
 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА БЛАГА
 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ РОБЕ

пријављује царинарници _____
и ги пријавува на царинарницата _____
carinarnici _____
пријављује царинарници _____

ovu robu za izlaz iz zemlje
 следните стоки за излез од земјата
 tole blago za izhod iz države
 следува рору за излаз из земје

[illegible]

Podnositelj,
Подносител,
Vložnik,
Подносилац,

Пријава је заведена у контролник евиденције извозне робе
под бр. _____ а роба извезена из земље _____

дне, 19
на 19 година
дне 19
дан а 19 године

Carinski radnik,
Царински работник,
Carinski delavec,
Царински радник,

Образац XIX

БРОДСКА КЊИГА
БРОДСКА КЊИГА
ЛАДИЈСКА КЊИГА
БРОДСКА КЊИГА

1.	Redni broj - Редан број	2.	Место утовара робе Крај накладања блага Место на матоварот на сто- ните	3.	Датум утовара робе Датум на матоварот на сто- ните Датум накладања блага Датум утовара робе	4.	Пошалац робе Пошалац робе Исправач на стоките Pošiljalac robe	5.	Врста робе Врста блага Врста робе	6.	Број колета Број на колетите Број на колетите Број колета	7.	Тежина Тежа Тежина	8.	Место на расоварот на стоците Крај накладања блага Место на расоварот на стоците	9.	Количина изтоварените стоки Количина разложенега блага Количина изтоварените робе	10.	Датум на расоварот на стоците Датум накладања блага Датум на расоварот на стоците	11.	Примател робе Примател на стоките Примател блага Примател робе
----	-------------------------	----	--	----	---	----	--	----	---	----	--	----	--------------------------	----	--	----	---	-----	---	-----	---

Образец XXI
210 x 148 mm

Отпремни железнички колодвор
Испратна железничка станица
Одправна железничка постаја
Отпремна железничка станица

Rok predaje robe
Рок на предавањето на стоките
Рок за изročitev blaga
Рок предаје робе

PROVOZNA CARINSKA ROBA
ПРОВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ
TRANZITNO CARINSKO BLAGO
ПРОВОЗНА ЦАРИНСКА РОБА

Prijavite carinarnici
Да и се пријават на царинарницата
Prijaviti carinarnici
Пријавити царинарници

Prijava za uvoz i provoz robe br.	od	197
Пријава за увоз и провоз на робе бр.	od	197
Prijava za uvoz in tranzit blaga št.	z dne	197
Пријава за увоз и провоз робе бр.	od	197

Carinske plombe	komada	broj
Царински пломби	парчиња	број
Carinske plombe	kosov	stevilka
Царинске пломбе	комада	број

Željeznički radnik,
Железнички работник,
Železniški delavec,
Железнички радник,

/М.Р./
/М.П./

Carinski radnik,
Царински работник,
Carinski delavec,
Царински радник,

Отпремни железнички колодвор
Испратна железничка станица
Одправна железничка постаја
Отпремна железничка станица

Rok predaje robe
Рок на предавањето на стоките
Рок за izročitev blaga
Рок предаје робе

UVOZNA CARINSKA ROBA
УВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ
UVOZNA CARINSKO BLAGO
УВОЗНА ЦАРИНСКА РОБА

Prijavite carinarnici
Да и се пријават на царинарницата
Prijaviti carinarnici
Пријавити царинарници

Prijava za uvoz i provoz robe br.	od	197
Пријава за увоз и провоз на робе бр.	od	197
Prijava za uvoz in tranzit blaga št.	z dne	197
Пријава за увоз и провоз робе бр.	od	197

Carinske plombe	komada	broj
Царински пломби	парчиња	број
Carinske plombe	kosov	stevilka
Царинске пломбе	комада	број

Željeznički radnik,
Железнички работник,
Železniški delavec,
Железнички радник,

/М.Р./
/М.П./

Carinski radnik,
Царински работник,
Carinski delavec,
Царински радник,

Образец XIII
297 x 210 mm

Број контролника
Број на контролникот
Стеvilка контролника
Број контролника

ПОСЕБАН РОБНИ МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКУ РОБУ А
ПОСЕБЕН СТОПОВЕН МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКИ СТОНИ
ПОСЕБЕН БЛАГОВНИ МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКО БЛАГО
ПОСЕБАН РОБНИ МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКУ РОБУ

Број линије
Број на линијата
Стеvilка линије
Број линије

Аеродром икrcаја
Аеродром на чароварот
Деталиште икrcаја
Аеродром икrcаја

Рок предаје
Рок на предавањето
Рок изготвитве
Рок предаје

Датум
Датум
Датум
Датум

Аеродром икrcаја
Аеродром на чароварот
Деталиште икrcаја
Аеродром икrcаја

Редни број - Реден број Зар. штеј. - Реден број	Број товарног листа Број на товарниот лист Стеvilка товарног листа Број товарног листа	Број колета - Број на колетите Стеvilка товарног Број колета	Врста робе Врста стока Врста блага Врста робе	Тежина - Тежина Тежа - Тежина	Број пријаве за увоз и про- воз робе Број на пријавата за увоз и провоз на стоки Стеvilка пријаве за увоз и транзит блага Број пријавата за увоз и провоз блага	Реден број на пријаве Реден број на пријавата Зар. штеvilка на пријаве Реден број на пријаве	Примедба Забелешка Примедба Примедба
Укупно Вкупно Вкупно			Укупно Вкупно Вкупно				

Робу преузео на пријавот,
Стоките ги презел на пријавот,
Благо превзел за превоз,
Робу преузео на пријавот.

Овјеровљује отпремна царинарница,
Заверува испратната царинарница,
Овјерја одправна царинарница,
Освешта отпремна царинарница,

/печат и потпис возара/
/печат и потпис на возарот/
/печат и потпис превозника/
/печат и потпис возара/

/печат и потпис царинског радника/
/печат и потпис на царинскиот работник/
/печат и потпис царинског делавца/
/печат и потпис царинског радника/

Роба је из овога манифеста пријављена царинарници
на темелју пријаве за увоз и провоз робе бр. _____
од _____, редни број _____

Стоките по овој манифест и се пријавени на царинарницата
по пријавата за увоз и провоз на стоки бр. _____
од _____, реден број _____

Благо по тем манифесту је било пријављено царинарници
по пријави за увоз и транзит блага шт. _____
и дне _____, запоредна штеvilка _____

Роба по овом манифесту пријављена је царинарници по
пријави за увоз и провоз робе бр. _____
од _____, редни број _____

Овјеровљује пријемна царинарница,
Заверува пријемната царинарница,
Овјерја превземна царинарница,
Освешта пријемна царинарница,

/печат и потпис царинског радника/
/печат и потпис на царинскиот работник/
/печат и потпис царинског делавца/
/печат и потпис царинског радника/

VS 32

1

Prijavljam carinarници izpostavi —
И пријавувам на царинарницата-испоставата —
Prijavljam carinski izpostavi —
Пријавувам царинарници-испостави —

UVOZNA CAR

УВОЗНА ЦАРИ

ЗА KONAČNO CARINJENJE KONSIG

2 НАЦИОНИ СТОКИ — ЗА KONČNO

ЊЕ

4.

a) Želim da se primijeni
a) Саким да се примени
a) Želim da se uporiabi
a) Желим да се примени

b) Prilažem
b) Прилагам
b) Prilažam
b) Прилажен

3 PRIMIJENO: DAN

ПРИМЕНО: ДЕН

PREJETO: DAN

ПРИМЉЕНО: ДАН

14

5	Carinski obveznik Царински обврзник Carinski zavezanec Царински обврзник	20	6	Podnositelj deklaracije Подносител на декларацијата Deklarant Подносилац декларације						
10	Vrsta i nacionalnost prijevoznog sredstva Вид и националност на превозното средство Vrsta in pripadnost prevoznega sredstva Врста и националност превозног средства	45	11	Zemlja iz koje se roba uvozi Земја од која се увезуваат стоките Država iz katere se uvaži blago Држава од која се роба увози	47	12	Zemlja plaćanja Земја на плаќањето Država plaćaja Земља плаќања	50	13	Vrsta valute Вид валута Vrsta valute Врста валута
17	Konsignacijsko skladište Консигнационен склад Konsignacijsko skladište Консигнационо складиште	73	18	Datum nastanka carinske obveze Датум на настанувањето на царинска обврска Datum nastanka carinske obveznosti Датум настанка царинске обавезе	78	19	Datum carinjenja Датум на царинењето Datum carinjenja Датум царинења	84		

VS 33

DUPLIRATI OD 3—13

Redni broj Importirane Редни број на импортираното Zagrebina iznos Импортер Редни број на импортерот	Jed. mjera Ед. на мера Merska енота Јед. мере	KOLIČINA U JEDINIČI MJERE КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА НА МЕРА КОЛИЧИНА U MERSKI ENOTI КОЛИЧИНА У ЕДИНИЦИ МЕРЕ	Neto težina u kilogramima Нето тежина во килограми Neto teža u kilogramih Нето тежина у килограмима	Carinska osnovica Царинска основица Carinska osnovica Царинска основица	Tarifni broj i trgovač Тарифен број и трговец
24	25	26	27	28	
14	16	18	28	39	
Iznos p.p. pristojaba u dinarima Инос на п.п. давачки во динари Znesek p. daviln k. ž. v. dinarjih Инос п.п. дажбина у динарина	Posebna taksa Посебна такса Posebna taksa Посебна такса	Režim uvoza Режим на увозот Režim uvoza Режим увоза	VRIJEDNOST ROBE U VALUTI — ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ВО ВАЛУТА VREDNOST BLAGA V VALUTI — ВРЕДНОСТ РОБЕ У ВАЛУТИ za razdruženje за раздвојување za razdruženje за раздвојување	Vrijednost robe u dinarima franko jugo- slavenska-granica — Вредност на стоките во динари франко-југо-граница — Vrednost blaga u dinarjih franko-jugomeja — Вредност робе у динарина франко-југо-граница	
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

VS 33

DUPLIRATI OD 3—13

24	25	26	27	28	
14	16	18	28	39	
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

Primo duplikat deklaracije
Дупликат на декларацијата примил
Prejel dvojniki deklaracije
Примил дупликат декларације

Primjedba
Забелешка
Prigomba
Примедба

ДЕКЛАРАЦИЈА ДЕКЛАРАЦИЈА

OBRAZAC XXIV
420 x 305 mm

ВЕ — ЗА КОНЕЧНО ЦАРИНЕЊЕ НА КОНСИГ-
НАЦИЈСКОГЕ ВЛАГА — ЗА КОНАЧНО ЦАРИ-
АЦИОНЕ РОБЕ

Број
Број
Штевилка

Za razdoblje
За период
Za obdoblje
За период

od do
од до
od do
од до

GODINA
ГОДИНА
LETO
ГОДИНА

SAT
ЧАС
URA
ЧАС

Podpis primaoca deklaracije
Потпис на примателот на декларацијата
Podpis preročnika deklaracije
Потпис на пророчникот на декларацијата

7	Nadležna narodna banka Надлежна народна банка Nadležna narodna banka Надлежна народна банка	8	Paritet — Паритет — Pariteta — Паритет	9	Укупна вредност робе и валути за раздобие Вкупна вредност на стоките во валути за раздобие Укупна вредност робе и валути за раздобие
14	Zemlja podrijetla Земја на потеклото Država izvora Земја на потеклото	15	Укупан број именовања Вкупен број на именовања Скупно штевило именовања Укупан број на именовања	16	Укупна вредност робе и валути Вкупна вредност на стоките во валути Укупна вредност робе и валути Укупна вредност робе и валути
20	Притока за царинско Данок за царинско Данок за царинско Данок за царинско	21	Притока за царинско Данок за царинско Данок за царинско Данок за царинско	22	Такса у новцу по тежини Такса во пари според тежината Такса у денару за тежо Такса у новцу по тежини
23	Наčin плаћања царинских Начин на плаќање на царинските Начин плаћања царинских Начин плаћања царинских	24	Начин плаћања царинских Начин на плаќање на царинските Начин плаћања царинских Начин плаћања царинских	25	Начин плаћања царинских Начин на плаќање на царинските Начин плаћања царинских Начин плаћања царинских

у робе назив на стоките	Tarifna številka in običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и трговачки уобичајени назив робе	Темелј означено повеќање Основа за означување на Основа за означување Основа за означување	Царинска стопа Царинска стопа Царинска стопа Царинска стопа
29	30	31	
38	39	40	41
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)	

29	30	31
49	58	59
38	39	40
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)

VS 33

UVOZNA CAR
УВОЗНА ЦАРИ

ЗА KONAЧНО CARINJENJE KONSIGNACIJS
2 CTOHИ—ЗА KONCNO CARINJENJE KONSИ

DUPLIRATI OD 3—13

Režim broj (prevoznička Režim broj na kategoriji robe) Zaporedni brojevi prevoznika Režim broj kategorije robe	Jed. mjera ЕД. на мера Merska mjera Јед. мере	KOLIČINA U JEDINICI MJERE КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦИ НА МЕРА KOLIČINA V MERSKI ENOTI КОЛИЧИНА У ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ	Neto težina u kilogramima Нето тежина во килограми Neto težina u kilogramih Нето тежина у килограмима	Carinska osnovica Царинска основица Carinska osnova Царинска основица	Tarifni broj i trgovački Тарифен број и тргов	
24	25	26	27	28		
14	16	18	20	39		
Iznos p.p. pristojaba u dinarima Износ на п.п. давачини во динари Znesek p. davščin k. z. v dinarjih Износ п.п. давнина у динарима	Posebna taksa Посебна такса Posebna taksa Посебна такса	Režim uvoza Режим на увозот Režim uvoza Режим увоза	VRIJEDNOST ROBE U VALUTI — ВРЕДНОСТ НА СТОК-ИТЕ ВО ВАЛУТА VREDNOST BLAGA V VALUTI — ВРЕДНОСТ РОБЕ У ВАЛУТИ za razduženje за раздужување za razduženje за раздужување		Vrijednost robe u dinarima franko jugo- slavenska-granica — Вредност на сто- ките во динари франко-југо-граница — Vrednost blaga v dinarjih franko jugo- meja — Вредност роба у динарима франко-југо-граница	
32	33	34	35	36	37	
63	71	74	76	87	98	

VS 33

DUPLIRATI OD 3—13

24	25	26	27	28	
14	16	18	20	39	
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

VS 33

DUPLIRATI OD 3—13

24	25	26	27	28	
14	16	18	20	39	
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

Primo duplikat deklaracije
Дупликат на декларацијата примна
Prejel dvojni deklaracija
Примио дупликат декларације

Priljedba
Забелешка
Prilomba
Примедба

ЕКЛАРАСИЈА
ЕКЛАРАЦИЈА

OBRAZAC XXIV/
420 × 305 mm

НЕЧНО ЦАРИНЕЊЕ НА КОНСИГНАЦИОНИ
А — ЗА КОНАЧНО ЦАРИНЕЊЕ КОНСИГНА-
Е

Број
Број
Številka _____

Tarifna številka in običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и трговачни уобичајени назив робе		Титулј апотејере-поведање свјетла и алге Осној за ниваување-девалуације на царинските стапки Осној за прегледање — поведање царинске стопе Осној за ниваување-поведање стопе		Carinska stopa Царинска стапка Carinska stopa Стопа царине
29		30		31
49		58		59
KORISNIK—КОРИСНИК ORABNIK—КОРИСНИК		Izvor predstava Извор на средства Izvor predstav Извор средства		
38		39		40
108 (14)		115 (21)		118 (24) 120 (26)

29		30		31
49		58		59
38		39		40
108 (14)		115 (21)		118 (24) 120 (26)

29		30		31
49		58		59
38		39		40
108 (14)		115 (21)		118 (24) 120 (26)

Образец XXIII
297 x 210 мм
Број контролника
Број на контролниот
Штеvilка контролника
Број контролника

POSEBAN MANIFEST OSOBNE PRTLJAGE PRISPJELE ODVOJENO OD VLASNIKA
ПОСЕБАН МАНИФЕСТ ЗА ПАТНИЧНИ БАГАЖ ПРИСТИГНАТ ОДВОЈЕНО ОД СОПСТВЕНИКОТ
POSEBAN MANIFEST POTNIŠKE PRTLJAGE, PRISPJELE LOČENO OD LASTNIKA
ПОСЕБАН МАНИФЕСТ ПУТНИЧКОГ ПРТАГА ПРИСПЕЛОГ ОДВОЈЕНО ОД ВЛАСНИКА

Број линије
Број на линијата
Штеvilка линије
Број линије
Аеродром иккцаја
Аеродром на истоварот
Леталиште вкрскања
Аеродром иккцаја
Рок предаје
Рок на предавањето
Рок изрокитве
Рок предаје

Datum
Datum
Datum
Аеродром иккцаја
Аеродром на истоварот
Леталиште вкрскања
Аеродром иккцаја

Редни број - Реден број Зап. Штев. - Реден број	Број привеза или налетнице Број на прикрената или налетната Штеvilка привеза или налетнице Број привеза или налетнице Број колета - Број на колетата Штеvilко товарков - Број колета	Врста robe Вид сток Врста blaga Врста robe	Тежина Тешина Тежа Тешина	Број контролника особне пртља- ге прispjele одвојено од влас- ника Број на контролникот за патнички багаж пристигнат одвојено од сопственикот	Штеvilка контролника потнишке пртљаге, прispjele лочено од lastnika Број контролника, патничкиот пртага прispелог одвојено од власника	Примедба Забелешка Примедба Примедба
Укупно Вкупно Скупј Укупно			Укупно Вкупно Скупј Укупно			

Робу преузео на пријезот,
Багажот го презел на превоз,
Пртљаго превзел за превоз,
Пртага преузео на превоз,

/печат и потпис возара/
/печат и потпис на возарот/
/печат и потпис превозника/
/печат и потпис возара/

Пртљага је из овога манифеста пријављена царинарници и
уведена у контролник особне пртљаге, прispjele одвојено
од власника под бројот _____

Багажот по овој манифест и е пријавен на царинарницата и е
заведен во контролниот за патнички багаж пристигнат одвојено
од сопственикот под бројот _____

Багажот по овој манифесту је било пријављено царинарници и
внесено во контролник потнишке пртљаге, прispjele лочено од
lastnika, под Штеvilко _____

Пртага по овој манифесту пријавен је царинарници и
заведен у контролник патничкиот пртага прispелог одвојено од
власника под бројот _____

Овјерува оспремна царинарница,
Заведува испратната царинарница,
Сверја одправна царинарница,
Освјетла отпремна царинарница,

/печат и потпис царинског радника/
/печат и потпис на царинскиот работник/
/печат и потпис царинског делавца/
/печат и потпис царинског радника/

Овјерува пријавна царинарница,
Заведува пријавната царинарница,
Сверја превземна царинарница,
Освјетла пријемна царинарница,

/печат и потпис царинског радника/
/печат и потпис на царинскиот работник/
/печат и потпис царинског делавца/
/печат и потпис царинског радника/

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бајић-Шкарица Пашка Невенка;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ- БРЕН ВЕНЕЦ

Надимовић Петре мр Урош;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђуретић Андрије др Веселин, Елез Митра Стјепан, Герзић-Љотина Милана Драгица, Ишек Милана др Томислав, Јузбашевић Османа др Џевад Митрашевић Неђе Веселин, Прибуља Мустафе Субхија, Сантица-Андреић Михајла Радмила;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Хусеиновић-Џемидић Мустафе Сабахета;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значења за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Апостоловски Апостол Душко, Наковски Трајко Ванчо, Зафиров Кирил Ангел;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ- БРЕН ВЕНЕЦ

Гудељевић Илије Никола, Костовски Васил Петар, Накић Воислав Љубиша, Нолчевски Ставре Никола, Ристовски Томе Наска, Шулина Антон Јосип, Вели Хаки Рухија, Величковски Васе Душко, Жигић Ђуре Милосава, Живковић-Пешић Лазара Даница,

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Булаковски Јонче Алексо, Кочовски Спирос Ане;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чука-Мешкова Благоја Вера, Чупић-Додева Игнат Добринка, Давидовски Мисов Боривоје, Ђурић Борисава Миле, Филиповски-Величковска Стојанче Ленка, Гавриловски Тодор Гаврило, Исјановски Тасе Љубомир, Јосифовски Паскал Трајан, Јовановски Глигор Илија, Котевски Ангелов Киро, Крстески Продрумов Максим, Кузовски Иванов Аргир, Лазаревски Тане Владо, Мечкаров Алексо Спирос, Најдовски Михаилов Нацко, Перковски Богдан Стојан, Симјаноски Зарев Добре, Скерлев Михајла Ђоко, Стефановски Александар Милорад, Шутиновски Јанко Сокол, Ташевски Коста Јордан, Трајковски Илије Димитар, Василевски Мане Никче, Видевски Пано Стефка;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се приднесува кон општитот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Божиновска-Георгиевска Крсто Костадинка, Хаџи-Јорданова Лазова Марика, Карадаковски Ангел Александар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ангеловски Благоја Миле, Апостоловски Роман Душан, Апостоловски Апостол Ристо, Арсов Јордан Христо, Аврамовски Борис Ѓорѓи, Башевски Ордев Милан, Брзевски Сандов Ѓиро, Чапаровски Ѓале Дамјан, Делевски Јован Костадин, Деспотовски Васил Слободан, Ѓаџу-Атанасова Сазо Аница, Ѓуновски Јорданов Лазар, Ѓачев Боризов Илија, Ѓигова Перо Љубица, Хаџи-Јорданова Лазова Невенка, Христовски Јован Лазар, Јосифовска-Златевска Игната Љубица, Каратолев Васил Лампо, Кипровски Ристо Алексо, Куч Хајриз Хасан, Ласков Васил Коце, Маркова Јован Нада, Мартиновски Димитрија Радомир, Милошевић Мијата Божидарка, Младеновски Доне Кузман, Недиповски Мемед Нашид;

Нешковски Ристо Илија, Огњаноски Василије Андреја, Поповски Димитрија Радомир, Самарџијска Паве Спасенија, Стаменин Данова Ленка, Степанулески Ѓорѓи Круме, Стојановски Трајанов Јонче, Шароски Стевов Васко, Тодоровски Ставре Ѓеорѓи, Топузовски Томо Јован, Трајковски Тодор Војо, Василев Арсо Страхиња, Видевска-Бикова Глигор Драга, Зографски Ѓеорѓиев Тодор;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значења за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андонов Бојче Благоја, Андонов Борис Максим, Андреевски Вељко Петре, Арсовски Ѓенко Лазар, Бошкески Борис Стефан, Брајовић Петар Миодраг, Ѓирић Момчило Јован, Данаиловски Ѓерасим Јован, Даневски Никола Ѓорѓи, Ѓерибабов Томе Благоја, Ѓилевски Исаяло Петар, Ѓимитров Ѓорѓи Благоје, Ѓимитров Ѓалибор Ѓанило, Ѓавриловски Ѓорѓија Гаврило, Ѓозински Ѓамјан Славко, Христов Коста Петар, Имами Халила Хасниџемал, Исаковски Војне Иванче, Јаџимоски Александар Русе;

Јаневски Ѓиме Нинко, Јорданов Јордан Миљко, Јовановски Јован Звонко, Јовановски Срезов Момчило, Јовановски Славе Трајче, Карадаковски Методија Танаско, Колевски Јован Петар, Костадиновски Мите Стојан, Крстески Стеранов Ѓобровоје,

Крстески Сандре Крсте, Крстевски Стеван Драган, Ливринић Крсто Стојан, Максимовски Стојан Ранко, Марковски Јордан Стојан, Меденица Илије Мирослав, Менга Азизов Забедин, Милошевиќ Аце Милан, Мислими Демира Мислим, Мојсоски Цветан Диме, Настески Мито Драган, Настески Бојче Бранко, Неџановска-Стефановска Панде Душанка, Нестоски Славе Десо, Николовски Андон Милан, Огњаноски Марков Станко, Пандилоски Саве Перо, Петков Расто Георги, Петровски Станимира Спасоје, Петровски Геров Стојан, Пиро Абедина Тефик, Попоски Трајков Василије, Реџеџи Кадри Реџеџи, Салтировски Иван Сенто, Серафимов Сане Глигор, Скроза Николе Иван, Стефановић Стојан Стефан, Стојановић-Јаневска Здравко Тодора, Стојчески Јосиф Круме, Шикоски Ордан Илија, Темелковски Апостол Богдан, Теменугов Ристо Боро, Трајановски Јосиф Драган, Трифуновски Лазар Јосиф, Трпчевски Иван Фидан, Трпевски Трпев Петре, Трпковска-Николова Христ Антула, Тушкаловски Ристе Стојан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ајдини Мухарем Ајдин, Керими Керим Цавид, Шахпазова Лазова Слоботка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексовски Тихомир Наце, Анастасов Симеон Иван, Анастасов Спирос Јордан, Бекиров Пајазит Кемал, Бојовски Мартинов Душан, Болеци Веби Аматрајан, Бундалевски Рафе Мирољуб, Ценов Арсен Трајан, Цветковски Младен Антанас, Цветковски Божин Властимир, Дамјанов Коста Јован, Дамјановски Крсте Велко, Давитковски Стеван Тодорче, Димитриески Чедов Темелко, Диневски Михајло Александар, Ђиновски Радомиров Душан, Ђуровски Крсте Драган, Ефремовска-Јанчар Рајко Ирена, Ефрески Велев Ристо, Галачева Никола Менах;

Герасимовски Илије Љубе, Глигоровски Јован Аспарух, Игњатовски Тодор Никола, Илиев Трајан Миљалчо, Исакоски Богев Мане, Камчев Јордан Ванчо, Камев Ангел Томислав, Карбевски Стојан Александар, Киров Јани Сотир, Китановски Бориз Стојча, Којчевска-Николовска Борис Елена, Костовски Ђорџи Ангеле, Кузмановски Сарџо Круме, Лиси Раиф Цавид, Љадевић Милан Живко, Љатиџи Љатиџи Камил, Макрешански Стојче Трајан, Манојловић Душан Милош, Маркоски Георги Марко, Марковић Србислав Добривоје, Марковски Стојан Ристо, Минев Петар Драган, Митревски Станко Коста, Настоски Ђорџија Доце, Наумоски Димков Стаме, Николовски Тодор Борислав, Николовски Трпе Ванчо, Никшић Веселина Драгутин, Новоски Јован Чедомир, Панчевски Јоковче Димитрија, Патроногић Петар Мирослав, Петровски Тоде Коле, Петрушевски Димче Трипун, Радически Рафајло Стефан, Реџеџи Исени Фета, Реџеџи Елмазов Оломан, Ристоски-Стојковска Доне Драгица, Ристовски Анчо Петар, Рушкова-Блажевска Сандре Сара, Савић Јован Стојадин, Селими Самет Нуредин, Симовски Петар Цветко, Смиљкоски Војне Божидар, Спасовски Јосиф, Трајче, Станојковски Милан Томислав, Стојановски Борис Благоја, Танески Танев Ђоре, Тодоровски Андреја Мирослав, Тодоровски Цветан Трендафил, Томовска-Поповска Сто-

јан Цветанка, Трајчевски Цветан Драган, Трајковић Ђорасим Стојадин, Трпески Антов Иван, Трпески Дојчинов Слободан, Василевски Киро Вангел, Велковски Стојан Петар, Вељаноски Боров Добре, Здравковски Никола Трајко, Зумери Ђазим Алил, Живковић Владимир Александар, Живковић-Пресечник Карел Каролина;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Таневски Ђорџи Владо.

Бр. 154

26 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

664.	Одлука за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за дополнителна наплата и за кои нема да се врши присилна наплата — — — — —	1265
665.	Одлука за утврдување на царинската основица за употребувани моторни возила — — — — —	1265
666.	Одлука за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици — — — — —	1265
667.	Одлука за утврдување на услужните, занаетчиските и земјоделските дејности засновани врз личен труд за кои може да се користат царински повластици — — — — —	1266
668.	Одлука за дополненија на Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација — — — — —	1267
669.	Одлука за измени и дополненија на одлуката за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — — —	1267
670/	Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот на утврдување на царинската основица — — — — —	1267
671.	Наредба за начинот на утврдување на потеклото на стоките — — — — —	1268
672.	Правилник за царинската постапка во патничкиот промет — — — — —	1268
673.	Правилник за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор — — — — —	1273
674/	Правилник за утврдување на видот, количеството и предметите што се ослободени од плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина — — — — —	1288
675.	Правилник за измени и дополненија на Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај — — — — —	1295
676.	Правилник за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка — — — — —	1297
	Одликувања — — — — —	1387